

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 65 Год. LXVI

Среда, 12 мај 2010

Цена на овој број е 330 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1152. Одлука за престанок на мандат на член на Советот на Јавното претпријатие Македонска радиотелевизија.....	2	1159. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија – Скопје.....	4
1153. Одлука за именување на член на Советот на Македонската радиотелевизија.....	2	1160. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – Скопје.....	4
1154. Одлука за избор на член на Советот за радиодифузија.....	3	1161. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	5
1155. Одлука за разрешување и именување на членови на Советот за статистика на Република Македонија.....	3	1162. Решение за именување претседател и членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....	5
1156. Одлука за дополнување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	3	1163. Правилник за содржината на образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од овластени здруженија.....	5
1157. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили-припадници на Армијата на Соединетите Американски Држави на територијата на Република Македонија заради обука.....	4	1164. Правилник за содржината на образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од адвокат.....	7
1158. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.....	4		

	Стр.		Стр.
1165. Правилник за содржината на образецот на барањето за бесплатна правна помош.....	9	увоз-извоз Скопје, број 07-835/1 од 5.05.2010 година, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 64 од 10 мај 2010 година.....	143
1166. Тарифа за надоместок на трошоците за работа на здруженијата за вршење на работи на претходна правна помош.....	12	1174. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите.....	143
1167. Правилник за содржината на барањето за добивање на овластување за давање на претходна правна помош....	12	1175. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за превоз на дете во странство во болничката здравствена заштита.....	143
1168. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за запишување во Регистарот на адвокати за правна помош.....	14	1176. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од листата на лекови на товар на средствата на Фондот.....	143
1169. Решение за одземање на дозвола за вршење финансиски лизинг.....	15	1177. Решение за задолжително лабораториско испитување на резидуи на фармаколошки активни супстанции во производи од фармски одгледана риба со потекло од Индонезија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија.....	144
1170. Правилник за начинот на враќање на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	15	Огласен дел	1-80
1171. Листи на штетни организми, растенија, растителни производи и други објекти и предмети.....	18		
1172. Правилник за имунопрофилактика, хемиофилактика, лицата кои подлежат на овие мерки, начинот на изведување и водење на евиденција и документација.....	105		
1173. Исправка на Одлуката за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност транзит на електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија ВИВИД ПАУЕР ДООЕЛ			

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1152.

Врз основа на членот 129 став 2, а во врска со став 1 алинеја 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008 и 6/2010), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 мај 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА

I. На Калиопи Букле и престанува мандатот на член на Советот на Јавното претпријатие Македонска радиотелевизија, пред истекот на рокот за кој е именувана.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07–2047/1
10 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

1153.

Врз основа на членот 129 став 3 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008 и 6/2010), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 мај 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКАТА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА

I. За член на Советот на Македонската радиотелевизија се именува:

- проф. Данчо Чеврески, од Факултетот за драмски уметности во Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 – 2048/1
10 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

1154.

Врз основа на членовите 23 и 28 став 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008 и 6/2010), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 мај 2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ
ЗА РАДИОДИФУЗИЈА

I. За член на Советот за радиодифузија се избира
- м-р Милаим Фетаи, магистер по политички науки од областа на меѓународните односи.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 – 2049/1
10 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

1155.

Врз основа на членот 11 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97 и 21/2007), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 мај 2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се разрешуваат членовите на Советот за статистика на Република Македонија, и тоа:

1. д-р Никица Мојсоска Блажевски и
2. м-р Ѓорѓи Гоцков.

II. За членови на Советот за статистика на Република Македонија се именуваат:

1. Јордан Трајковски, од Министерството за финансии, раководител на одделение во Секторот за раководење и управување со средства и
2. м-р Маја Андреевска, од Народната банка на Република Македонија заменик - директор во Дирекцијата за статистика.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 – 2050/1
10 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

1156.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 17 и 18 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006 и 77/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 мај 2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА
СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ
И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ
НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА
СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ

I. Во Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави („Службен весник на Република Македонија“ бр. 117/2008, 147/2008, 76/2009, 16/2010 и 57/2010), во членот 3 по точката 20-а Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово се додава нова точка 20-б, која гласи:

20-б. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите.

а) претседател

Косана Николиќ Мазнева,

б) членови:

1. Соња Гелова Стојанова,

2. Сафет Незири,

3. Флора Кадриу,

4. Цветанка Иванова и

5. Соња Миравовска.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07–2051/1
10 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1157.**

Врз основа на член 19 став 1 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ-ПРИПАДНИЦИ НА АР-
МИЈАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ
ДРЖАВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ОБУКА**

1. Се одобрува влегување и престојување на 14 (четинаесет) вооружени припадници на активниот состав на Армијата на Соединетите Американски Држави на територијата на Република Македонија, заради изведување на заедничка обука со припадници на Армијата на Република Македонија, која ќе се одржи на полигонот Криволак, во период од втора половина на мај до втора половина на јуни 2010 година.

2. Финансиските трошоци за реализација на обуката, во кои влегуваат транспортот, сместувањето, исхраната и логистичката поддршка на учесниците во вежбовната активност дел ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија, а дел ги обезбедува Армијата на Соединетите Американски Држави.

3. Подготовките и организацијата на единиците на армиите учеснички во обуката, ќе ги изврши Армијата на Соединетите Американски Држави и Министерството за одбрана на Република Македонија, односно Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

4. По завршувањето на обуката, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2393/1
4 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1158.

Врз основа на член 9 од Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 мај 2010 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРО-
МОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ**

1. Борис Јосифовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 22– 2484/2
4 мај 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1159.

Врз основа на член 16 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 мај 2010 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. Борис Јосифовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија – Скопје, на негово барање.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија – Скопје, се именува Лазо Трпков.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22–2485/2
4 мај 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1160.

Врз основа на член 50 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009 и 50/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 април 2010 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИ-
ЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО
ОСИГУРУВАЊЕ – СКОПЈЕ**

1. Наташа Стојмановска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – Скопје се именува Игор Димитров.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22- 2510/1
27 април 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1161.

Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009 и 156/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 април 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

1. Наташа Стојмановска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

2. За член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се именува Јордан Трајковски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-2511/1
27 април 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1162.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009 и 99/2009), а во врска со член 5 од Законот за основање на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 мај 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА МАТИЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ**

1. За претседател и членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје се именуваат:

а) за претседател
- д-р Бранислав Саркањац

б) за членови:

- д-р Атанас Кочов
- д-р Тања Каракамишева.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 22-2687/2
4 мај 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**1163.**

Врз основа на член 37 став (6) од Законот за бесплатна правна помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09), министерот за правда донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ТРОШКОВНИКОТ ЗА ОБЕМОТ НА ИЗВРШЕНАТА РАБОТА
ОД ОВЛАСТЕНИ ЗДРУЖЕНИЈА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува содржината на образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од овластени здруженија.

Член 2

Трошковникот за обемот на извршената работа од овластени здруженија се поднесува на Образец кој содржи: име на здружението (адреса, број и седиште), број и датум на решение со кое е запишано во регистарот на овластени здруженија за давање на претходна правна помош, име и презиме на лицето вработено во здружението кое работело на правната работа, име и презиме на подносителот на барањето за добивање на претходна правна помош, датум на прием на барањето и датум на завршување на правната работа, вид на дадена претходна правна помош (општа правна информација, иницијален правен совет за правото на користење на правна помош или правна помош во комплетирање на барањето за бесплатна правна помош), краток опис на извршената правна работа, датум и место, место за печат и потпис на овластеното лице за застапување.

Член 3

Образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од овластени здруженија е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1926/1
7 мај 2010 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.

Образец

Т Р О Ш К О В Н И К
ЗА ОБЕМОТ НА ИЗВРШЕНАТА РАБОТА ОД ОВЛАСТЕНИ ЗДРУЖЕНИЈА

Име на здружението (адреса, број и седиште)	
Број и датум на решение со кое е запишано во регистарот на овластени здруженија за давање на претходна правна помош	
Име и презиме на лице вработено во здружението кое работело на правната работа	
Име и презиме на подносителот на барањето за добивање на претходна правна помош	
Датум на прием на барањето и датум на завршување на правната работа	
Вид на дадена претходна правна помош	а) општа правна информација б) иницијален правен совет за правото на користење на правна помош в) правна помош во комплетирање на барањето за бесплатна правна помош
Краток опис на извршената правна работа	

Датум и место

М.П.

Овластено лице за застапување

(потпис)

1164.

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за бесплатна правна помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09), министерот за правда донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ТРОШКОВНИКОТ ЗА ОБЕМОТ НА ИЗВРШЕНАТА
РАБОТА ОД АДВОКАТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од адвокат.

Член 2

Трошковникот за обемот на извршената работа од адвокат се поднесува на Образец кој содржи: име и презиме на адвокатот(седиште, општина), број и датум на решение со кое е запишан во регистарот на адвокати за давање на правна помош, број и датум на решението со кое е определен да дава правна помош, име и презиме на подносителот на барањето за добивање на правна помош, датум на отпочнување и завршување на правната работа, вид на дадена правна помош(застапување во судска постапка, застапување во управна постапка, составување на писмена во судски и управни постапки), превземени дејствија, износ за извршената работа согласно адвокатската тарифа, износ намален за 30%, датум и место, место за печат и потпис на адвокатот.

Член 3

Образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од адвокат е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1927/1
7 мај 2010 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.

1165.

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за бесплатна правна помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/09), министерот за правда донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО
ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на образецот на барањето за бесплатна правна помош.

Член 2

Образецот на барањето за бесплатна правна помош ги содржи следните податоци:

A. Податоци за подносителот на барањето и за законскиот застапник или старател

A.1. Податоци за подносителот на барањето: име и презиме на подносителот на барањето, средно име, датум и место на раѓање, ЕМБГ, поштенски број, општина, држава, државјанство, вид на документ за идентификација (лична карта или патна исправа), број на документ за идентификација, место и орган кој ја издал, место на живеење, адреса на живеење, поштенски број, општина, држава и контакт телефон.

A. 2. Податоци за законскиот застапник или старател: име и презиме на законскиот застапник или старателот, средно име, датум и место на раѓање, ЕМБГ, поштенски број, општина, држава, државјанство, вид на документ за идентификација (лична карта или патна исправа), број на документ за идентификација, место и орган кој ја издал, број на акт со кој е поставен за законски застапник/старател, орган кој го донел актот, место на живеење, адреса на живеење, поштенски број, општина, држава и контакт телефон.

Б. Вид на бесплатна правната помош која се бара

Б.1 Претходна правна помош.

Б.2. Правна помош во судски и управни постапки

2.1 Застапување во судска постапка.

2.2. Застапување во управна постапка

2.3 Составување на писмена во судска или управна постапка.

В. Податоци за правната работа за која се бара претходна правна помош

В. 1. Орган надлежен за одлучување за правната работа, за која се бара претходна правна помош

1.1. Министерство за правда-Подрачно одделение

1.2. Здружение

В.2. Правна работа за која се бара претходна правна помош

2.1. Иницијален правен совет за правото на користење на правната помош

2.2. Општа правна информација

2.3. Правна помош во комплетирање на барањето за бесплатна правна помош

Г. Податоци за правната работа за која се бара правна помош

Г.1. Орган надлежен за одлучување за правната работа, за која се бара правна помош (доколку му е познат на подносителот на барањето).

Г.2. Правна работа за која се бара правна помош

2.1. Застапување во постапка пред орган на државна управа

2.1.1. Во прв степен

2.1.2. Во втор степен

2.1.3. Во целата постапка

2.1.4. Составување на писмена

2.1.5. По вонредни правни лекови

2.1.6. Описно се наведува целта на водењето на постапката

2.2. Застапување во постапка пред надлежен суд

2.2.1. Во прв степен.

2.2.2. Во втор степен.

2.2.3. Во целата постапка.

2.2.4. Составување на писмена

2.2.5. По вонредни правни лекови.

2.2.6 Во управен спор

2.2.7 Описно се наведува целта на водењето на судската постапка.

2.2.8. Правна помош на жртва на казниви дела

2.2.9. Правна помош на жртва на семејно насилство

Д. Податоци за статусот на подносителот на барањето:

Д.1. Корисник на социјална помош.

Д.2. Корисник на право на инвалидски додаток, кој не остварува друг приход по основ на заработувачка или приходи од недвижности

Д.3. Корисник на најниска пензија кој живее во семејна заедница со две или повеќе лица издржувани од него

Д.4. Семејство или самохран родител со едно или повеќе малолетни деца кои остваруваат право на детски додаток

Д.5. Лице на кое му е признаено право на азил

Д.6 Внатрешно раселено лице

Д.7 Раселено или прогонето лице кое на територија на Република Македонија има престојувалиште

Д.8 Странски државјанин, кој остварува право пред надлежен државен орган на Република Македонија

Д.9 Лице без државјанство кое законски престојува во Република Македонија

Д.10 Државјанин на земја членка на Европска унија

Датум и место

Потпис на подносителот на барањето

Член 3

Образецот на барањето за бесплатна правна помош е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1928/1

7 мај 2010 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.

Образец

БАРАЊЕ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

А. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО И ЗА ЗАКОНСКИОТ ЗАСТАПНИК ИЛИ СТАРАТЕЛ

А.1 Податоци за подносителот на барањето

ИМЕ			
ПРЕЗИМЕ			
СРЕДНО ИМЕ			
ДАТУМ НА РАЃАЊЕ			
МЕСТО НА РАЃАЊЕ			
ЕМБГ			
ПОШТЕНСКИ БРОЈ			
ОПШТИНА			
ДРЖАВА			
ДРЖАВЈАНСТВО			
ВИД НА ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА (лична карта или патна исправа)			
БРОЈ НА ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА			
МЕСТО И ОРГАН КОЈ ГО ИЗДАЛ			
МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ			
АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ			
ПОШТЕНСКИ БРОЈ			
ОПШТИНА			
ДРЖАВА			
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН			

А.2.Податоци за законскиот застапник или старател

ИМЕ			
ПРЕЗИМЕ			
СРЕДНО ИМЕ			
ДАТУМ НА РАЃАЊЕ			
МЕСТО НА РАЃАЊЕ			
ЕМБГ			
ПОШТЕНСКИ БРОЈ			
ОПШТИНА			
ДРЖАВА			
ДРЖАВЈАНСТВО			
ВИД НА ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА (лична карта или патна исправа)			
БРОЈ НА ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА			
МЕСТО И ОРГАН КОЈ ГО ИЗДАЛ			
БРОЈ НА АКТ СО КОЈ Е ПОСТАВЕН ЗА ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИК/СТАРАТЕЛ			
ОРГАН КОЈ ГО ДОНЕЛ АКТОТ			
МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ			
АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ			
ПОШТЕНСКИ БРОЈ			
ОПШТИНА			
ДРЖАВА			
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН			

Б.ВИД НА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ КОЈА СЕ БАРА

Б.1. ПРЕТХОДНА ПРАВНА ПОМОШ
Б.2.ПРАВНА ПОМОШ ВО СУДСКИ И УПРАВНИ ПОСТАПКИ
2.1. Застапување во судска постапка
2.2. Застапување во управна постапка
2.3. Составување на писмена во судска или управна постапка

В. ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНАТА РАБОТА ЗА КОЈА СЕ БАРА ПРЕТХОДНА ПРАВНА ПОМОШ

В.1. Орган надлежен за одлучување за правната работа за која се бара претходна правна помош
1.1. Министерство за правда- Подрачно одделение
1.2. Здружение
В.2. Правна работа за која се бара претходна правна помош
2.1. Иницијален правен совет за правото за користење на правна помош
2.2. Општа правна информација
2.3. Правна помош во комплетирање на барањето за бесплатна правна помош

Г. ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНАТА РАБОТА ЗА КОЈА СЕ БАРА ПРАВНА ПОМОШ

Г.1. Орган надлежен за одлучување за правната работа за која се бара правна помош (доколку му е познат на подносителот на барањето)		
Г.2.Правна работа за која се бара правна помош		
2.1.Застапување во постапка пред орган на државна управа		
2.1.1 . Во прв степен	ДА	НЕ
2.1.2. Во втор степен	ДА	НЕ
2.1.3. Во целата постапка	ДА	НЕ
2.1.4. Составување на писмена	ДА	НЕ
2.1.5. По вонредни правни лекови	ДА	НЕ
2.1.6. Описно се наведува целта на водењето на постапката:		
2.2.Застапување во постапка пред надлежен суд		
2.2.1. Во прв степен	ДА	НЕ
2.2.2. Во втор степен	ДА	НЕ
2.2.3. Во целата постапка	ДА	НЕ
2.2.4 Составување на писмена	ДА	НЕ
2.2.5. По вонредни правни лекови	ДА	НЕ
2.2.6. Во управен спор	ДА	НЕ
2.2.7. Описно се наведува целта на водењето на судската постапка:		
2.2.8. Правна помош на жртва на казниви дело	ДА	НЕ
2.2.9. Правна помош на жртва на семејно насилство	ДА	НЕ

Д. ПОДАТОЦИ ЗА СТАТУСОТ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Д.1. Корисник на социјална помош
Д.2. Корисник на право на инвалидски додаток, кој не остварува друг приход по основ на заработувачка или приходи од недвижности
Д.3. Корисник на најниска пензија кој живее во семејна заедница со две или повеќе лица издржувани од него
Д.4. Семејство или самохран родител со едно или повеќе малолетни деца кои остваруваат право на детски додаток
Д.5. Лице на кое му е признаено право на азил
Д.6. Внатрешно раселено лице
Д.7. Раселено или прогонето лице кое на територијата на Република Македонија има престојувалиште
Д.8. Странски државјанин кој остварува право пред надлежен државен орган на Република Македонија
Д.9. Лице без државјанство кое законски престојува во Република Македонија
Д.10. Државјанин на земја членка на Европската унија

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО

(потпис)
Датум и место

1166.

Врз основа на член 37 став (5) од Законот за бесплатна правна помош („Службен весник на Република Македонија” бр. 161/09), министерот за правда донесе

ТАРИФА**ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА ЗДРУЖЕНИЈАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ПРЕТХОДНА ПРАВНА ПОМОШ****Член 1**

Со оваа тарифа се определува надоместок на трошоците за работа на здруженијата за вршење на работи на претходна правна помош.

Член 2

Надоместокот на трошоците за работа на здруженијата за вршење на работи на претходна правна помош се определува со бодови и тоа:

- за општа правна информација – 10 бода;
- за иницијален правен совет за правото за користење на правна помош – 15 бода; и
- за правна помош во комплетирање на барањето за бесплатна правна помош – 30 бода.

Вредноста на бодот изнесува 20 денари.

Пресметувањето на надоместокот се врши во денари, а плаќањето е на жиро-сметката на здружението.

Член 3

Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1929/1

7 мај 2010 година

Скопје

Министер за правда,

Михајло Маневски, с.р.

1167.

Врз основа на член 17 став (2) од Законот за бесплатна правна помош („Службен весник на Република Македонија” бр. 161/09), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК**ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ НА ПРЕТХОДНА ПРАВНА ПОМОШ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува содржината на барањето за добивање на овластување за давање на претходна правна помош.

Член 2

Барањето за добивање на овластување за давање на претходна правна помош се поднесува на Образец кој содржи: податоци за подносителот на барањето (име на здружението, адреса, број и седиште), број и датум на решението под кое здружението е регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија, податоци за лицето овластено за застапување на здружението (име и презиме), податоци за лицето вработено во здружението кое ќе ја дава претходната правна помош, (име и презиме, број и датум на потврдата за положен правосуден испит, адреса на живеење) целта на основање и дејствување на здружението согласно статутот, број на договорот за осигурување на одговорност за можна штета при советување, датум и место, место за печат и потпис на овластеното лице за застапување.

Член 3

Образецот на барањето за добивање на овластување за давање на претходна правна помош е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-1930/1

7 мај 2010 година

Скопје

Министер за правда,

Михајло Маневски, с.р.

Образец

Б А Р А Њ Е
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРЕТХОДНА ПРАВНА ПОМОШ

1.Податоци за подносителот на барањето

(име на здружението, адреса, број и седиште)

2. Број и датум на решението под кое здружението е регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија

3. Податоци за лицето овластено за застапување на здружението

(име и презиме)

4. Податоци за лицето вработено во здружението кое ќе ја дава претходната правна помош

(име и презиме)

(број и датум на потврдата за положен правосуден испит)

(адреса на живеење)

5. Цел на основање и дејствување на здружението согласно статутот

6. Број на договорот за осигурување на одговорност за можна штета при советување

Датум и место

М .П

Овластеното лице за застапување

(потпис)

1168.

Врз основа на член 29 став (4) од Законот за бесплатна правна помош („Службен весник на Република Македонија” бр. 161/09), министерот за правда донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ
НА АДВОКАТИ ЗА ПРАВНА ПОМОШ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот на адвокати за правна помош.

Член 2

Барањето за запишување во регистарот на адвокати се поднесува на Образец со формат А4 на бела хартија кој содржи: податоци за подносителот на барањето (име и презиме на адвокатот, адреса на живеење и телефонски број, седиште на канцеларијата и општина), број и датум на потврдата дека е запишан во регистарот на Адвокатската комора на Република Македонија, датум и место, место за адвокатски штембил и потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Образецот на барањето за запишување во регистарот на адвокати за права помош е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-1931/1
7 мај 2010 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.

Образец

Б А Р А Њ Е
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА АДВОКАТИ ЗА ПРАВНА ПОМОШ

1.Податоци за подносителот на барањето

(име и презиме)
(адреса на живеење и телефонски број)
(седиште на канцеларијата и општина)

2. Број и датум на потврдата дека е запишан во регистарот на Адвокатската комора на Република Македонија

--

Датум и место

М .П

Подносител на барањето

--

--

(потпис)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**1169.**

Врз основа на член 16-б став 1 алинеја 5 од Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/02, 49/03, 13/06 и 88/08), министерот за финансии, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ
ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ**

1. Се одзема Дозволата за вршење финансиски лизинг бр. 11-49557/2 од 11 февруари 2008 година издадена од Министерството за финансии на Друштвото за финансиски услуги ГАМА-Х ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје, ул. „Козара“ бр. 9, Скопје, со единствен матичен број на субјектот 6298605.

2. Ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-9505/3
18 март 2010 година
Скопје

Заменик претседател на Влада
и министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1170.

Врз основа на член 24 став 9 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008), министерот за финансии донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВРАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ
НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на враќање на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати на обврзниците за плаќање, што се уплаќа при увоз на нафтени деривати и при производство на нафтени деривати (во понатамошниот текст: надоместок).

Член 2

Враќање на уплатениот надоместок се врши врз основа на барање за враќање на уплатениот надоместок кон кое се приложува доказ за извршена уплата на надоместокот (налог за јавни приходи и извод), фактура и извозна царинска декларација за количината на изведените нафтени деривати, кои се доставуваат до Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.

Член 3

Барањето за враќање на уплатениот надоместок се доставува на образец ВННД кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Враќање на уплатениот надоместок се врши со решение на директорот на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, по претходна проверка на доставената документација и утврдување на исполнетоста на законските услови за враќање на уплатениот надоместок.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-15381/1
6 мај 2010 година
Скопје

Заменик претседател на Владата
и министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ	Образец ВННД
---	-------------------------

Барање за враќање на уплатен надоместок за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец _____ / _____ година

Нзив и адреса на обврзникот/барателот _____ _____ _____	Даночен број _____ Телефон за контакт _____ Лице за контакт _____ Датум на поднесување _____
--	---

Датум на уплата на надоместокот _____	Фактура за извршен извоз (број и датум) _____
Број и датум на дневен извод за промени и состојба на сметката _____	Извозна царинска декларација (број и датум) _____

Се бара враќање на уплатен надоместок во износ од _____	денари.
---	---------

Потребни документи:

- фотокопија од налог за уплата со кој е извршено плаќањето на надоместокот;
- фотокопија од дневен извод за промени и состојба на сметката;
- фотокопија од фактура за извршен извоз на нафтени деривати;
- фотокопија од извозна царинска декларација.

Потпис на овластено лице на обврзникот

(МП)

УПАТСТВО
за пополнување на образецот ВННД за враќање на надоместок за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати

1. ОПШТИ НАПОМЕНИ

Обврзник/барател е производителот и/или увозникот на нафтени деривати кој уплатил надоместок за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.

Надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, **за производителот** на нафтени деривати го пресметува самиот производител кој е должен да го уплати на соодветната уплатна сметка во рамките на трезорската сметка во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец во кој се пуштени нафтените деривати во правен промет и го прикажува одвоено во фактурата.

Надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати **за увозникот** на нафтени деривати го пресметува царинскиот орган при наплата на царинските давачки и го уплатува на сметката на Дирекцијата.

2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Известувањето пополнете го читливо, со печатни букви, на машина за пишување или електронски со преземање на овој образец од web страната на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати www.dcor.gov.mk

Назив и адреса на обврзникот: се внесува називот (фирмата) што вообичаено го користат во секојдневното работење како и полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на вистинското седиште.

Даночен број: Се впишува единствениот даночен број (од даночната карта), добиен од УЈП при регистрација на даночниот обврзник.

Телефон за контакт : Броевите на телефоните се впишуваат заедно со карактеристичниот број за градот.

Датум на поднесување: Се внесува датумот (ден, месец и година) кога е поднесен образецот УННД до Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.

3. СОДРЖИНА НА ПОЛИЊАТА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Поле –Датум на уплата	Се внесува точниот датум кога е извршена уплатата на надоместокот за задолжителни резерви
Поле – Број и датум на дневен извод	Се внесува бројот и датумот на изводот кога е извршена уплатата на надоместокот за задолжителни резерви
Поле - Фактура	Се внесува бројот и датумот на фактурата кога е извршен извозот на нафтените деривати на кои претходно е извршена уплата на надоместокот за задолжителни резерви
Поле - Извозна царинска декларација	Се внесува бројот и датумот на царинската декларација во која е потврден извозот на нафтените деривати за кои се приложува фактурата наведена во претходното поле
Поле – Се бара враќање на уплатен надоместок	Се внесува точниот износ на надоместокот кој се бара по основ на извршен извоз, изразен во денари

4. ПОТПИС

Пријавата да биде своерачно потпишана од овластено лице на обврзникот и заверена.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1171.

Врз основа на член 7 и 8 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/05, бр.81/08, бр.20/09 и бр.57/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

Л И С Т И
НА ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ, РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ
И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ

Листа I

Дел А

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ЧИЕ ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е ЗАБРАНЕТО

Секција 1

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ КОИ НЕ СЕ ПОЈАВУВААТ ВО НИЕДЕН ДЕЛ ОД РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА И СЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА

(а) Инсекти, нематоди и пајачиња во сите фази од нивниот развој

1. <i>Acleris</i> sp. (не европски)
2. <i>Amauromyza maculosa</i> Malloch
3. <i>Anomala (Blitopertha) orientalis</i> Waterhouse
4. <i>Anoplophora chinensis</i> (Thomson)
4.1. <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)
5. <i>Anoplophora malasiaca</i> (Forster)
6. <i>Arrhenodes minutus</i> Drury
7. <i>Bemisia tabaci</i> Genn (не европски популации) вектори на вируси од видот на:
(a) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellow virus (d) Pepper mild tigre virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus
8. <i>Cicadellidae</i> (не европски) познати како вектори на Pierce заболувањето предизвикано од <i>Xylella fastidiosa</i> , како:
(a) <i>Carneiocephala fulgida</i> Nottingham (b) <i>Dreaculacephala minerva</i> Ball (c) <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret)
9. <i>Choristoneura</i> spp. (не европски)
10. <i>Conotrachelus nenuphar</i> Herbst.
10.0. <i>Dendrolimus sibiricus</i> Techetverikov
10.1. <i>Diabrotica barberi</i> Smith and Lawrence
10.2. <i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber
10.3. <i>Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata</i> Mannerheim
10.4. <i>Diabrotica virgifera zea</i> Krysan & Smith
11. <i>Heliothis zea</i> (Boddie)

11.1. <i>Hirschmanniella</i> ssp. освен <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc и Goodey
12. <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard
13. <i>Longidorus diadecturus</i> Evaleight et Allen
14. <i>Monochamus</i> spp. (не европски)
15. <i>Myndus crudus</i> Van Duzee
16. <i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) thorne et Allen
16.1. <i>Nacobbus leucoloma</i> Boheman
17. <i>Premnotrypes</i> spp. (не европски)
18. <i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann)
19. <i>Pseudopityophthorus pruinosus</i> (Eichhoff)
19.1. <i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.)
20. <i>Scaphoideus luteolus</i> (Van Dizee)
21. <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer)
22. <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith)
23. <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)
24. <i>Thrips palmi</i> Karny
25. <i>Tephritidae</i> (не европски) како што се:
(a) <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann)
(b) <i>Anastrepha ludens</i> (Loew)
(c) <i>Anastrepha obliqua</i> Masquart
(d) <i>Anastrepha suspensa</i> (Loew)
(e) <i>Dacus ciliatus</i> Loew
(f) <i>Dacus curcurbitae</i> Coquillett
(g) <i>Dacus dorsalis</i> Hendel
(h) <i>Dacus tryoni</i> (Froggatt)
(i) <i>Dacus tsuneonis</i> Miyake
(j) <i>Dacus zonatus</i> Saund
(k) <i>Epochra canadensis</i> (Loew)
(l) <i>Paradalsaspis cyanescens</i> Bezzi
(m) <i>Paradalsaspis quinaris</i> Bezzi
(n) <i>Pterandrus rosa</i> (Karsch)
(o) <i>Rhacochlaena japonica</i> Ito
(p) <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew)
(q) <i>Rhagoletis completa</i> Cresson
(r) <i>Rhagoletis fausta</i> (Osten-Sacken)
(s) <i>Rhagoletis indifferens</i> Curran
(t) <i>Rhagoletis mendax</i> Curran
(u) <i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh
(v) <i>Rhagoletis ribicola</i> Doane
(w) <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew)
26. <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (не европски популации)
27. <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti et Bleve-Zacheo
1. * <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire
2. * <i>Anthonomus grandis</i> Boheman
3. * <i>Bemisia tabaci</i> Genn (не европски популации)
4. * <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte
5. * <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens
6. * <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens
7. * <i>Heterogera glycines</i> Ichinova

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

8.* <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanchard
9.* <i>Liriomyza trifolii</i> Burgess
10.* <i>Megastigmus</i> spp.
11.* <i>Opogona sacchari</i> Bojar
12.* <i>Popillia japonica</i> Newman
13.* <i>Rhizococcus hibisci</i> Kawai i Tagaki
14.* <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny
15.* <i>Spodoptera littoralis</i> Boisduval

(6) Бактерии

1. <i>Xylella fastidiosa</i> (Well and Raju)
1.* <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
2.* <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.
3.* <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.
4.* <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>chrysanthemi</i> (Burkholder et al.) Dye
5.* <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones
6.* <i>Pantoea stewartii</i> (Smith) Margaert et al.
7.* <i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al.
8.* <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Vauterin et al.
9.* <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i> (Miller et al.) Vauterin et al.
10.* <i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>cerealis</i> (Hagborg) Vauterin et al.
11.* <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King
12.* <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.
13.* <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al.
14.* <i>Xanthomonas populi</i> (ex Ridj) Ridj & Ridj
15.* <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.

(в) Габии

1. <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bertz) Hunt
2. <i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel
3. <i>Cronartium</i> spp. (не европски)
4. <i>Endocronartium</i> spp. (не европски)
5. <i>Guignardia loricata</i> (Sawada) W. Yamamoto
6. <i>Gymnosporangium</i> spp. (не европски)
7. <i>Inonotus weirii</i> (Murrill) Kotlaba & Pouzar
8. <i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis
9. <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey (не европски)
10. <i>Mycosphaerella laricis-leptolepis</i> Ito et al.
11. <i>Mycosphaerella populorum</i> G.E.Thompson
12. <i>Phoma andina</i> Turkensten
13. <i>Phylostica solitaria</i> Ell. et Ev.
14. <i>Septoria lycopersici</i> var. <i>malagutii</i> Ciccarone et Boerema
15. <i>Thecaphora solani</i> Barrus
15.1. <i>Tilletia indica</i> Mitra
16. <i>Trechispora brinkmannii</i> (Bresad.) Rogers
1.* <i>Bipolaris maydis</i> Drechsler

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

2.* <i>Ceratocystis fimbriata</i> Ell. et Halsted f.sp. <i>platani</i> Walter
3.* <i>Cercospora zeae - maydis</i> Tehon et Daniels
4.* <i>Colletotrichum acutatum</i> Simonds
5.* <i>Gibberella fujikuroi</i> (Sawada) Fujikuroi
6.* <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag. Morelet)
7.* <i>Hamasporea longissima</i> (Thum.) Korn.
7.* <i>Leptographium wageneri</i> (Kendrick) M.J. Wingf.
8.* <i>Melampsora medusae</i> Thümen
9.* <i>Phytophthora kernoviae</i> Brasier et al.
10.* <i>Phytophthora ramorum</i>
11.* <i>Oospora oryzae</i> Sacc.
12.* <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Bertl. et de Toni
13.* <i>Peridermium</i> spp. (не европски)
14.* <i>Phialophora gregata</i> (Allington et Chamberlain) W. Gams
15.* <i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman
16.* <i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands
17.* <i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>fragariae</i> Hicman
18.* <i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>rubi</i> (Wilcox & Duncan)
19.* <i>Phytophthora megasperma</i> Drechs. var. <i>Glicinae</i>
20.* <i>Phytophthora parasitica</i> (Dastur) var. <i>nicotianae</i> (Breda de Hann) Tucker
21.* <i>Sarocladium oryzae</i> (Sowada) W. Gams D. Hawksw
22.* <i>Sclerophthora macrospora</i> (Sacc.) Thirum, Show & Naras
23.* <i>Sclerophthora macrospora</i> (Sacc.) Thirum
24.* <i>Stenocarpella maydis</i> (Berk.) Sutton
25.* <i>Stegophora ulmea</i> (Schweintz: Fries) Sydow & Sydow
26.* <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival
27.* <i>Tilletia barclayana</i> (Bref) Sacc. Syd
28.* <i>Tilletia controversa</i> Kuhn
29.* <i>Ustilagoidea virens</i> (Cke) Takan

(г) Вириси и организми слични на нив

1. Elm phloem necrosis mycoplasma
2. Вириси и организми слични на вириси на компирот како што се:
(a) Andean potato latent virus
(b) Andean potato mottle virus
(c) Arracacha virus B, oca strain
(d) Potato black ringspot virus
(e) Potato spindle tuber viroid
(f) Potato virus T
(g) Не европски изолати на следните вириси: A, M, S, V, X и Y (вклучително Yo, Yn и Yc) и Potato leafroll virus
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Вириси и организми слични на вириси кај <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. и <i>Vitis</i> L, како што се:

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

(a) Blueberry leaf mottle virus (b) Cherry rasp leaf virus (американски) (c) Peach mosaic virus (американски) (d) Peach phony rickettsia (e) Peach rosette mosaic virus (f) Peach rosette mycoplasma (g) Peach X-disease mycoplasma (h) Peach yellows mycoplasma (i) Plum line pattern virus (американски) (j) Raspberry leaf curl virus (американски) (k) Strawberry latent 'C' virus (l) Strawberry vein banding virus (m) Strawberry witches' broom mycoplasma (n) Други не – европски вируси и организми слични на вируси на: <i>Cydonia</i> Mill, <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. и <i>Vitis</i> L.
6. Вируси кои се пренесуваат со <i>Bemisia tabaci</i> Genn., како што се:
(a) Tomato yellow leaf curl virus (b) Bean golden mosaic virus (c) Cowpea mild mottle virus (d) Lettuce infectious yellows virus (e) Pepper mild tigre virus (f) Squash leaf curl virus (g) Euphorbia mosaic virus (h) Florida tomato virus
1.* Apple mosaic virus
2.* Apple proliferation mycoplasma
3.* Apricot chlorotic leafroll mycoplasma
4.* Beet leaf curl virus
5.* Citrus tristeza virus
6.* Cherry rasp leaf virus
7.* Cherry little cherry virus
8.* Cherry necrotic rusty mottle disease
9.* Chrysanthemum stem necrosis virus
10.* Grapevine flavescens doree MLO
11.* Pear decline mycoplasma
12.* Squash leafcurl virus
13.* Тосповируси:
a) Tomato chlorotic spot virus b) Groundnut ring spot virus c) Impatiens necrotic spot virus d) Groundnut bud necrosis virus e) Watermelon silver mottle virus f) Melon spotted wilt virus
14.* Вируси на оризот:

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

a) Barley yellow dwarf virus (Rice yellow dwarf virus)
b) Rice dwarf virus
c) Rice stripe virus
d) Rice black-streaked dwarf virus
e) Rice hoja blanca virus
f) Rice transitory yellowing virus
g) Rice yellow mottle virus
h) Rice tungro bacilliform virus
i) Rice tungro spherical virus
15. * Tobacco stolbur
16. * Zucchini yellow mosaic virus

(д) Паразитни растенија и плевели

1. <i>Arceuthobium</i> spp. (не – европски)
1. * <i>Ambrosia artemisifolia</i> L
2. * <i>Ambrosia trifida</i> L
3. * <i>Ambrosia psilostachya</i> D.C.
4. * <i>Ambrosia maritima</i> L
5. * <i>Asclepias syriaca</i> L
6. * <i>Iva xanthifolia</i> Nutt.
7. * <i>Galinsoga ciliata</i> Ruiz et Pav
8. * <i>Helianthus ruderalis</i> Wenzl
9. * <i>Cuscuta monogyna</i> Vahl
10. * <i>Cuscuta chinensis</i> Lam.
11. * <i>Commelina communis</i> L
12. * <i>Solanum rostratum</i> Dunn.
13. * <i>Solanum triflorum</i> Nutt
14. * <i>Solanum carolinense</i> L.
15. * <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.
16. * <i>Solanum heterodoxum</i> Dunnal
17. * <i>Sida spinosa</i> L.
18. * <i>Striga lutea</i> Lour.
19. * <i>Saphora alopecuroides</i> L
20. * <i>Orobancha aegyptica</i> Pers.

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

Листа I

Дел А

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ЧИЕ ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е ЗАБРАНЕТО

Секција 2

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ КОИ СЕ ПОЈАВУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СЕ
РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА

(а) Инсекти, нематоди и пајачиња во сите фази од нивниот развој

1. <i>Meloidogyne chitwood</i> Golden et al. (сите популации)
2. <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen
1.* <i>Heliothis armigera</i> Hubner (<i>Helicoverpa armigera</i>)
2.* <i>Liriomyza bryoniae</i> Kaltenbach
3.* <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg

(б) Бактерии

1. <i>Clavibacter michiganensis</i> (Smit) Davies et al <i>spp. sepedonicus</i> (Spickermann et Kotthoff) Davies et al.

(в) Габии

1.* <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr
--

(г) Вириси и организми слични на нив

1.* Plum pox virus

(д) Паразитни растенија и плевели

1.* <i>Cuscuta spp.</i>
2.* <i>Orobancha spp.</i>
3.* <i>Avena fatua</i> L
4.* <i>Avena ludoviciana</i> Dur

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

Листа II

Дел А

**ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ЧИЕ ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕ ЗАБРАНУВА АКО ИСТИТЕ СЕ ПРИСУТНИ НА
ОДРЕДЕНИ РАСТЕНИЈА И РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ**

Секција 1

**ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ КОИ НЕ СЕ ПОЈАВУВААТ ВО НИЕДЕН ДЕЛ ОД РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА И СЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА**

(а) Инсекти, нематоди и пајачиња во сите фази од нивниот развој

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Растенија од <i>Fuchsia</i> L., наменети за садење, освен семе
1.1. <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire	Растенија наменети за садење, освен растенија од култура на ткиво и семе, дрво и кора од <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. and <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., со потекло од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, Република Кореа, Русија, Тајван и САД
2. <i>Aleurocantus</i> spp.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , и нивните хибриди, освен плод и семе
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе
5. <i>Aonidella citrina</i> Coq	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , и нивните хибриди, освен плод и семе
6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Семе од <i>Oryza</i> spp.
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Растенија од <i>Juniperus</i> L., освен плод и семе, со потекло од не – европски земји
8. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner and Buhere) Nickle	Растенија од <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. i <i>Tsuga</i> Carr., освен плод и семе и дрво од иглолисни (<i>Coniferales</i>) со потекло од не – европски земји
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. et <i>Pyrus</i> L., освен семе, со потекло од не – европски земји
10. <i>Diaphorina citri</i> Kuway	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i>

	Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивните хибриди, et <i>Murraya</i> König, освен плод и семе
11. <i>Enarmonia (Cydia) packardi</i> (Zeller)	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. et <i>Pyrus</i> L., освен семе, со потекло од не – европски земји
12. <i>Enarmonia (Cydia) prunivora</i> (Walsh)	Растенија од <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. и <i>Rosa</i> L., наменети за садење, освен семе, и плод од <i>Malus</i> Mill., и <i>Prunus</i> L. со потекло од не – европски земји
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивните хибриди, освен плод и семе
15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. and <i>Pyrus</i> L., освен семе, со потекло од не – европски земји
16. <i>Hishomonus phycitis</i> (Distant)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
17. <i>Leucapsis (Leucaspis) japonica</i> Ckll.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
18. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Семе од <i>Brassicaceae</i> , <i>Poaceae</i> и <i>Trifolium</i> spp., со потекло од Аргентина, Австралија, Чиле, Боливија, Нов Зеланд и Уругвај
19. <i>Margarodes</i> не-европски сорти како: <i>Margarodes vitis</i> (Philipi) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk <i>Margarodes prieskeansis</i> Jakubaki	Растенија од <i>Vitis</i> L., освен плод и семе
20. <i>Numonia pyrvorella</i> (Matsumara)	Растенија од <i>Pyrus</i> L., освен семе, со потекло од не – европски земји
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritch. and Baker	Растенија од <i>Juniperus</i> L., освен плод и семе, со потекло од не – европски земји
22. <i>Pissodes</i> spp. (не- европски)	Растенија од иглолисни (<i>Coniferales</i>), освен плод, семе и дрво од иглолисни (<i>Coniferales</i>) со кора, или без кора од иглолисни (<i>Coniferales</i>), со потекло од не – европски земји
23. <i>Radopholus citrophilus</i> (Huettel, Dickson and Kaplan)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, et <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе, и растенија од <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , вкоренети или со прикачена или поврзана подлога за одгледување
25. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
26. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните

	хибриди, освен плод и семе
27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultex)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
28. <i>Scolytidae</i> spp. (не-европски)	Растенија од <i>Coniferales</i> , повисоки од 3m, освен плод, семе и дрво од иглолисни (<i>Coniferales</i>) со кора, или без кора од иглолисни (<i>Coniferales</i>), со потекло од не – европски земји
28.1. <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L.
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. and <i>Pyrus</i> L., освен семе, со потекло од не – европски земји
30. <i>Toxoptera citricida</i> Kirk.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
31. <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, и <i>Clausena</i> Burm. f., освен плод и семе
32. <i>Unaspis citri</i> Comst.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
1.* <i>Acrobasis pyrivorella</i> Mats	Растенија од <i>Pyrus</i> L., со потекло од не – европски земји наменети за садење, освен семе и плодови од <i>Pyrus</i> .
2.* <i>Agrilus mali</i> Mats.	Растенија од <i>Malus</i> Mill., со потекло од не – европски земји наменети за садење, освен семе
3.* <i>Anthonomus grandis</i> Boheman	Семе и чаура од <i>Gossypium</i> spp.
4.* <i>Anthonomus eugenii</i> Cano	Плодови од <i>Capsicum</i> spp., со потекло од не – европски земји
5.* <i>Bemisia tabaci</i> Geen. (европски видови)	Растенија за садење и расад, освен семе од: <i>Solanaceae</i> , <i>Cucurbitaceae</i> , <i>Geraniaceae</i> , <i>Asteraceae</i> , <i>Brassicaceae</i> , <i>Malvaceae</i> , <i>Fabaceae</i> , <i>Alliaceae</i> , <i>Chenopodiaceae</i> .
6.* <i>Cacoecimorpha pronubana</i> Hb.	Растенија за садење од <i>Dianthus</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul. (<i>Chrysanthemum</i>), <i>Rosa</i> L.
7.* <i>Ceratitis capitata</i> Wied	Плодови од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивни хибриди: <i>Prunus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.
8.* <i>Ceroplastes</i> spp.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивни хибриди и растенија од <i>Prunus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Cydonia</i> Mill., наменети за садење
9.* <i>Cydia (Grapholita) inopinata</i>	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill.,

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

Heinrich	<i>Prunus</i> L. и <i>Pyrus</i> L., со потекло од не – европски земји, освен семе
10.* <i>Ditylenchus angustus</i> Butler	Семе од <i>Oryza</i> spp.
11.* <i>Eotetranychus orientalis</i> Klein	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
12.* <i>Eumerus strigatus</i> Fall. <i>Eumerus tuberculatus</i> L.	Луковици од <i>Hyacinthus</i> L., <i>Tulipa</i> L., <i>Narcissus</i> L., <i>Amaryllus</i> L., <i>Hippeastrum</i> Hehb., <i>Leucojum</i> L., <i>Scilla</i> L., <i>Vallota</i> Salisb ex Herb., <i>Iris</i> L., <i>Galtonia</i> (Baker)
13.* <i>Gonipterus scutellatus</i> Gill.	Растенија од <i>Eucalyptus</i> Herit
14.* <i>Icerya purchasi</i> Mask.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивни хибриди и растенија од <i>Prunus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Cydonia</i> Mill., наменети за садење
15.* <i>Lampetia equestris</i> Fabr.	Луковици од <i>Amaryllus</i> L., <i>Hippeastrum</i> Herb., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Iris</i> L., <i>Leucojum</i> L., <i>Narcissus</i> L., <i>Tulipa</i> L., <i>Scilla</i> L., <i>Vallota</i> Salisb ex Herb.
16.* <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	Режано цвеќе, <i>Apium graveolens</i> L. и расад наменет за садење, освен луковици, ризоми и други вегетативни подземни делови, семе и растенија од Poaceae (Gramineae).
17.* <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Режано цвеќе, <i>Apium graveolens</i> L. и расад наменет за садење, освен луковици, ризоми и други вегетативни подземни делови, семе и растенија од Poaceae (Gramineae).
18.* <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Diospyrus kaki</i>
19.* <i>Parasaissetia (Saissetia) nigra</i> (Nietm)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., освен плод и семе
20.* <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	Растенија од <i>Palmae</i> , наменети за садење кои имаат дијаметар од над 5 cm на основата на стеблото и кои припаѓаат на следниве родови: <i>Brahea</i> Mart, <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl, <i>Trihrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.
21.* <i>Pectinophora gossypiella</i> Saund.	Семе и чаури <i>Gossypium</i> spp.; семе од <i>Malvaceae</i>
22.* <i>Pseudococcus calceolariae</i> Mask	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивни хибриди <i>Prunus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Cydonia</i> Mill.

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

23.* <i>Pseudococcus comstocki</i> Kuw.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивни хибриди <i>Prunus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Cydonia</i> Mill.
24.* <i>Radopholus similis</i> Cobb	Растенија од <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Araceae</i> , <i>Strelitziaceae</i> , вкоренети или со прикачена или поврзана подлога за одгледување

(6) Бактерии

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
1. <i>Citrus greening bacterium</i>	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
2. <i>Citrus variegated chlorosis</i>	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Семе од <i>Zea mais</i> L.
4. <i>Xanthomonas campestris</i> (сите сорти патогени за <i>Citrus</i>)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Dye и pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Dye	Семе од <i>Oryza</i> spp.
1.* <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Dows	Семе од <i>Phaseolus</i> spp. and <i>Dolichos</i> Jacq.
2.* <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr and Burkholder	Растенија од <i>Dianthus</i> L., наменет за садење, освен семе
3.* <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	Растенија од <i>Prunus persica</i> . (L.) и <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim., наменет за садење, освен семе
4.* <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	Кртоли од компир, семе и друг растителен материјал од тутун, модар патлиџан, пиперка, домати и др. видови од fam. <i>Solanaceae</i>
5.* <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>corylina</i> (Miller, Bollen, Simmous.) Dye	Растенија од <i>Corylus avellana</i> L., освен семе
6.* <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>translucens</i> (Jones et al.)	Семе од <i>Triticum</i> L.
7.* <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy and King	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменет за садење, освен семе
8.* <i>Xanthomonas populi</i> (Ride)	Растенија од <i>Populus</i> L., освен семе
9.* <i>Xylophilus ampelinus</i> Panagopoulos	Растенија од <i>Vitis vinifera</i> , освен за плод и семе

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

(в) Габи

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. и <i>Pyrus</i> L. наменети за садење, освен семе, со потекло од не-европски земји
1.1. <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Muller	Растенија од <i>Corylus</i> L., наменети за садење, освен семе, со потекло од САД и Канада
2. <i>Apiosporina morbosus</i> (Schw.) v.Arх	Растенија од <i>Prunus</i> L. наменети за садење, освен семе
3. <i>Atropellis</i> spp.	Растенија од <i>Pinus</i> L., освен плод и семе, изолирана кора и дрво од <i>Pinus</i> L.
4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau	Растенија од <i>Acer saccharum</i> Marsh., освен плод и семе, со потекло од САД и Канада, дрво од <i>Acer saccharum</i> Marsh., вклучително и дрво кое ја нема задржено својата природна округла форма, со потекло од САД и Канада
5. <i>Cercoseptoria pini- densiflorae</i> (Hori and Nambu) Deighton	Растенија од <i>Pinus</i> L., освен плод и семе, и дрво од <i>Pinus</i> L.
6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. and Mendes	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен семе
7. <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn	Растенија од <i>Camellia</i> L., наменети за садење, освен семе, со потекло од не-европски земји
8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Растенија од <i>Vaccinium</i> spp., наменети за садење, освен семе
9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes	Растенија од <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе и растенија од <i>Citrus</i> L. и нивните хибриди, освен плод и семе ,со исклучок на <i>Citrus reticulata</i> Blanco и од <i>Citrus sinensis</i> (L) Osbeck, со потекло од Јужна Америка
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kilian and Maire) Gordon	Растенија од <i>Phoenix</i> spp., освен плод и семе
11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (site patogeni rasi za <i>Citrus</i>)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен семе
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. et <i>Pyrus</i> L., освен семе, со потекло од не-европски земји
13. <i>Puccinia pitteriana</i> Henn.	Растенија од <i>Solanaceae</i> , освен плодови, кртоли и семе

14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers	Растенија од <i>Pinus</i> L., освен плод и семе
14.1. <i>Stegophora ulmea</i> (Schweintz: Fries) Sydow & Sydow	Растенија од <i>Ulmus</i> L. и <i>Zelkova</i> L., наменети за садење, освен семе
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka and Yamamoto	Растенија од <i>Pyrus</i> L., наменети за садење, освен семе, со потекло од не-европски земји
1.* <i>Ceratocystis coerulescens</i> (Munch) Bakshi	Растенија од <i>Acer saccharum</i> Marsh., освен плод и семе, со потекло од земјите од Северна Америка, дрво од <i>Acer saccharum</i> Marsh., вклучително и дрво кое ја нема задржено својата природна округла форма, со потекло од земјите во Северна Америка
2.* <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walt	Растенија од <i>Platanus</i> L. наменети за садење (освен семе), од <i>Platanus</i> L., вклучувајќи ги и тие што не се одгледуваат во природна средина
3.* <i>Cochliobolus carbonum</i> R.R.Nelson	Семе од <i>Zea mays</i> L.
4.* <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler	Семе од <i>Zea mays</i> L.
5.* <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds	Растенија од <i>Fragaria</i> L. наменети за садење, освен семе
6.* <i>Didymella ligulicola</i> Dimock et Davis	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul., наменети за садење, освен семе
7.* <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	Семе и чаури од <i>Gossypium</i> spp.
8.* <i>Hypoxyylon mamatum</i> (Wahl.) J.Miller	Растенија од <i>Populus</i> L., наменети за садење, освен семе
9.* <i>Mycosphaerella linicola</i> Naum.	Растенија и семе <i>Linum usitatissimum</i> L.
10.* <i>Phialophora cinerescens</i> (Wr.) Van Beyma	Растенија од <i>Dianthus</i> L., наменети за садење, освен семе
11.* <i>Phialophora gregata</i> (Allington & Chamberlain) W. Gams	Семе од соја (<i>Glycine</i> Max)
12.* <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивните хибриди, освен семе
13.* <i>Phytophthora cinamomi</i> Ronds	Растенија од <i>Persea americana</i> Mill., наменети за садење, освен плод и семе
14.* <i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>fragariae</i> Hickman *	Растенија од <i>Fragaria</i> , наменети за садење, освен плод и семе
15.* <i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>rubi</i> (Wilcox&Duncan)	Растенија од <i>Rubus</i> , наменети за садење, освен плод и семе
16.* <i>Phytophthora megasperma</i> var. <i>glicinea</i> Kuan&Erwin	Семе од соја (<i>Glycine</i> Max)
17.* <i>Phytophthora kernoviae</i>	Растенија од <i>Fagus</i> , <i>Rhododendron</i> наменети за

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

	садење
18. * <i>Phytophthora ramorum</i>	Растенија од <i>Lithocarpus</i> , <i>Quercus</i> , <i>Rhododendron</i> , <i>Viburnum</i> , <i>Arbutus</i> , <i>Camellia</i> , <i>Hamamelis</i> , <i>Kalmia</i> , <i>Leucothoe</i> , <i>Magnolia</i> , <i>Pieris</i> и <i>Syringa</i> и други шумски декоративни видови
19. * <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni	Семе од сончоглед (<i>Helianthus annuus</i> L.)
20. * <i>Puccinia horiana</i> Hennings	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul., наменети за садење, освен семе
21. * <i>Scirrhia pini</i> Funk and Parker	Растенија од <i>Pinus</i> L., наменети за садење, освен семе
22. * <i>Stenocarpella macrospora</i> Earle	Семе од <i>Zea mays</i> L.
23. * <i>Stenocarpella maydis</i> (Berck.) Sacc.	Семе од <i>Zea mays</i> L.

(г) Вируси и организми слични на вирусите

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
1. Beet curly top virus (не-европски)	Растенија од <i>Beta vulgaris</i> L., наменети за садење, освен семе
2. Black raspberry latent virus	Растенија од <i>Rubus</i> L., наменети за садење
3. Blight and blight-like	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , и нивните хибриди, освен плод и семе
4. Cadang-Cadang viroid	Растенија од <i>Palmae</i> , наменети за садење, освен семе, со потекло од не-европските земји
5. Cherry leafroll virus in rubus	Растенија од <i>Rubus</i> L., наменети за садење
5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul. <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L), наменети за садење освен семе
6. Citrus mosaic virus	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , и нивните хибриди, освен плод и семе
7. Citrus tristeza virus	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , и нивните хибриди, освен плод и семе
8. Leprosis	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , и нивните хибриди, освен плод и семе
9. Little cherry pathogen (не-европски)	Растенија од <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus</i>

	<i>subhir-tella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum., и нивните хибриди, наменети за садење, освен семе
10. Naturally spreading psorosis	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
11. Palm lethal yellowing mycoplasm	Растенија од <i>Palmae</i> , наменети за садење, освен семе, со потекло од не-европските земји
12. Prunus necrotic ringspot virus (**)	Растенија од <i>Rubus</i> L., наменети за садење
13. Satsuma dwarf virus	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
14. Tatter leaf virus	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
15. Witches' broom (MLO)	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе
1.* Apple mosaic virus	Растенија од <i>Rosaceae</i> , <i>Rubus</i> , наменети за садење
2.* Apple proliferation mycoplasm	Растенија од <i>Malus</i> , наменети за садење
3.* Apricot chlorotic leafroll mycoplasm	Растенија од кајсија, праска, слива, <i>Prunus salicina</i> наменети за садење
4.* Beet leaf curl virus	Растенија од <i>Beta vulgaris</i> L., наменети за садење освен семе
5.* Вируси пренесени од <i>Bemisia tabaci</i> (Genn.) (a) Bean golden mosaic virus (b) Cow pea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellow virus (d) Pepper mild tigre virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus (h) Tomato yellow leaf curl virus	Растенија наменети за садење освен семе од фамилиите: <i>Solanaceae</i> , <i>Cucurbitaceae</i> , <i>Fabaceae</i> , <i>Geraniaceae</i> , <i>Asteraceae</i> , <i>Alliaceae</i> , <i>Brassicaceae</i> , <i>Malvaceae</i> , <i>Chenopodiaceae</i> .
6.* Citrus vein enation woody gall	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивните хибриди, освен плод и семе
7.* Chrysanthemum stunt viroid	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul., наменети за садење, освен семе
8.* Elm phloem necrosis mycoplasm	Растенија од <i>Ulmus</i> spp. наменети за садење
9.* Impatiens necrotic spot virus	Растенија од: <i>Impatiens</i> , <i>Begonia</i> , <i>Dahlia</i> , <i>Exacum</i> , <i>Gloxinia</i> , <i>Begonia</i> , <i>Dahlia</i> , наменети за садење,
10.* Grapevine flavescens doree	Растенија од <i>Vitis</i> наменети за садење

* - штетни организми што не се наведени во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

11. *Potato stolbur mycoplasma	Растенија од <i>Solanaceae</i> наменети за садење, освен семе
12. * Pepino mosaic potexvirus	Растенија од <i>Lycopersicon esculentum</i> наменети за садење, вклучувајќи и семе
13. * Pear decline phytoplasma	Растенија од <i>Pyrus spp.</i> наменети за садење
14. * Raspberry ringspot nepovirus	Растенија од <i>Fragaria L.</i> and <i>Rubus L.</i> , наменети за садење, освен семе
15.* Spiroplasma citri Saglio et al.	Растенија од <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> и нивни хибриди освен плод и семе
16.* Squash leaf curl virus	Растенија од <i>Cucurbitaceae</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> наменети за садење,
17. * Strawberry crinkle virus	Растенија од <i>Fragaria</i> , наменети за садење, освен семе
18.* Tomato chlorotic spot virus	Растенија од <i>Solanaceae</i> наменети за садење
19.* Tomato ringspot virus	Декоративни растенија од <i>Vitis sp.</i> , малина, кајсија, вишна и бадем наменети за садење
20.* Tomato black ring virus	Растенија од <i>Fragaria L.</i> and <i>Rubus L.</i> , наменети за садење, освен семе
21.* Tobacco ringspot virus	Декоративни растенија од <i>Vitis sp.</i> , наменети за садење
22.* Вируси и организми слични на вирусите на компирот како што се: (a) Andean potato latent virus (b) Andean potato mottle virus (c) Arracacha virus B, oca strain (d) Potato black ringspot virus (e) Potato spindle tuber viroid (f) Potato virus T (g) не-европски изолати на следниве вируси на компирот: A, M, S, V, X и Y (вклучително и Yo, Yn и Yc) и Potato leafroll virus	Кртоли од компир наменети за садење
23. * Zucchini yellow mosaic virus	Растенија од <i>Amaranthaceae</i> , <i>Chenopodiaceae</i> , <i>Asteraceae</i> , <i>Cucurbitaceae</i> , <i>Labiatae</i> , <i>Leguminosae</i> , <i>Solanaceae</i> and <i>Umbelliferae</i> наменети за садење
24. * Watermelon silver mottle virus и Melon spotted wilt virus	Растенија од <i>Cucurbitaceae</i> наменети за садење

Листа II

Дел А

**ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ЧИЕ ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕ ЗАБРАНУВА АКО ИСТИТЕ СЕ ПРИСУТНИ НА
ОДРЕДЕНИ РАСТЕНИЈА И РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ**

Секција 2

**ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ КОИ СЕ ПОЈАВУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СЕ
РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА**

(a) Инсекти, нематоди и пајачиња во сите фази од нивниот развој

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Растенија од <i>Fragaria</i> L. наменети за садење, освен семе
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Растенија од <i>Vitis</i> L., освен плодови и семе
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Цветни папки од <i>Crocus</i> L., минијатурни култивари и нивни хибриди и од родот <i>Gladiolus</i> Tour.ex.L., какви што се <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Trigridia</i> Juss, <i>Tulipa</i> L., наменети за садење и кртоли од компир <i>Solanum tuberosum</i> L. наменети за садење
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn)	Семиња и луковици <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. и <i>Allium schoenoprasum</i> L. наменети за садење и растенија од <i>Allium porrum</i> L. наменети за садење, луковици од <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston 'Golden Yellow' <i>Galanthus</i> L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L., наменети за садење и семе од <i>Medicago sativa</i>

	L.
5. <i>Circulifer haematocephus</i>	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плодови и семе
6. <i>Circulifer tenellus</i>	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плодови и семе
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Растенија од <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , вкоренети или со прикачена или поврзана подлога за одгледување
1.* <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie	Растенија од <i>Fragaria</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> Cass. наменети за садење
2.* <i>Heliooverpa armigera</i> (Hubner)	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul, <i>Dianthus</i> L., <i>Pelargonum</i> L. Herit. Ex Ait и фамилијата <i>Solanaceae</i> наменети за садење, освен плодови
3.* <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targ.	Растенија од <i>Moraceae</i> , <i>Prunus</i> L., <i>Siringa</i> L., <i>Sophora</i> L., <i>Gleditsia</i> L., и други, освен плодови и семиња
4.* <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.	Растенија од <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cornus</i> L., <i>Cotoneaster</i> Medic., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Sorbus</i> L. и други, наменети за садење, освен плодови и семе

(6) Бактерии

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
1. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.	Семе од <i>Medicago sativa</i> L.
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	Растенија од <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., наменети за садење
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al	Растенија од <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. освен <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrb.) Pers. et Stranvaesia Lindl., наменети за

* - штетни организми што не се присутни во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

	садење, освен семе
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey	Растенија од <i>Dianthus</i> L. наменети за садење, освен семе
5. <i>Pseudomonas caryophyllin</i> (Burkholder) Starr et Burkholder	Растенија од <i>Dianthus</i> L. наменети за садење, освен семе
6. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	Растенија од <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch et <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim, наменети за садење, освен семе
7. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Семиња од <i>Phaseolus</i> L.
8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye	Растенија од <i>Prunus</i> L., наменети за садење, освен семе
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye	Растенија од <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., and <i>Capsicum</i> spp., наменети за садење
10. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе
1.* <i>Rhizobium radiobacter</i> (sin. <i>Agrobacterium tumefaciens</i>) Beijerinck & van Delden	Растенија од <i>Vitis</i> , <i>Malus</i> , <i>Prunus</i> , <i>Cydonia</i> , <i>Pirus</i> , <i>Mespilus</i> , <i>Rubus</i> , <i>Ribes</i> наменети за садење

(в) Габи

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
1. <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. <i>platani</i> Walter	Растенија од <i>Platanus</i> L., наменети за садење, освен семе и дрво од <i>Platanus</i> L., вклучително и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	Растенија од <i>Castanea</i> Mill. et <i>Quercus</i> L., наменети за садење, освен семе, дрво и изолирана кора од <i>Castanea</i> Mill.
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Da-vis) v. Arx	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., наменети за садење, освен семе
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	Растенија од <i>Dianthus</i> L., наменети за садење, освен семе
6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gi-kashvili	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен семе
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickmann var. <i>fragariae</i>	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke and Berthold	Растенија од <i>Humulus lupulus</i> L. наменети за садење, освен семе

* - штетни организми што не се присутни во Директивата 2000/29 ЕЦ, а се релевантни за Република Македонија

12. <i>Verticillium dahliae</i>	Растенија од <i>Humulus lupulus</i> L. наменети за садење, освен семе
1.* <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе
2.* <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag) Morelet	Растенија од <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. наменети за садење, освен семе
3.* <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker	Растенија од <i>Pinus</i> L., наменети за садење, освен семе

(г) Вируси и организми слични на вирусите

Видови на штетни организми	Растенија, растителни производи и други објекти и предмети и кои се предмет на контаминација
7. Plum pox virus	Растенија од <i>Prunus</i> L., наменети за садење, освен семе
12. Strawberry latent ringspot nepovirus	Растенија од <i>Fragaria</i> L. i <i>Rubus</i> L., наменети за садење, освен семе
13. Strawberry mild yellow edge virus	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе
15. Tomato spotted wilt virus	Растенија од <i>Begonia</i> , <i>Alstromeria</i> , <i>Ciclama</i> , <i>Chrizantemum</i> , <i>Apiurn graveolens</i> L., <i>Capsicum annum</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., сите хибриди од New Guinea на <i>Impatiens</i> , <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. <i>Nicotiana</i> spp. , <i>Solanum melongena</i> L. <i>Solanum tuberosum</i> L., наменети за садење.

Листа III

Дел А

**ЗАБРАНА ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ
ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Опис		Земја на потекло
1.	Растенија од <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. and <i>Tsuga</i> Carr., освен плодови и семе	не-европски земји
2.	Растенија од <i>Castanea</i> Mill. и <i>Quercus</i> L., со лисја, освен плодови и семе	не-европски земји
3.	Растенија од <i>Populus</i> L. со лисја, освен плодови и семе	Земји од Северна Америка
5.	Изолирана кора од <i>Castanea</i> Mill.	Трети земји
6.	Изолирана кора од <i>Quercus</i> L., освен <i>Quercus suber</i> L.	Земји од Северна Америка
7.	Изолирана кора од <i>Acer saccharum</i> Marsh.	Земји од Северна Америка
8.	Изолирана кора од <i>Populus</i> L.	Земји од Американскиот континент
9.	Растенија од <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., и <i>Rosa</i> L., наменети за садење, освен спиечки растенија слободни од лисја, цветови и плодови	не-европски земји
9.1	Растенија од <i>Photinia</i> Ldl., наменети за садење, освен спиечки растенија слободни од лисја, цветови и плодови	САД, Јапонија, Република Кореја, Кина, Демократска Народна Република Кореја
10.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., семенски компир	Трети земји освен Швајцарија,
11.	Растенија кои формират столони и кртоли од <i>Solanum</i> L. Или нивни хибриди, наменети за садење, освен кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L. Како што е наведено согласно Листа III Дел А (10)	Трети земји
12.	Кртоли од <i>Solanum</i> L. и нивни хибриди, освен оние наведени согласно Листа III Дел А (10 и 11).	Без оглед на одредбите за кртолите наведени во Листа IV А (I) трети земји освен Турција, Алжир, Египет, Израел, Либија, Мароко, Швајцарија, Сирија, Тунис и освен трети европски земји за кои е признато дека се слободни од <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann и Kotthoff) Davis

		et al Или одредбите за кои се признаени дека се исти со одредбите на Заедницата за борба против <i>Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al согласно процедурата, се реализирани во земјата на потекло
13.	Растенија од <i>Solanaceae</i> наменети за садење, освен семе и освен ставките опфатени со Листа III Дел А (10), (11) или (12)	Трети земји освен Европските и Медитеранските земји
14.	Почва и подлога за одгледување која целосно или делумно е составена од почва или цврсти органски материји, како што се делови од растенија, хумус, вклучително со тресет или кори од дрвја, освен оние кои целосно се составени од тресет	Турција, Белорусија, Русија, Молдавија, Украина и трети земји кои не припаѓаат на континентална Европа, освен следниве: Египет, Израел, Либија, Мароко и Тунис
15.	Растенија од <i>Vitis</i> L., освен плод	Трети земји освен Швајцарија,
16.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , i <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плод и семе	Трети земји
17.	Растенија од <i>Phoenix</i> spp. , освен плод и семе	Алжир, Мароко
18.	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., и нивните хибриди <i>Fragaria</i> L., и наменети за садење, освен семе	Без оглед на забраните применливи за растенијата наведени во Листа 3 А (9), онаму каде е соодветно, вон-Европските земји, освен Медитеранските земји, Австралија, Нов Зеланд, Канада и континенталните држави на САД,
19.	Растенија од fam. <i>Poaceae</i> , освен растенија од повеќегодишни декоративни треви од подфамилиите: <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> и од родовите <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Clamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. i <i>Uniola</i> L., наменети за садење, освен семе	Трети земји, освен Европските и Медитеранските земји
20.	Семе од <i>Oryza sativa</i> L.	Азија и Африка

ЛИСТА IV

Дел А

ПОСЕБНИ ФИТОСАНИТАРНИ БАРАЊА КОИ МОРА ДА СЕ ИСПОЛНАТ КАКО УСЛОВ ЗА УВОЗ ИЛИ ДВИЖЕЊЕ НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕКЦИЈА 1

РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ СО ПОТЕКЛО ОД ТРЕТИ ЗЕМЈИ

	РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ	ПОСЕБНИ ФИТОСАНИТАРНИ БАРАЊА
1. 1.	Независно дали се или не се наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од иглолисни (<i>Coniferales</i>), со исклучок од <i>Thuja L.</i>, освен во форма на: - деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно од овие иглолисни, - дрвен материјал за пакување, во форма на сандачи за пакување, кутии, сандачи, гајби, буриња и слични пакувања, палети, бокс палети и останата амбалажа за товарење, палети за прицврстување кои се користат во транспортот на објекти од сите типови - дрво кое се користи за зацврстување или потпора на недрвен товар - дрво од <i>Libocedrus decurrens</i> Torr. каде постои доказ дека дрвото било преработено или обработено за моливи употребувајќи топлотен третман за постигнување на минимум температура од 82 °C за период од седум до осум денови, но вклучувајќи она кое ја нема задржано својата природна округла форма, кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, Република Кореја, Мексико, Тајван и САД, каде <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle et al. е познато дека се појавува	Официјална изјава дека дрвото има поминато соодветен: (а) топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од најмалку 30 минути. За ова ќе има доказ со ознаката HT ставена на дрвото или на пакувањето согласно со сегашната употреба и во сертификатите или (б) фумигација со упатства одобрени во согласност со процедурите. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m³) и времето на изложеност изразено во (h) или (в) хемиска импрегнација со притисок со производ одобрен согласно процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, притисокот (psi или kPa) и концентрација (%).
1.2.	Независно дали се или не се наведени во	Официјална изјава дека дрвото има

	CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од иглолисни (<i>Coniferales</i>), со исклучок од <i>Thuja L.</i>, во форма на: - деланки, делчиња, пилевина, струготина отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно од овие иглолисни, кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, Република Кореја, Мексико, Тајван и САД, каде <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle et al. е познато дека се појавува	поминато соодветен: (а) топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од најмалку 30 минути, второспоменатото треба да е наведено во сертификатите (б) фумигација со упатства одобрени во согласност со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m³) и времето на изложеност изразено во (h)
1.3.	Независно дали се или не се наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од <i>Thuja L.</i>, освен во форма на: - деланки, делчиња, пилевина, струготина отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно, - дрвен материјал за пакување, во форма на сандаци за пакување, кутии, гајби, буриња и слични пакувања, палети, бокс палети и останата амбалажа за товарење, палети за прицврстување кои се користат во транспортот на објекти од сите типови - дрво кое се користи за зацврстување или потпора на недрвен товар кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, Република Кореја, Мексико, Тајван и САД, каде <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle et al. е познато дека се појавува	Официјална изјава дека дрвото (а) е без кората , или (б) има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материи, остварено преку соодветен распоред на време/температура. За ова ќе има доказ со ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга меѓународно призната ознака, ставена на дрвото или на пакувањето согласно сегашната употреба, или (в) има поминато соодветен топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од најмалку 30 минути. За ова ќе има доказ со ознаката HT ставена на дрвото или на пакувањето согласно сегашната употреба и сертификатите. или (г) има поминато соодветна фумигација со упатства одобрени во согласност со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m³) и времето на изложеност изразено во (h) или (д) има поминато соодветна хемиска импрегнација со притисок со производ одобрен согласно процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, активната материја, притисокот (psi или kPa) и концентрацијата (%).
1.4.	Независно дали се или не се наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од <i>Thuja L.</i>, во форма на: - деланки, делчиња, пилевина,	Официјална изјава дека дрвото (а) е произведено од излупено округло дрво или

	струготина отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно, кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, Република Кореја, Мексико, Тајван и САД, каде <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle et al. е познато дека се појавува	(б) има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материи, остварено преку соодветен распоред на време/температура или (в) има поминато соодветна фумигација со упатства одобрени во согласност со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m³) и времето на изложеност изразено во (h) или (г) има поминато соодветен тоplotен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од 30 минути, второспоменатото треба да е наведено во сертификатите.
1.5.	Независно дали се или не се наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од иглолисни (<i>Coniferales</i>), освен во форма на: - деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно од овие иглолисни, - дрвен материјал за пакување, во форма на сандаци за пакување, кутии, сандаци, гајби, буриња и слични пакувања, палети, бокс палети и останата амбалажа за товарење, палети за прицврстување кои се користат во транспортот на објекти од сите типови - дрво кое се користи за зацврстување или потпора на недрвен товар но вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма, кое потекнува од Русија, Казакстан и Турција	Официјална изјава дека дрвото: (а) потекнува од области познато дека се слободни од : - <i>Monochamus spp.</i> (не – европски) - <i>Pissodes spp.</i> (не – европски) - <i>Scolytidae spp.</i> (не – европски) Областа ќе е спомената во сертификатот под рубриката "место на потекло" или (б) е без кора и е слободно од ларвени ходници предизвикани од родот <i>Monochamus spp.</i> (не – европски) дефинирана за ова намена ако овие се со должина поголема од 3 мм. попречно, во дијаметар, или (в) има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материи, остварено преку соодветен распоред на време/температура. За ова ќе има доказ со ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга меѓународно призната ознака, ставена на дрвото или на пакувањето согласно сегашната употреба, или (г) има поминато соодветен тоplotен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од 30 минути. За ова ќе има доказ со ознаката НТ ставена на дрвото или на пакувањето во согласност со сегашната употреба и во сертификатите или (д) има поминато соодветна фумигација со упатства одобрени во согласност со

		процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите на активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m^3) и времето на изложеност изразено во (h) (f) има помината соодветна хемиска импрегнација со притисок со производ одобрен согласно со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, притисокот (psi или kPa) и концентрацијата (%).
1.6.	Независно дали се или не се наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од иглолистни (<i>Coniferales</i>), освен во форма на: - деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно од овие иглолистни, - дрвен материјал за пакување, во форма на сандаци за пакување, кутии, сандаци, гајби, буриња и слични пакувања, палети, бокс палети и останата амбалажа за товарење, палети за прицврстување кои се користат во транспортот на објекти од сите типови - дрво кое се користи за зацврстување или потпора на недрвен товар но вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма, кое потекнува од трети земји, освен од: - Русија, Казакстан и Турција, - Европските земји, - Канада, Кина, Јапонија, Република Кореја, Мексико, Тајван и САД, каде <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle et al. е познато дека се појавува	Официјална изјава дека дрвото: (а) е без кора и е слободно од ларвени ходници предизвикани од родот <i>Monochamus spp.</i> (не – европски) дефинирана за ова намена ако овие се со должина поголема од 3 мм. попречно, во дијаметар, или (б) има поминато соодветно сушење во комора 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материји, остварено преку соодветен распоред на време/температура. За ова ќе има доказ со ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга меѓународно призната ознака, ставена на дрвото или на пакувањето согласно со сегашната употреба или (в) има поминато соодветна фумигација со упатство одобрени во согласност со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m^3) и времето на изложеност изразено во (h) или (г) има поминато соодветна хемиска импрегнација со притисок со производ одобрен во согласност со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, притисокот (psi или kPa) и концентрација (%). или (д) има поминато соодветен топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од 30 минути. За ова ќе има доказ со ознаката НТ ставена на дрвото или на пакувањето согласно со сегашната употреба и во сертификатите.
1.7.	Независно дали се или не се наведени во	Официјална изјава дека дрвото:

	CN кодовите од Листа V дел Б, дрво , во форма на деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно од овие иглолисници (<i>Coniferales</i>), потекнуваат од: - Русија, Казакстан и Турција, - Не-европските земји освен од Канада, Кина, Јапонија, Република Кореја, Мексико, Тајван и САД ,каде <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle et al. е познато дека се појавува	(а) потекнува од области познато дека се слободни од : - <i>Monochamus spp.</i> (не – европски) - <i>Pissodes spp.</i> (не – европски) - <i>Scolytidae spp.</i> (не – европски) Областа ќе е спомената во сертификатот под рубриката "место на потекло" или (б) е произведено од излупено округло дрво или (в) има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материи, остварено преку соодветен распоред на време/температура, или (г) има поминато соодветна фумигација со упатства одобрени согласно со процедурата За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m³) и времето на изложеност изразено во (h) или (д) има поминато соодветен топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од 30 минути, второспоменатото треба да е наведено на сертификатите
2.	Дрвен материјал за пакување, во форма на сандаци за пакување, кутии, сандаци, гајби, буриња и слични пакувања, палети, бокс палети и останата амбалажа за товарење, палети за прицврстување кои се користат во транспортот на објекти од сите типови, освен сирово дрво од 6 мм. со дебелина или помала, и обработено дрво произведено со лепило, топлина и притисок, или комбинација од нив, кои доаѓаат од трети земји, освен од Швајцарија .	Дрвениот материјал за пакување ќе: - е ослободен од кора со исклучок од било кој број на индивидуални парчиња од кора ако тие се или помали од 3 см. во ширина (независно на должината) или ако е поголема од 3 см. во ширина, но не поголеми од 50 см² во обем, и - е предмет на еден од одобрените третмани наведени во Анекс 1 на ФАО Меѓународниот стандард за фитосанитарни мерки бр. 15 за Насоки за регулирање на дрвениот материјал за пакување во меѓународната трговија, и - да прикажува ознака како што е наведено во Анекс 2 на ФАО Меѓународниот стандард за фитосанитарни мерки бр. 15 за Насоки за регулирање на дрвениот материјал за пакување во меѓународната трговија, покажувајќи го дрвениот материјал за пакување кој бил предмет на

		одобраниот фитосанитарен третман Првата алинеа ќе се применува од 1 Јули 2009г.
2.2.	Дрво од <i>Acer saccharum</i> Mersh, наменето за производство на фурнир плочи, кое потекнува од САД и Канада	Официјална изјава дека дрвото потекнува од области познато дека се слободни од <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau и е наменето за производство на фурнир плочи
2.3	Независно дали се или не наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво од <i>Fraxinus L.</i>, <i>Juglans mandshurica</i> Maxim. <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. I <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., освен во форма на: - деланки, добиени целосно или делумно од овие дрвја, - дрвен материјал за пакување, во форма на сандаци за пакување, кутии, сандаци, гајби, буриња и слични пакувања, палети, бокс палети и останата амбалажа за товарење, палети за прицврстување кои се користат во транспортот на објекти од сите типови - дрво кое се користи за зацврстување или потпора на недрвен товар но вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма, кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, Република Кореја, Русија, Тајван и САД,	Официјална изјава дека дрвото: (а) потекнува од област утврдено од националната организација за заштита на растенијата од земјата извозничка дека е слободни од <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire во согласност со релевантните Меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки, или (б) во квадрат како во целост би се отстранила округлата површина
2.4.	Независно дали се или не наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво во форма на деланки, добиени целосно или делумно од <i>Fraxinus L.</i>, <i>Juglans mandshurica</i> Maxim. <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. I <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, Република Кореја, Русија, Тајван и САД,	Официјална изјава дека дрвото: (а) потекнува од област утврдено од националната организација за заштита на растенијата од земјата извозничка дека е слободна од <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire во согласност со релевантните Меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки, или (б) било обработено во парчиња не повеќе од 2,5 см. во дебелина и ширина
2.5	Изолирана кора од <i>Fraxinus L.</i>, <i>Juglans mandshurica</i> Maxim. <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. I <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. кое потекнува од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, Република Кореја, Русија, Тајван и САД,	Официјална изјава дека изолираната кора: а) потекнува од област утврдено од националната организација за заштита на растенијата од земјата извозничка дека е слободна од <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire во согласност со релевантните Меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки, или (б) било обработено во парчиња не повеќе од 2,5 см. во дебелина и ширина

3.	Дрво од <i>Quercus</i> L., освен во форма на: - деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок - буриња, бочви, кади и други изработени производи и делови од него, од дрво вклучувајќи и палки каде што има документиран доказ дека дрвото е произведено или обработено употребувајќи топлотен третман за постигнување на минимум температура од 176 °C за 20 минути. но вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма, кое потекнува од САД,	Официјална изјава дека дрвото: (а) е квадрат со цел да се отстрани целосно округлата површина, или (б) е ослободена од кора и содржината на вода е помала од 20 % изразена како проценти на сува материја, или е ослободена од кора и да биде дезинфицирана со соодветен топол воздух или жежок воден третман, или, (в) ако е режена, со или без присуство на остаток на кора, има поминато сушење во комора дрво под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материји, остварено преку соодветен распоред на време/температура. За ова ќе има доказ со ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга меѓународно призната ознака, ставена на дрвото или на пакувањето согласно со сегашната употреба
5.	Дрво од <i>Platanus</i> L., освен во форма на деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок, но вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма, кое потекнува од САД или Ерменија	Официјална изјава дека дрвото има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материји, остварено преку соодветен распоред на време/температура. За ова ќе има доказ со ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга меѓународно призната ознака, ставена на дрвото или на пакувањето согласно со сегашната употреба
6.	Дрво од <i>Populus</i> L., освен во форма на деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок, но вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма, кое потекнува од земјите на Американскиот континент	Официјална изјава дека дрвото: (а) е без кората, или (б) има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материји, остварено преку соодветен распоред на време/температура. За ова ќе има доказ со ознаката "Kiln-dried" или "KD" или друга меѓународно призната ознака, ставена на дрвото или на пакувањето согласно со сегашната употреба
7.1.	Независно дали се или не наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво во форма на деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок добиен целосно или делумно од: - <i>Acer saccharum</i> Merish, кое потекнува од САД и Канада - <i>Platanus</i> L., кое потекнува од САД или	Официјална изјава дека дрвото: (а) е произведено од излупено округло дрво или (б) има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материји, остварено преку соодветен распоред на време

	Ерменија - <i>Populus L.</i> , кое потекнува од Американскиот континент	/температура, или (в) има поминато соодветна фумигација со упатства одобрени согласно со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m ³) и времето на изложеност изразено во (h) или (г) има поминато соодветен топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од 30 минути, второспоменатото треба да е наведено на сертификатите
7.2.	Независно дали се или не наведени во CN кодовите од Листа V дел Б, дрво во форма на деланки, делчиња, пилевина, струготина, отпад од дрво или отпадок добиеен целосно или делумно од <i>Quercus L.</i> кое потекнува од САД	Официјална изјава дека дрвото: (а) има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент на суви материји, остварено преку соодветен распоред на време/ температура, или (б) има поминато соодветна фумигација со упатства одобрени согласно со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m ³) и времето на изложеност изразено во (h) или (в) има поминато соодветен топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од 30 минути, второспоменатото треба да е наведено на сертификатите
7.3.	Изолирана кора од иглолисни (<i>Coniferales</i>), кои потекнуваат од не европски земји:	Официјална изјава дека изолираната кора: (а) била предмет на соодветна фумигација со фумигант одобрен согласно со процедурата. За ова ќе има доказ со наведување во сертификатите, на активната материја, минимумот на температура на дрвото, доза во (g/m ³) и времето на изложеност изразено во (h) или (б) има поминато соодветен топлотен третман за постигнување на минимална температура на срцевината на дрвото од 56°C во времетраење од 30 минути, второ споменатото треба да е наведено на сертификатите
8.	Дрво кое се користи за зацврстување или	Дрвото треба да:

	потпора на недрвен товар, вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма, освен сирово дрво од 6 мм. со дебелина или помала, и обработено дрво произведено со лепило, топлина и притисок, или комбинација од нив, кое доаѓа од трети земји, освен од Швајцарија .	- е ослободено од кора со исклучок од било кој број на индивидуални парчиња од кора ако тие се или помали од 3 см. во ширина (независно на должината) или ако е поголема од 3 см. во ширина, но не поголеми од 50 см² во обем, и - е предмет на еден од одобрените третмани наведени во Анекс 1 на ФАО Меѓународниот стандард за фитосанитарни мерки бр. 15 за Насоките за регулирање на дрвениот материјал за пакување во меѓународната трговија, и - да прикажува ознака како што е наведено во Анекс 2 на ФАО Меѓународниот стандард за фитосанитарни мерки бр. 15 за Насоките за регулирање на дрвениот материјал за пакување во меѓународната трговија, покажувајќи дека дрвениот материјал за пакување бил предмет на одобриот фитосанитарен третман Првата алинеа ќе се применува од 1 Јули 2009г.
8.1.	Растенија од иглолистни (<i>Coniferales</i>), освен од плодови и семе, кои потекнуваат од не европски земји:	Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (1), каде е потребна, официјална изјава дека растенијата биле произведени во расадници и дека местото на производство е слободно од <i>Pissodes spp.</i> (не-европски)
8.2.	Растенија од иглолистни (<i>Coniferales</i>), освен од плодови и семе, преку 3 m висина, кои потекнуваат од не европски земји:	Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (1) и Листа IV (A) (I) (8.1), каде е потребна, официјална изјава дека растенијата биле произведени во расадници и дека местото на производство е слободно од <i>Scolytidae spp.</i> (не-европски)
9.	Растенија од <i>Pinus L.</i>, наменети за садење освен семе	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листата III (A) (1) и IV (A) (I) (8.1), (8.2) официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers или <i>Scirrhia pini</i> Funk и Parker на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
10.	Растенија од <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus L.</i>, <i>Pseudotsuga</i> Carr., <i>Tsuga</i>	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во

	Сагг., наменети за садење освен семе,	Листата III (A) (1) и IV (A) (I) (8.1)) (8.2) и (9), официјална изјава дека не се забележани симптоми од <i>Melampsora medusae</i> Thumet на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
11.01.	Растенија од <i>Quercus</i> L., освен плодови и семе, кои потекнуваат од САД	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листата III (A) (2), официјална изјава дека растенијата потекнуваат од области познато дека се слободни од <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt
11.1.	Растенија од <i>Castanea</i> Mill. и <i>Quercus</i> L., освен плодови и семе, кои потекнуваат од не-европските земји	Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листата III (A) (2) и IV (A) (I) (11.01), официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Cronartium spp.</i> (не-европски) на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
11.2.	Растенија од <i>Castanea</i> Mill. и <i>Quercus</i> L., наменети за садење освен семе	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листата III (A) (2) и IV (A) (I) (11.1), официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области познато дека се слободни од <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, или (б) не биле забележани симптоми од <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
11.3.	Растенија од <i>Corylus</i> L. наменети за садење, освен семе, кое потекнува од Канада и САД	Официјална изјава дека растенијата биле одгледани во расадници и: (а) потекнуваат од област, утврдена во земјата извозничка од националната служба за заштита на растенијата во таа земја дека е слободна од <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Muller, согласно со релевантните Меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки, и кое е наведено во сертификатите од Директивата 2000/29 ЕС, и во рубриката Дополнителна декларација или (б) потекнуваат во место на производство утврдена во земјата извозничка од националната служба за заштита на растенијата во таа земја дека е слободна од <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Muller,

		од официјални инспекции кои се спроведуваат на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последните три целосени вегетациски циклус, во согласност со релевантните Меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки и кое е наведено во сертификатите од Директивата 2000/29 ЕС, и во рубриката Дополнителна декларација, и објавено дека е слободна од <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Muller
11.4.	Растенија од <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Pterocarua rhoifolia</i> Siebold & Zucc., наменети за садење, освен од семе и растенија во култура на ткиво кои потекнуваат од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, Република Кореја, Русија, Тајван и САД,	Официјална изјава дека растенијата: (а) биле одгледувани во текот на нивниот живот во област слободна од <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, утврдена од националната организација за заштита на растенијата во согласност со релевантните Меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки, или (б) за период од најмалку две години пред извозот, биле одгледувани на место на производство каде не биле забележани знаци од <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, во текот на две официјални инспекции по година спроведени во соодветно време, вклучувајќи непосредно пред извозот.
12.	Растенија од <i>Platanus</i> L., наменети за садење, освен семе кое потекнува од САД или Ерменија	Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. <i>platani</i> Walter на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
13.1.	Растенија од <i>Populus</i> L., наменети за садење освен семе, кое потекнува од трети земји	Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (3) официјална изјава дека не се забележани симптоми од <i>Melampsora medusae</i> Thumel на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
13.2.	Растенија од <i>Populus</i> L. освен плодови и семе, кои потекнуваат од земјите од Американскиот континент	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листата III (A) (3) и IV (A) (I) (13.1), официјална изјава дека не се забележани симптоми од <i>Mycosphaerella populorum</i> G.E.Thompson на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.

14.	Растенија од <i>Ulmus L</i> наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земјите од северна Америка	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата во Листата IV (A) (I) (11.4), официјална изјава дека не се забележани симптоми од Elm phloem necrosis mycoplasma на местото на производство или неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетативен циклус.
15.	Растенија од <i>Chaenomeles Lind L.</i> , <i>Cydonia Mill.</i> , <i>Malus Mill.</i> , <i>Prunus L.</i> , наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од не-европски земји	Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листата III (A) (9), (18) и Листата III (B) (I), каде е потребно, официјална изјава дека: - растенијата потекнуваат од земја позната дека е слободна од <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey или - растенијата потекнуваат од област призната дека е слободна од <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey во согласност со процедурата и не биле забележани симптоми на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетативен циклус.
16.	Од 15 Февруари до 30 Септември, плодови од <i>Prunus L.</i> , кои потекнуваат од не европски земји	Официјална изјава: -плодовите потекнуваат од земја позната дека е слободна од <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey или -плодовите потекнуваат од област призната дека е слободна од <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, во согласност со процедурата или -плодовите биле предмет на соодветна постапка на инспекција и третман пред бербата и/или извозот за да се обезбеди дека се слободни од <i>Monilinia spp.</i>
16.1.	Плодови од <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , и нивните хибриди, кои потекнуваат од трети земји	Плодовите треба да бидат слободни од дршките и листовите и пакувањето треба да носи соодветна ознака за потеклото.
16.2.	Плодови од <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , и нивните хибриди, кои потекнуваат од трети земји	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за плодовите од Листа IV (A) (I) (16.1),(16.3),(16.4)и (16.5), официјална изјава дека: (а) плодовите потекнуваат од земја призната дека е слободна од <i>Xanthomonas campestris</i> (сите соеви патогени за <i>Citrus</i>), во согласност со процедурата или (б) плодовите потекнуваат од област призната дека е слободна од <i>Xanthomonas campestris</i> (сите соеви патогени за <i>Citrus</i>), во согласност со процедурата и спомнато во сертификатите од Директивата 2000/29

		ЕС, или (в) или , - во согласност со официјалниот режим за контрола и испитување, не биле забележани симптоми од <i>Xanthomonas campestris</i> (сите соеви патогени за <i>Citrus</i>) во полето на производство и во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот вегетациски циклус и ниеден од плодовите набрани во полето на производство нема прикажано симптоми од <i>Xanthomonas campestris</i> (сите соеви патогени на <i>Citrus</i>), и плодовите биле предмет на третирање како што е натриум ортофенил-фенат, наведено во сертификатите посочени во Директивата 2000/29 ЕС, и плодовите биле спакувани во објекти или дистрибутивни центри регистрирани за оваа намена, или -било кој сертификациски систем, признат како еквивалентен на горните одредби во согласност со процедурата ,со што бил усогласен.
16.3.	Плодови од <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> и нивните хибриди, кои потекнуваат од трети земји	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат на плодовите во Листа IV (A) (I) (16.1), (16.2), (16.4) и (16.5), официјална изјава дека: (а) плодовите потекнуваат од земја призната дека е слободна од <i>Cercospora angolensis</i> Carv.et Mendes во согласност со процедурата или (б) плодовите потекнуваат од област призната дека е слободна од <i>Cercospora angolensis</i> Carv.et Mendes, во согласност со процедурата и спомнато во сертификатите посочени во Директивата 2000/29 ЕС, или (в) не биле забележани симптоми од <i>Cercospora angolensis</i> Carv.et Mendes во полето на производство и во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот вегетациски циклус, или ниеден од плодовите набрани во полето на производство нема покажано, со соодветно официјално испитување, симптоми од овој организам.
16.4.	Плодови од <i>Citrus L.</i> <i>Fortunella Swingle</i> ,	Без оглед на одредбите кои се

	<i>Poncirus</i> Raf, и нивните хибриди, освен плодови на <i>Citrus aurantium</i> L., кои потекнуваат од трети земји	спроведуваат за плодовите од Листа IV (A) (I) (16.1) (16.2) (16.3) (16.5), официјална изјава дека: (а) плодовите потекнуваат од земја призната дека е слободна од <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (сите соеви патогени на <i>Citrus</i>), во согласност со процедурата, или (б) плодовите потекнуваат од област призната дека е слободна од <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (сите соеви патогени на <i>Citrus</i>) во согласност со процедурата и наведено во сертификатите посочени во Директивата 2000/29 ЕС или (в) не биле забележани симптоми од <i>Guignardia Citricarpa</i> Kiely (сите соеви патогени на <i>Citrus</i>) во полето на производство и во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот вегетациски циклус и ниеден од плодовите набрани во полето на производство нема покажано, согласно официјално испитување, симптоми од овој организам, или (г) плодовите потекнуваат од поле на производство подложено на соодветни третмани против <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (сите соеви патогени на <i>Citrus</i>) и ниеден од плодовите набрани во полето на производство нема покажано, со соодветно официјално испитување, симптоми од овој организам.
16.5.	Плодови од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, потекнуваат од трети земји каде е познато дека <i>Tephritidae</i> (не-европски) се појавува на овие плодови	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за плодовите од Листа III (Б) (2), (3) и Листата IV (A) (I) (16.1), (16.2) и (16.3), официјална изјава дека: (а) плодовите потекнуваат од области познати дека се слободни од релевантниот организам или ако ова барање не може да биде исполнето: (б) не биле забележани знаци од релевантниот организам на местото на производство и неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус, официјални инспекции вршени најмалку еднаш месечно во текот на трите месеци пред бербата, и ниеден од плодовите набрани на местото на производство нема покажано, со соодветно официјално испитување, знаци од релевантниот организам, или ако ова барање неможе исто така да биде исполнето: (в) плодовите покажале, со соодветно официјално испитување на

		репрезентативни примероци, дека се слободни од релевантниот организам во сите стадиуми од неговиот развој, или, ако оваа барање истотака не може да биде исполнето (г) плодовите биле предмет на соодветен третман, било кој прифатлив испарувачки топлотен третман, ладен третман, или брзо смрзнувачки третман, има покажано дека е ефикасен против релевантниот организам без оштетувања на плодовите, и каде не се достапни, хемиски третмани доколку тој е прифатлив од законодавството на Заедницата.
17.	Растенија од <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. и <i>Sorbus</i> L., наменети за садење, освен семе	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата од Листа III (A) (9), (9.1), (18), Листа III (Б) (1) или Листа IV (A) (I) (15), каде е потребно, официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од земји кои се признати дека се слободни од <i>Erwinia amylovora</i> (Burr) Winsl et al., во согласност со процедурата ; или (б) растенијата потекнуваат од области слободни од штетни организми, кои биле утврдени во однос на <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. во согласност со релевантните Меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки и признати како такви во согласност со постапката, или (в) дека растенијата во полето на производство или во негова непосредна близина, кои покажале симптоми на <i>Erwinia amylovora</i> (Burr) Winsl et al., биле отстранети
18.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивните хибриди, освен плодови и семињата и растенијата од <i>Araceae</i>, <i>Marantaceae</i>, <i>Musaceae</i>, <i>Persica</i> spp. и <i>Strelitziaceae</i>, вкоренети или прикачени или придружени на подлогата за одгледување	Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (16), онаму каде е потребно, официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од земји познати дека се слободни од <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. и <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne; или (б) репрезентативни примероци од почвата и корењата од местото на производство биле предмет, од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус, на официјално нематолошко испитување за <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. и <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne и било

		утврдено преку овие тестови, дека се слободни од овие штетни организми
19.1.	Растенија од <i>Crataegus</i> L. наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev. е позната дека се појавува	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (9), и Листа IV (A) (I) (15) и (17), официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev. на растенијата на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
19.2.	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill. <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде релевантните штетни организми е познато дека се појавуваат на засегнатите родови Релевантни штетни организми се — на <i>Fragaria</i> L.: — <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman, вариетет <i>fragariae</i>, — Arabis mosaic virus, — Raspberry ringspot virus, — Strawberry crinkle virus, — Strawberry latent ringspot virus, — Strawberry mild yellow edge virus, — Tomato black ring virus, — <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King; — на <i>Malus</i> Mill.: — <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.; — на <i>Prunus</i> L.: — Apricot chlorotic leafroll mycoplasma, — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>prunus</i> (Smith) Dye; — на <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.; — на <i>Pyrus</i> L.: — <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev. — на <i>Rubus</i> L.: — Arabis mosaic virus, — Raspberry ringspot virus, — Strawberry latent ringspot virus, — Tomato black ring virus, — на сите видови: Не -Европски вируси и виroidни организми	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (9), (18), и Листа IV (A) (I) (15), (17), официјална изјава дека не биле забележани симптоми на болестите предизвикани од релевантните штетни организми на растенијата на местото на производство од започнување на последниот целосен вегетациски циклус

20.	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill. и <i>Pyrus</i> L. наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде Pear decline mycoplasma е познато дека се појавува	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III A (9) и (18), и Листа IV (A) (I) (15), (17) и (19.2) официјална изјава дека растенијата на местото на производство и во негова непосредна близина, кои покажале симптоми кои го зголемуваат сомневањето на контаминација од Pear decline mycoplasma биле отстранети од тоа место во последните три целосни вегетациски циклуси
21.1.	Растенија од <i>Fragaria</i> L. наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде релевантните штетен организам е познато дека се појавуваат Релевантни штетни организми се: — Strawberry latent 'C' вирус, — Strawberry vein banding вирус, — Strawberry witches' broom mycoplasma	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (18), и Листа IV (A) (I) (19.2), официјална изјава дека: (а) растенијата, освен оние добиени од семе, биле: — или официјално сертифицирани согласно сертификациона шема која бара истите да се добиени директно од материјал кој е одржуван во соодветни услови и бил предмет на официјално испитување барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или слични методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овие штетни организми, или - добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет, во рамките на последните три целосни вегетациски циклуси, најмалку еднаш, на официјално испитување барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овие штетни организми, (б) не биле забележани симптоми од болестите предизвикани од релевантните штетни организми на растенијата на местото на производство, или на осетливите растенија во непосредната близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
21.2.	Растенија од <i>Fragaria</i> L. наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie е познато дека се појавува	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (18), и Листа IV (A) (I) (19.2) и (21.1), официјална изјава дека: (а) или не биле забележани симптоми на <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie на растенијата на местото на производство од започнувањето од последниот целосен

		вегетациски циклус (б) во случај на растенија од култура на ткиво, растенијата биле добиени од растенија кои ги исполнуваат условите од Секција (а) од овој став или биле официјално испитани со соодветен нематолошки метод и било утврдено дека се слободни од <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie
21.3.	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (А) (18), и Листа IV (А) (I) (19.2), (21.1), (21.2), официјална изјава дека растенијата потекнуваат од област за која е познато дека е слободна од <i>Anthonomus signatus</i> Say и <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenlding)
22.1.	Растенија од <i>Malus</i> Mill. наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде релевантните штетен организам се познати дека се појавуваат на <i>Malus</i> Mill. Релевантни штетни организми се: — Cherry rasp leaf virus (American), — Tomato ringspot virus,	Без оглед на одредбите се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа III (А) (9), (18), Листа III (Б) (1) и Листа IV (А) (I) (15), (17), (19.2), официјална изјава дека: (а) растенијата биле: — или официјално сертифицирани според сертификациона шема која бара истите да се добиени директно од материјал кој е одржуван под одредени услови и бил предмет на официјални испитувања барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или слични методи и било утврдено, дека се слободни со овие тестови, овие штетни организми; или — добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет, во рамките на последните три целосни вегетациски циклуси, најмалку еднаш, на официјално испитување барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овие штетни организми, (б) не биле забележани симптоми од болестите предизвикани од релевантните штетни организми на растенијата на местото на производство, или на осетливите растенија во непосредната близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
22.2.	Растенија од <i>Malus</i> Mill., наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде Apple proliferation mycoplasma е	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа III (А) (9), (18), Листа III (Б) (1) и

	познато дека се појавува	Листа IV (A) (I) (15), (17), (19.2), (22.1) официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области за кои е познато дека се слободни од Apple proliferation mycoplasma; или (б) (аа) растенијата, освен оние одгледани од семе биле: или — официјално сертифицивани според сертификациона шема која бара истите да се добиени директно од материјал кој е одржуван во соодветни услови и бил предмет на официјално испитување барем за Apple proliferation mycoplasma користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овој штетен организам или — добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет, во рамките на последните шест целосни вегетациски циклуси, најмалку еднаш, на официјално испитување барем за Apple proliferation mycoplasma користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни со овие тестови, од овој штетен организам; (бб) не биле забележани симптоми од болести предизвикана од Apple proliferation mycoplasma на растенијата на местото на производство, или на осетливите растенија во неговата непосредна близина од започнувањето на последните три целосни вегетациски циклуси
23.1.	Растенија од следните видови на <i>Prunus</i> L., наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде Plum pox virus е познато дека се појавува: — <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, — <i>Prunus armeniaca</i> L., — <i>Prunus blireiana</i> Andre, — <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., — <i>Prunus brigantina</i> Vill., — <i>Prunus cistena</i> Hansen, — <i>Prunus curdica</i> Fenzl and Fritsch., — <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., — <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid., — <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., — <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., — <i>Prunus holosericea</i> Batal., — <i>Prunus hortulana</i> Bailey, — <i>Prunus japonica</i> Thunb.,	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа III (A) (9), (18), А Листа III (Б) (1) и Листа IV (A) (I) (15), (19.2), официјална изјава дека: (а) растенијата, освен оние одгледани од семе биле: — или официјално сертифицивани според сертификациона шема која бара истите да се добиени директно од материјал кој е одржуван во соодветни услови и бил предмет на официјално испитување барем за Plum pox virus користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овој штетен организам, или — добиени директно од материјал

	— <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, — <i>Prunus maritima</i> Marsh., — <i>Prunus mume</i> Sieb and Zucc <i>Prunus nigra</i> Ait., — <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, — <i>Prunus salicina</i> L., — <i>Prunus sibirica</i> L., — <i>Prunus simonii</i> Carr., — <i>Prunus spinosa</i> L., — <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., — <i>Prunus triloba</i> Lindl., — освен видовите од <i>Prunus</i> осетливи на Plum rox virus. L	кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет, во рамките на последните три целосни вегетациски циклуси, најмалку еднаш, на официјално испитување барем за Plum rox virus користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овој штетен организам; (б) не биле забележани симптоми од болест предизвикана од Plum rox virus на растенијата на местото на производство, или на осетливите растенија во неговата непосредната близина од започнувањето од последните три целосни вегетациски циклуси (в) растенијата на местото на производство кои покажале симптоми на заболување предизвикано од други вируси или вирусоидни организми биле отстранети
23.2.	Растенија од <i>Prunus</i> L., наменети за садење (а) кои потекнуваат од земји каде релевантните штетени организми е познато дека се појавуваат на <i>Prunus</i> L. (б) освен семе, кои потекнуваат од земји каде релевантниот штетен организам е познато дека се појавува (в) освен семе, кои потекнуваат од не - Европски земји каде релевантните штетени организми е познато дека се појавуваат Релевантни штетни организми се — за случајот наведен под (а): — Tomato ringspot virus; — или за случајот наведен под (б): — Cherryrasp leaf virus (American), Peachmosaic virus (American), — Peach phony rickettsia, — Peach rosette mycoplasm, — Peach yellows mycoplasm, — Plum line Pattern virus (American), — Peach X-disease mycoplasm; — или за случајот наведен под (в): — Little cherry pathogen.	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (9), (18) или Листа IV (A) (I) (15), (19.2), (23.1), официјална изјава дека: (а) растенијата биле: — или официјално сертифицирани според сертификациона процедура која бара тие да се добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет на официјално испитување барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овие штетни организми, или — добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет, во рамките на последните три целосни вегетациски циклуси, најмалку еднаш, на официјално испитување барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овие штетни организми, (б) не биле забележани никакви симптоми од болести предизвикани од релевантните штетни организми на растенијата на местото на производство, или на осетливите растенија во неговата непосредната близина од започнувањето од последните три целосни вегетациски циклуси

24.	Растенија од <i>Rubus</i> L., наменети за садење: (а) потекнуваат од земји каде штетните организми е познато дека се појавуваат на <i>Rubus</i> L. (б) освен семе, кои потекнуваат од земји каде релевантните штетни организми е познато дека се појавува Релевантни штетни организми се: — во случајот под (а): — Tomato ringspot virus, — Black raspberry latent virus, — Cherry leafroll virus, — Prunus necrotic ringspot virus, — во случајот под (б): — Raspberry leaf curl virus (American) — Cherryraspleaf virus (American)	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа IV (A) (I) (19.2), (а) растенијата треба да се слободни од (Aphididae), вклучувалјки ги и нивните јајца (б) официјална изјава дека: (аа) растенијата биле: — или официјално сертифицирани според сертификациона процедура која бара тие било истите да се добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет на официјално испитување барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, од овие штетни организми, - или — добиени директно од материјал кој е одржуван во соодветни услови и бил предмет, во рамките на последните три целосни вегетациски циклуси, најмалку еднаш, на официјално испитување барем за релевантните штетни организми користејќи соодветни индикатори или соодветни методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови, овие штетни организми, (бб) не биле забележани симптоми од болест предизвикани од релевантните штетни организми на растенијата на местото на производство, или на осетливите растенија во негова непосредната близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклуси
25.1.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., кои потекнуваат од земји каде <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival е познато дека се појавува	Без оглед на забраните кои се спроведуваат за кртолите наведени во Листа III (A) (10), (11), (12), официјална изјава дека: (а) кртолите потекнуваат од области познати дека се слободни од <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (сите раси освен Паса 1, обична Европска раса), и не биле забележани симптоми од <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival на местото на производство или во негова непосредна близина од започнувањето на соодветниот период; или

		(б) одредбите кои се признаени дека се исти со одредбите на Заедницата за борба против <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percinal согласно процедурата, се реализирани во земјата на потекло
25.2.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L	Без оглед на одредбите наведени во Листа III (A) (10), (11), (12) и Листа IV A (I) (25.1), официјална изјава дека: (а) кртолите потекнуваат од земји за кои е познато дека се слободни од <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann и Kotthoff) Davis et al. или (б) одредбите за кои се признаени дека се исти со одредбите на Заедницата за борба против <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al согласно процедурата, се реализирани во земјата на потекло
25.3.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., освен ран компир, кои потекнуваат од земји каде Potato spindle tuber viroid е познато дека се појавува	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за кртолите наведени во Листа III (A) (10), (11), (12) и Листа IV (A) (I) (25.1.), (25.2.), ограничување на можноста за про'ртување
25.4.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., наменети за садење	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за кртолите наведени во Листа III (A) (10), (11), (12) и Листа IV (A) (I) (25.1.), (25.2.), (25.3.), официјална изјава дека кртолите потекнуваат од поле познато дека е слободно од <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens и (аа) или, кртолите потекнуваат од области каде <i>Pseudomanas solanacearum</i> (Smith) Smith е познато дека не се појавува или (бб) во областите каде <i>Pseudomanas solanacearum</i> (Smith) Smith е познато дека се појавува, кртолите потекнуваат од место на производство за кое е утврдено дека е слободно од <i>Pseudomanas solanacearum</i> (Smith) Smith, или кое се смета дека е слободно од него како последица од примената на процедура насочена кон уништување на <i>Pseudomanas solanacearum</i> (Smith) Smith ќе бидат утврдени согласно процедурата, и (вв) или, кртолите потекнуваат од области каде <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (сите популации) и <i>Meloidogyne fallax</i>

		Karssen е познато дека не се појавуваат, или (гг) во области каде <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (сите популации) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen е познато дека се појавува, — или кртолите потекнуваат од место на производство за кое било утврдено дека е слободно од <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (сите популации), и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen базирано на годишен мониторинг на посевите домакини со визуелна инспекција на растенијата домакини во соодветно време и визуелна инспекција – надворешна и со сечење на кртолите по бербата на компирот од местото на производство, или — од кртолите после бербата било по рандомизирачки пат земени примероци или прегледани за присуство на симптоми по соодветен метод за индуцирање на симптоми или се тестирани во лабораторија, како и визуелна инспекција надворешно и со сечење на кртолите во соодветно време и во времето на затварањето на пакувањата или контейнерите пред да се пуштат во маркетинг согласно со одредбите на затворање во 66/403/ЕЕЦ Директивата на Советот од 14 јуни 1996 година за маркетинг на семенски компир (1) и не биле утврдени симптоми на <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (all populations) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
25.4.1.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., освен оние наменети за садење	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат на кртолите наведени во Листа III (A) (12) и Листа IV (A) (I) (25.1), (25.2) и (25.3), официјална изјава дека кртолите потекнуваат во области во кои <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith не е познато дека се појавува .
25.4.2.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат на кртолите наведени во Листа III (A) (10), (11) и (12) и Листа IV (A) (I) (25.1), (25.2), (25.3), (25.4) (25.4.1), официјална изјава дека: (а) кртолите потекнуваат во земја каде <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny не е познато дека се појавува , или (б) кртолите потекнуваат од област слободна од <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny, утврдена од националната организација за заштита на растенијата,

		согласно со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарните мерки.
25.5.	Растенија од <i>Solanaceae</i> , наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде <i>Potato stolbur mycoplasma</i> е познато дека се појавува	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат на кртолите, наведени во Листа III (A) (10), (11), (12) и (13), и Листа IV (A) (I) (25.1), (25.2), (25.3) и (25.4), официјална изјава дека не биле забележани симптоми на <i>Potato stolbur mycoplasma</i> на растенијата на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
25.6.	Растенија од <i>Solanaceae</i> , наменети за садење, освен кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L. и освен семе на <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., кои потекнуваат од земјите каде што <i>Potato spindle tuber viroid</i> е познато дека се појавува	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат на растенијата наведени во Листа III (A) (11), (13), и Листа IV (A) (I) (25.5), каде е потребно официјална изјава дека не биле забележани симптоми на <i>Potato spindle tuber viroid</i> на растенијата на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
25.7.	Растенија од <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. и <i>Solanum melongena</i> L., наменети за садење освен семе, кои потекнуваат од земји каде <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith е познато дека се појавува	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат на растенијата наведени во Листа III (A) (11) (13), и Листа IV (A) (I) (25.5) и (25.6), каде е потребно, официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области за кои било утврдено дека се слободни од <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith; или (б) не биле забележани симптоми на <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith на растенијата на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
26.	Растенија од <i>Humulus lupulus</i> L. наменети за садење, освен семе	Официјалната изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke и Berthold и <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn на хмељот на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
27.1.	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. и <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., наменети за садење, освен семе	Официјална изјава дека: (а) не биле забележани знаци на <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner), или <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус или (б) растенијата имале поминато соодветен третман за да се заштитат од споменатите организми

27.2.	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. <i>Pelargonium l'Hérit. ex Ait.</i> , освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (I) (27.1), официјална изјава дека: (а) не биле забележани знаци на <i>Spodoptera eridiana</i> Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith или <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус или (б) растенијата имале поминато соодветен третман за заштита од споменатите организми.
28.	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., наменети за садење, освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (I) (27.1) и (27.2), официјална изјава дека: (а) растенијата не се повеќе од трета генерација на резници добиени од материјал за кој било пронајдено дека е слободен од <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> за време на виролошки тестови, или се директно добиени од материјал кој на репрезентативен примерок барем за 10% каде било пронајдено дека е слободен од <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> во текот на официјалната инспекција извршена во времето на цветање (б) растенија или резници: — даѓаат од простории кои се официјално прегледани најмалку месечно, во текот на три месеци пред дистрибуцијата и било познато дека не биле забележани симптоми од <i>Puccinia horiana</i> Hennings во текот на овој период, како и во непосредна близина каде било познато дека не биле појавени симптоми на <i>Puccinia horiana</i> Hennings и во текот на три месеци пред извоз, или — поминале низ соодветен третман против <i>Puccinia horiana</i> Hennings; (в) Во случај на невкоренети резници, не биле забележани симптоми на <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock and Davis) v. Arx или на резниците или на растенијата од кои биле добиени резниците, или дека, во случај на вкоренети резници, не биле забележани симптоми на <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock and Davis) v. Arx или на резниците или на основата на коренот.
28.1.	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.	Без оглед на барањата кои се

	<i>u Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw</i> наменети за садење, освен семе	спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (13), Листа IV (A) (I) (25.5), (25.6), (25.7), (27.1), (27.2) и (28), официјална изјава дека: (а) растенијата биле одгледани во текот на нивниот живот во земја слободна од <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> ; или (б) растенијата биле одгледани во текот на нивниот живот во област утврдена од страна на националната организација за заштита на растенијата во земјата извозничка дека е слободна од <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> во согласност со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки; или (в) растенијата биле одгледани во текот на нивниот живот во место на производство за кое било утврдено дека е слободно од <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> и верификувано преку официјални инспекции, и каде е потребно, тестирање
29.	Растенија од <i>Dianthus L.</i> , наменети за садење, освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (I) (27.1) и (27.2), официјална изјава дека: — растенијата биле добиени директно од мајчините растенија, за кои било утврдено дека се слободни од <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr и Burkholder и <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma со официјално одобрени тестови, спроведени најмалку еднаш во двете претходни години, — не биле забележани симптоми од наведените штетни организми на растенијата.
30.	Луковици од <i>Tulipa L.</i> и <i>Narcissus L.</i> , освен оние за кои ќе има доказ на нивното пакување, или со други средства, дека тие се наменети за продажба на крајни корисници кои не се вклучени во професионално производството на режано цвеќе	Официјална изјава дека не биле забележани симптоми на <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev на растенијата од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус
31.	Растенија од <i>Pelargonium L'Herit. ex Ait.</i> , наменети за садење, освен семе, кои потекнуваат од земји каде Tomato ringspot virus е познато дека се појавува: (а) каде <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (не-европски популации) или други вектори на Tomato ringspot virus не е познато дека се појавува	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (I) (27.1) и (27.2), официјална изјава дека растенијата: (а) се директно добиени од места на производство за кои е познато дека се слободни од Tomato ringspot virus; или

	(б) каде <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (не-европски популации) или други вектори на Tomato ringspot virus е познато дека се појавува	(б) се не повеќе од четврта генерација на резници, добиени од мајчини растенија за кои е утврдено дека се слободни од Tomato ringspot virus според официјално одобрен систем на виролошко тестирање официјална изјава дека растенијата: (а) се директно добиени од места на производство за кои е познато дека се слободни од Tomato ringspot virus во почвата или растенијата; или (б) не се повеќе од втора генерација на резници добиени од мајчини растенија за кои е пронајдено дека се слободни од Tomato ringspot virus според официјално одобрен систем на виролошко тестирање
32.1.	Растенија од тревни видови, наменети за садење, освен: — луковици, — растенија од фамилијата Gramineae, — ризоми, — семиња, — кртоли, кои потекнуваат од трети земји каде <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) е познато дека се појавуваат	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV, дел А, секција I (27.1), (27.2), (28) и (29), каде е потребно, официјална изјава дека растенија биле одгледувани во расадници и: (а) потекнуваат од област утврдена во земјата извозничка од националната служба за заштита на растенијата во таа земја, дека е слободна од <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) во согласност со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарните мерки, кое е наведено во сертификатите посочени во Директивата 2000/29 ЕС во рубриката "Дополнителна декларација", или (б) потекнуваат од место на производство, утврдено во земјата извозничка од страна на националната служба за заштита на растенијата во таа земја дека е слободно од <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) во согласност со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки, и кое е наведено во сертификатите посочени во Директивата 2000/29 ЕС, под рубриката "Дополнителна декларација", и наведени дека се слободни од <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) со официјални инспекции спроведени најмалку еднаш месечно во текот на три месеци пред извозот, или (в) непосредно пред извозот биле предмет на соодветен третман против <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i>

		(Malloch) и биле официјално прегледани и било утврдено дека се слободни од <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch). Деталите од третманот треба да се наведени во сертификатите посочени во Директивата 2000/29 ЕС.
32.2.	Режани цвеќиња од <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. <i>Solidago</i> L., и лиснат зеленчук од <i>Apium graveolens</i> L. и <i>Ocimum</i> L.	Официјална изјава дека режаните цвеќиња и лиснатиот зеленчук: — потекнуваат од земја слободна од <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), или — непосредно пред нивниот извоз биле официјално прегледани и било утврдено дека се слободни од <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).
32.3.	Растенија од тревни видови, наменети за садење, освен: — луковци, — растенија од фамилијата <i>Gramineae</i> , — ризоми, — семиња, — кртоли, Кои потекнуваат од трети земји	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV, дел А, секција I (27.1), (27.2), (28), (29) и (32.1), официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од област позната дека е слободна од <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), или (б) или не биле пронајдени знаци на <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) на местото на производство, на официјалните инспекции спроведени најмалку месечно во текот на три месеци пред бербата, или (в) непосредно пред извозот растенијата биле официјално прегледани и било утврдено дека се слободни од <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) и биле предмет на соодветен третман против <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).
33.	Растенија со корени, насадени или наменети за садење, одгледани на отворен простор	Официјална изјава дека местото на производство е познато дека е слободно од <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sependoniscus</i> (Spieckermann и Kotthoff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens и <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
34.	Почвата и подлогата за одгледување, прикачени или поврзани со растенија, се состојат во целост или во дел од почва или	Официјална изјава дека: (а) подлогата за одгледување, во времето на садење била:

	цврсти органски материи како што се деловите од растенијата, хумус кој вклучува тресет или кора или се состои во дел од било која неорганска цврста супстанција, наменети за одржување на виталноста на растенијата, со потекло од: — Турција, — Белорусија, Грузија, Молдавија, Русија, Украина, — не-европски земји, освен Алжир, Египет, Израел, Либија, Мароко, Тунис	— или слободна од почвата и органската материја или — утврдено дека е слободна од инсекти и штетни нематоди и е подложена на соодветно испитување или тоplotен третман или фумигација да се осигура дека е слободна од други штетни организми, или — подложена на соодветен тоplotен третман или фумигација за да се обезбеди дека е слободна од штетни организми, и (б) од садењето: — или соодветни мерки се преземени за да се обезбеди дека подлогата за одгледување е оддржана слободна од штетни организми, или — две недели пред да се дистрибуираат, растенијата биле ослободени со тресење од подлогата оставајќи минимална количина потребна за одржување на виталност за време на транспортот, и ако се пресадуваат, подлогата за одгледување да ги задоволува барањата утврдени во (а).
35.1.	Растенија од <i>Beta vulgaris</i> L. наменети за садење, освен семе:	Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од Beet curly top virus (не-европски изолати) на местото на производството од започнувањето на последниот целосен вегетационен циклус.
35.2.	Растенија од <i>Beta vulgaris</i> L. наменети за садење, освен семе, со потекло од земји каде Beet leaf curl virus е познато дека се појавува.	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (I) (35.1), официјална изјава дека:
		(а) Beet leaf curl virus не било познато дека се појавува во областа на производството; и (б) не биле забележани симптоми на Beet leaf curl virus на местото на производството или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетационен циклус.
36.1.	Растенија наменети за садење, освен: — луковици, — ризоми, — семе, — кртоли, Со потекло од трети земји	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV, дел А, секција I (27.1), (27.2), (28), (29), (31), (32.1) и (32.3), официјална изјава дека растенија се одгледувани во расадници и: (а) потекнуваат од област, утврдена во земјата на извоз од националната служба за заштита на растенијата во таа земја, дека е слободна од <i>Thrips palmi</i> Karny

		согласно со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарните мерки, и кое е спомнато во сертификатите наведени во Директивата 2000/29 ЕС, под рубрика "Дополнителна декларација", или (б) потекнуваат од место на производство, утврдено во земјата на извоз од националната служба за заштита на растенијата во таа земја, дека е слободно од <i>Thrips palmi</i> Karny во согласност со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарните мерки, и кое е спомнато во сертификатите наведени во Директивата 2000/29 ЕС во рубриката "Дополнителна декларација", и прогласено за слободно од <i>Thrips palmi</i> Karny со официјални инспекции извршени најмалку месечно во текот на три месеци пред извозот, или (в) непосредно пред извозот, биле подложени на соодветен третман против <i>Thrips palmi</i> Karny и биле официјално прегледани и утврдено дека се слободни од <i>Thrips palmi</i> Karny. Деталите на третманот треба да се наведат во сертификатите наведени во Директивата 2000/29 ЕС
36.2.	Режано цвеќе на <i>Orchidaceae</i> и плодови од <i>Momordica L.</i> и <i>Solanum melongena L.</i> , со потекло од трети земји	Официјална изјава дека режаните цвеќиња и плодите: — потекнуваат од земја слободна од <i>Thrips palmi</i> Karny, или — непосредно пред нивниот извоз, биле официјално прегледани и утврдено дека се слободни од <i>Thrips palmi</i> Karny.
37.	Растенија од <i>Palmae</i> наменети за садење освен семе, со потекло од не-европски земји	Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (17), каде е потребно, официјална изјава дека: (а) или растенијата потекнуваат од област позната дека е слободна од <i>Palm lethal mycoplasma</i> и <i>Cadang-Cadang viroid</i>, и не биле забележани симптоми на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетационен циклус; или (б) не биле забележани симптоми од <i>Palm lethal mycoplasma</i> и <i>Cadang-Cadang viroid</i> на растенијата од започнувањето на последниот целосен вегетационен циклус, и растенијата на местото на производство,

		кои покажале симптоми кои доведуваат до сомнеж од контаминација од организмите се отстранети од тоа место и растенијата поминале соодветен третман за нивно ослободување од <i>Myndus crudus</i> Van Duzee; (в) Во случај на растенија во култура на ткива, растенијата биле добиени од растенија кои ги исполниле условите утврдени во (а) или (б)
37.1.	Растенија од <i>Palmae</i>, наменети за садење, Кои имаат дијаметар од над 5 cm на основата на стеблото и припаѓаат на следниве родови: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	Без оглед на забраните кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (17) и на барањата наведени во Листа IV (A) (I) (37) Официјална изјава дека растенијата: (а) биле одгледувани во текот на нивниот живот во земја каде <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) не е познато дека се појавува, или (б) биле одгледувани во текот на нивниот живот во област слободна од <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), утврдена од страна на националната организација за заштита на растенијата согласно со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки; или (в) биле одгледувани, за период од најмалку две години пред извозот, во место на производство: — кое е регистрирано и надгледувано од страна на националната организација за заштита на растенијата во земјата на потекло, и — каде растенија биле ставени во место со комплетна физичка заштита против воведување на <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) или со примена на соодветни превентивни третмани, и — каде во текот на три официјални инспекции годишно спроведени во соодветно време, вклучувајќи непосредно пред извоз, не биле забележани знаци од <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) .
38.1.	Растенија од <i>Camellia</i> L. наменети за садење освен за семе, со потекло од не-европски земји	Официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn; или (б) не биле забележани симптоми од <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn на растенијата во цветење на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетационен циклус

38.2.	Растенија од <i>Fuchsia</i> L. наменети за садење, освен семе, со потекло од САД или Бразил.	Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer на местото на производство и дека непосредно пред нивниот извоз, растенијата биле прегледани и било утврдено дека се слободни од <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer.
39.	Дрва и грмушки, наменети за садење, освен семе и растенија во култура на ткиво, со потекло од трети земји освен од Европските и Медитерански замји.	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат на растенијата наведени во Листа III (A) (1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), Листа III (Б) (1) и Листа IV (A) (I) (8.1), (8.2), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1) и (38.2), онаму каде е потребно, официјална изјава дека растенијата: — се чисти (односно слободни од растителни остатоци) и слободни од цветовите и плодовите, — биле одгледани во расадници, — биле прегледани во соодветно време и пред извозот и е утврдено дека се слободни од симптоми од штетни бактерии, вируси и вирусни организми, или е утврдено дека се слободни од знаци или симптоми на штетни нематоди, инсекти, грињи и габи, или биле предмет на соодветен третман за уништување на таквите организми.
40.	Листопадни дрва и грмушки, наменети за садење, освен семе и растенија во култура на ткиво, со потекло од трети земји освен од Европските и Медитерански замји.	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (2), (3), (9), (15), (16), (17) and (18), Листа III (Б) (1) и Листа IV (A) (I), (11.1), (11.2), (11.3), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (33), (36.1), (38.1), (38.2), (39) и (45.1) онаму каде е потребно, официјална изјава дека растенијата се во мирување и ослободени од лисја
41.	Годишни и двогодишни растенија, освен <i>Gramineae</i> , наменети за садење, освен семе, со потекло од земји освен од Европските и Медитерански земји.	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа III (A) (11), (13), и Листа IV (A) (I) (25.5), (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (33), (34), (35.1) и (35.2) официјална изјава дека растенијата: — биле одгледани во расадници, — се ослободени од растителни остатоци, цветови и плодови, — биле прегледани во соодветно време и пред извозот и, — утврдено дека се слободни од симптоми

		од штетни бактерии, вируси и вирусoidни организми, и — или било утврдено дека се слободни од знаци или симптоми на штетни нематоди, инсекти, грињи и габи, или биле предмет на соодветен третман за уништување на таквите организми. во соодветно време и пред извоз,
42.	Растенија од фамилијата Gramineae од украсни повеќегодишни треви од подфамилиите <i>Bambusoideae</i>, <i>Panicoideae</i> и од родот <i>Buchloe</i>, <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i>, <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i>, <i>Molinia</i>, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i>, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. и <i>Uniola</i> L. наменети за садење, освен семе, со потекло од земји освен од Европските и Медитерански замји.	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа IV (A) (I) (33) и (34), официјална изјава дека растенијата: — биле одгледани во расадници, и — се ослободени од растителни остатоци, цветови и плодови, и — биле прегледани пред извозот, и — утврдено дека се слободни од симптоми од штетни бактерии, вируси и вирусoidни организми, и — или е утврдено дека се слободни од знаци или симптоми на штетни нематоди, инсекти, грињи и габи, или биле предмет на соодветен третман за уништување на таквите организми.
43.	Природно или вештачко закржлавени растенија наменети за садење, освен семе, со потекло од не-Европските замји.	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа III (A) (1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), Листа III (Б) (1), и Листа IV (A) (I) (8.1), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1), (38.2), (39), (40) и (42), каде е потребно, официјална изјава дека: (а) растенијата, вклучувајќи ги и оние собрани од природните живеалишта, биле одгледувани, одржувани и приспособувани за две последователни години пред дистрибуцијата во официјално регистрирани расадници, кои се предмет на официјален надзорен контролен режим, (б) растенијата од расадниците наведени во (а) треба да: (аа) барем во текот на периодот наведен во (а): — биле сместени во саксии, кои се ставени на полици најмалку 50 см. над земјата, — биле предмет на соодветени третмани со цел да се осигура незаразеност од не-Европски рѓи: активната материја,

		концентрација и дата на апликација на овие третмани треба да се наведе на фитосанитарниот сертификат посочен во Директивата 2000/29 ЕС под рубриката „дезинсекција и/или дезинфекција,,. — биле официјално прегледани најмалку шест пати годишно во соодветни временски периоди за присуството на соодветните штетни организми, кои се наведени во Анексите на оваа Директива. Овие инспекции исто така ќе бидат спроведувани на растенијата во непосредна близина на расадниците наведени во (а), ќе бидат спроведувани најмалку со визуелно испитување на секој ред од полето или расадникот и со визуелно испитување на сите делови од растението над подлогата за одгледување, користејќи по рандомизирачки пат земен примерок или од најмалку 300 растенија од дадениот род каде бројот на растенија од тој род не е повеќе од 3 000 растенија, или 10 % од растенијата, ако има повеќе од 3 000 растенија од тој род — биле утврдени како незаразени со овие инспекции од релевантните штетни организми, како што е наведено во претходната алинеа. Останатите растенија доколу е потребно, ќе се третираат, и дополнително ќе се задржат во соодветен временски период и ќе се прегледат за да се осигура дека се ослободени од ваквите штетни организми, — биле засадени или во некористена вештачка подлога за одгледување или во природна подлога за одгледување која била третирана со фумигација или со соодветен тоplotен третман и биле незагадени од било кои штетни организми, — биле чувани во услови кои гарантираат дека подлогата за одгледување е одржана слободна од штетни организми и во рамките на две недели пред дистрибуцијата биле: — протресени и измиени со чиста вода, за да се отстрани оригиналната подлога за одгледување и се чувани како слободни голи корења, или, — протресени и измиени со чиста вода за да се отстрани оригиналната подлога за одгледување и пресадени во подлога за одгледување која ги исполнува условите утврдени во (аа) петта алинеа, или — подложени на соодветни третмани за да се обезбеди дека подлогата за
--	--	--

		одгледување е слободна од штетни организми, активната материја, концентрацијата и датата на апликацијата на овие третмани треба да се наведе на фитосанитарниот сертификат посочен во Директивата 2000/29 ЕС под рубриката „дезинсекција и/или дезинфекција,, (бб) да се пакувани во затворени контејнери кои биле официјално запечатени и го носат регистерскиот број на регистрираниот расадник: овој број исто така ќе е назначен во рубриката "Дополнителна декларација" во фитосанитарниот сертификат посочен во Директивата 2000/29 ЕС, преку кој може да се идентификуваат пратките.
44.	Тревни повеќегодишни растенија, наменети за садење, освен семе, од фамилиите <i>Caryophyllaceae</i> (освен <i>Dianthus</i> L.), <i>Compositae</i> (освен <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.), <i>Cruciferae</i> , <i>Leguminosae</i> и <i>Rosaceae</i> (освен <i>Fragaria</i> L.), со потекло од трети земји освен Европските и Медитерански замји.	Без оглед на одредбите кои се спроведуваат за растенијата, наведени во Листа IV (A) (I) (32.1), (32.2), (32.3), (33) и (34) официјална изјава дека растенијата: — биле одгледани во расадници, и — се слободни од растителни остатоци, цветови, и плодови, и — биле прегледани во соодветно време и пред извозот, и — утврдено дека се слободни од симптоми од штетни бактерии, вируси и вирусни организми, и — или е утврдено дека се слободни од знаци или симптоми на штетни нематоди, инсекти, грињи и габи, или биле предмет на соодветен третман за уништување на таквите организми.
45.1.	Растенија од тревни видови и растенија од <i>Ficus</i> L. и <i>Hibiscus</i> L., наменети за садење, освен луковици, ризоми, семе и кртоли, со потекло од не-европските земји.	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV, дел А, Секција I (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.3) и (36.1), официјална изјава дека растенијата: (а) потекнуваат од област, утврдена во земјата на извоз од националната служба за заштита на растенијата во таа земја, дека е слободна од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-Европски популации) согласно со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарните мерки, и кое е наведено во сертификатите наведени во Директивата 2000/29 ЕС, под рубрика "Дополнителна декларација", или (б) потекнуваат од место на производство, утврдено во земјата на извоз од националната служба за заштита на растенијата во таа земја, дека е слободно

		од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-Европски популации) во согласност со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарните мерки, и кое е спомнато во сертификатите наведени во Директивата 2000/29 ЕС во рубриката "Дополнителна декларација", и прогласено за слободно од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-европски популации) во официјални инспекции спроведени најмалку еднаш на секои три недели, во текот на девет недели пред извозот. или (в) во случаите каде <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-Европски популации) е утврдена на местото на производство, се задржани или произведени на ова место на производство и поминале соодветен третман за да се осигура дека се слободни од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-европски популации) и последователно на тоа, ова место на производство треба да биде утврдено дека е слободно од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-европски популации) како последица на спроведување на соодветни процедури со цел уништување на <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-европски популации) и со официјални инспекции спроведени неделно во текот на девет недели пред извозот и во процедурите за мониторинг во текот на спомнатиот период. Деталите од третманот треба да се наведени во сертификатите наведени во Директивата 2000/29 ЕС.
45.2.	Режани цвеќиња од <i>Aster spp.</i>, <i>Eryngium L.</i>, <i>Gypsophila L.</i>, <i>Hypericum L.</i>, <i>Lisianthus L.</i>, <i>Rosa L.</i>, <i>Solidago L.</i>, <i>Trachelium L.</i>, и лиснат зеленчук од <i>Ocimum L.</i>, со потекло од не-европските земји.	Официјална изјава дека ражаните цвеќиња и лиснатиот зеленчук: — потекнуваат од земја слободна од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-европски популации), или — непосредно пред нивниот извоз, биле официјално прегледани и е утврдено дека се слободни од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-европски популации).
45.3.	Растенија од <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. наменети за садење, освен семе, со потекло од земји каде Tomato yellow leaf curl virus е познато дека се појавува (а) каде <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Не се појавува (б) каде <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Се појавува	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (13) и Листа IV (A) (I) (25.5), (25.6) и 25.7 каде е потребно, Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од Tomato yellow leaf curl virus на растенијата Официјална изјава дека: (а) не биле забележани симптоми од

		Tomato yellow leaf curl virus на растенијата, и (аа) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од <i>Bemisia tabaci</i> Genn., или (бб) за местото на производство е утврдено дека е слободно од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. со официјални инспекции спроведени најмалку еднаш месечно, за време на три месеци пред извозот. Или (б) не биле забележани симптоми од Tomato yellow leaf curl virus на растенијата на местото на производство и местото на производство било предмет на соодветен третман и режим на мониторинг за да се обезбеди дека е слободно од <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
46.	Растенија наменети за садење, освен семе, луковици, кртоли и ризоми, со потекло од земји каде релевантните штетни организми е познато дека се појавуваат. Релевантни штетни организми се: — Bean golden mosaic virus, — Cowpea mild mottle virus, — Lettuce infectious yellow virus, — Pepper mild tigré virus, — Squash leaf curl virus, — останатите вируси пренесени од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (а) каде <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-Европски популации) или останатите вектори на релевантните штетни организми не е познато дека се појавуваат (б) каде <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (не-Европски популации) или останатите вектори на релевантните штетни организми е познато дека се појавуваат	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа III (A) (13) и Листа IV (A) (I) (25.5) (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (35.1), (35.2), (44), (45), (45.1), (45.2) и (45.3) каде е потребно, Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од релевантните штетни организми на растенијата во текот на нивниот целосен циклус на вегетација. Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од релевантните штетни организми на растенијата во текот на соодветниот временски период, и (а) растенијата потекнуваат од области кои се познати дека се слободни од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. и други вектори на релевантните штетни организми; или (б) за местото на производство е утврдено дека е слободно од <i>Bemisia tabaci</i> Genn. и други вектори на релевантните штетни организми со официјални инспекции спроведени во соодветен временски

		период; или (в) растенијата биле предмет на соодветен третман насочен за уништување на <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
47.	Семе од <i>Helianthus annuus</i> L.	Официјална изјава дека: (а) семињата потекнуваат од области кои се познати дека се слободни од <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и de Toni; или (б) семињата, освен семињата кои биле произведени од сорти отпорни на сите раси на <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и de Toni присутни во областа на производството, биле предмет на соодветен третман против <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и de Toni.
48.	Семе од <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	Официјална изјава дека семињата биле добиени користејќи соодветна метода на екстракција на киселина или сличен метод одобрен согласно процедурата, и (а) или семето потекнува од области каде <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye и Potato spindle tuber viroid не е познато дека се појавуваат; или (б) не биле забележани симптоми од болестите предизвикани од овие штетни организми на растенијата на местото на производство за време на нивниот целосен вегетативен циклус; или (в) семињата биле предмет на официјално тестирање, најмалку за овие штетни организми, на репрезентативна мостра и користејќи соодветни методи и е утврдено, со овие тестирања, дека се слободни од тие штетни организми.
49.1.	Семе од <i>Medicago sativa</i> L.	Официјална изјава дека: (а) не биле забележани симптоми од <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev на местото на производство од почетокот на последниот целосен вегетативен циклус и дека <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev не била откриена при лабораториски испитувања на репрезентативна мостра; или (б) пред извозот е применета фумигација.
49.2.	Семе од <i>Medicago sativa</i> L., со потекло од земји каде <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp.	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во

	<i>insidiosus</i> Davis et al. е познато дека се појавува	Листа IV (A) (I) (49.1), официјална изјава дека: (а) <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Insidiosus</i> Davis et al. не е познато дека се појавувала на фармата или во нејзина непосредна близина од започнувањето на последните 10 години; (б) или — посевот припаѓа на сорта призната дека е високо отпорна на <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., или — се уште го нема започнато својот четврти целосен вегетативен циклус од сеењето кога семето било ожнеано и дека немало повеќе од една следствена жетва на семе од посевот, или — содржината на инертна материја која била одредена согласно правилата кои се применуваат за сертификација на семе за трговија во Заедницата, не надминува 0,1 % од тежината; (в) не биле забележани симптоми од <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. на местото на производство, или на било кој посев од <i>Medicago sativa</i> L. во непосредна близина. во текот на последниот целосен вегетативен циклус или, каде е соодветно, последните два вегетативни циклуси; (г) посевот бил одгледуван на површина на која претходно немало посев од <i>Medicago sativa</i> L. во текот на последните три години пред сеењето.
50.	Семе од <i>Oryza sativa</i> L.	Официјална изјава дека: (а) семето било официјално тестирано со соодветни нематолошки тестови и било утврдено дека е незаразено од <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie; или (б) семињата биле предмет на соодветен третман со топла вода или друг соодветен третман против <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie
51.	Семе од <i>Phaseolus</i> L.	Официјална изјава дека: (а) семето потекнува од области познати дека се слободни од <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye; или (б) репрезентативна мостра од семето е тестирана и е утврдено дека е слободна од <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye со овие тестови.

52.	Семе од <i>Zea mais</i> L.	Официјална изјава дека: (а) семето потекнува од области познати дека се слободни од <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye; или (б) репрезентативна мостра од семето е тестирана и е утврдено дека е слободна од <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye со овие тестови.
53.	Семе од родот <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> и <i>X Triticosecale</i> од Авганистан, Индија, Иран, Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Јужан Африка и САД каде <i>Tilletia indica</i> Mitra е познато дека се појавува.	Официјална изјава дека семето потекнува од област каде <i>Tilletia indica</i> Mitra е познато дека не се појавува. Името на областа треба да се наведе на фитосанитарниот сертификат посочен во Директивата 2000/29 ЕС.
54.	Зрна од родот <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> и <i>X Triticosecale</i> од Авганистан, Индија, Иран, Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Јужан Африка и САД каде <i>Tilletia indica</i> Mitra е познато дека се појавува.	Официјална изјава дека или, (а) зрната потекнуваат од област каде <i>Tilletia indica</i> Mitra е познато дека не се појавува. Името на областа треба да се наведе на фитосанитарниот сертификат посочен во Директивата 2000/29 ЕС во рубриката „место на потекло“ или (б) не биле забележани симптоми на <i>Tilletia indica</i> Mitra на растенијата на местото на производство во текот на последниот целосен вегетациски циклус и земени се репрезентативни мостри од зрната и во време на жетвата и пред испораката и истите биле тестирани и е утврдено дека се слободни од <i>Tilletia indica</i> Mitra. со овие тестови и второ споменатото ќе се наведе во фитосанитарниот сертификат, посочен во Директивата 2000/29 ЕС, во рубриката „име на производот“ како „тестиран и утврдено дека е слободен од <i>Tilletia indica</i> Mitra“.

ЛИСТА IV
Дел А

**ПОСЕБНИ ФИТОСАНИТАРНИ БАРАЊА КОИ МОРА ДА СЕ ИСПОЛНАТ КАКО УСЛОВ ЗА
УВОЗ ИЛИ ДВИЖЕЊЕ НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ
И ПРЕДМЕТИ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

СЕКЦИЈА 2

**РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ СО
ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

	РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГ И ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ	ПОСЕБНИ ФИТОСАНИТАРНИ БАРАЊА
2.	Дрво од <i>Platanus</i> L., вклучувајќи и дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма	(а) Официјална изјава дека дрвото потекнува од области познати дека се слободни од <i>Ceratocystis fimbriata f.sp. platani</i> Walter; или (б) За ова ќе има доказ со ознаката „Kiln-Dried“, или „KD“ или друга меѓународно призната ознака, ставена на дрвото или на неговото пакување согласно сегашната комерцијална употреба, дека има поминато сушење во комора под 20% содржина на влага, изразена како процент од сува материја, во времето на производството, остварена преку соодветен распоред на време/температура.
4.	Растенија од <i>Pinus</i> L. наменети за садење, освен семе	Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Scirrhia pini</i> Funk и Parker на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
5.	Растенија од <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. и <i>Tsuga</i> Carr., наменети за садење, освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (4), официјална изјава дека не биле забележани симптоми на <i>Melampsora medusae</i> Thümen на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
6.	Растенија од <i>Populus</i> L., наменети за садење, освен семе	Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Melampsora medusae</i> Thümen на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
7.	Растенија од <i>Castanea</i> Mill. и <i>Quercus</i> L., наменети за садење, освен семе	Официјална изјава дека: (а) растенијата потекнува од области познати дека се слободни од <i>Cryphonectria</i>

		<i>parasitica</i> (Murrill) Barr (б) не биле забележани симптоми од <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
8.	Растенија од <i>Platanus</i> L., наменети за садење, освен семе	Официјална изјава дека: (а) растенијата потекнува од област позната дека е слободна од <i>Ceratocystis fimbriata f.sp. platani</i> Walter или (б) не биле забележани симптоми од <i>Ceratocystis fimbriata f.sp. platani</i> Walter на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
9.	Растенија од <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. и <i>Sorbus</i> L., наменети за садење, освен семе	Официјална изјава: (а) растенијата потекнуваат од зони призната дека е слободна од <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. согласно со процедурата; или (б) дека растенијата во полето на производство или во негова непосредна близина, кои покажале симптоми од <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., биле отстранети.
10.	Растенија од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивни хибриди, освен плодовите и семе	Официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri), Kanchaveli и Gikashvili, и Citrus vein enation woody gall и Citrus tristeza virus (Европски соеви); или (б) растенијата се добиени од сертификациона шема која бара тие да се добиени директно од материјал кој бил одржуван под соодветни услови и бил предмет на официјално поединечно испитување најмалку за, Citrus tristeza virus (Европски соеви) и Citrus vein enation woody gall, со користење на соодветни индикатори или слични методи, одобрени во согласност со процедурата, и биле одгледувани постојано во оранжерија заштитена од инсекти или во изолирано место во кое не биле забележани симптоми од <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Pandri) Kanchaveli и Gikashvili, Citrus tristeza virus (European strains) и Citrus vein enation woody gall; или (в) растенијата:

		— биле добиени од сертификациона шема која бара тие да се добиени директно од материјал кој бил одржуван под соодветни услови и бил предмет на официјално поединечно испитување најмалку за <i>Citrus vein enation woody gall</i> и <i>Citrus tristeza virus</i> (Европски соеви), со користење на соодветни индикатори или слични методи, одобрени во согласност со процедурата и било утврдено со овие тестови дека се слободни од <i>Citrus tristeza virus</i> (Европски соеви), и сертификувано дека е слободна од најмалку <i>Citrus tristeza virus</i> (Европски соеви) со официјални поединечни тестирања спроведени согласно методите изнесени во оваа алинеа, и — биле прегледани и не биле забележани симптоми на <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Pandri) Kanchaveli et Gikashvili, и на <i>Citrus vein enation woody gall</i> и <i>Citrus tristeza virus</i> од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
11.	Растенија од <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea spp.</i> и <i>Strelitziaceae</i> , вкоренети или со прикачена или поврзана подлога за одгледување,	Официјална изјава дека: (а) не била забележана контаминација со <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус. или (б) почвата и корените од сомнителните растенија биле предмет на официјални нематолошки испитувања од почетокот на последниот целосен вегетациски циклус најмалку за <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, и при овие испитувања е утврдено дека истите се слободни од овој штетен организам.
12.	Растенија од <i>Fragaria L.</i> , <i>Prunus L.</i> и <i>Rubus L.</i> , наменети за садење, освен семе	Официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од релевантните штетни организми; или (б) не биле забележани симптоми од болести предизвикани од релевантните штетни организми на растенијата на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус. Релевантни штетни организми се: — за <i>Fragaria L.</i>: — <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> — <i>Arabis mosaic virus</i> — <i>Raspberry ringspot virus</i>

		— Strawberry crinkle virus — Strawberry latent ringspot virus — Strawberry mild yellow edge virus — Tomato black ring virus — <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy — и King — на <i>Prunus</i> L.: — Apricotchlorotic mycoplasma leafroll — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye — на <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Persicae</i> (Prunier et al.) Young et al., — на <i>Rubus</i> L.: — Arabis mosaic virus — Raspberry ringspot virus — Strawberry latent ringspot virus — Tomato black ring virus.
13.	Растенија од <i>Cydonia</i> Mill., и <i>Pyrus</i> L., наменети за садење, освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (9), официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од Pear decline mycoplasma; или (б) растенијата на местото на производство или во негова непосредна близина, кои покажале симптоми на сомневањето за присуство на контаминација од Pear decline mycoplasma биле отстранети од местото во последните три целосен вегетациски циклус.
14.	Растенија од <i>Fragaria</i> L., наменети за садење, освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (12) официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie; или (б) не биле забележани симптоми од <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie на растенијата на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус. или (в) во случај на растенија во култура на ткиво, растенијата добиени од растенија во согласност со секција (б) од овој член или биле официјално тествани со соодветни нематолошки методи и било утврдено дека се слободни од <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
15.	Растенија од <i>Malus</i> Mill., наменети за садење, освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II)

		(9), официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области познато дека се слободни од Apple proliferation mycoplasma или (б) (аа) растенијата, освен оние одгледани од семе биле: — или официјално сертифицивани по сертификациона шема која бара тие да се добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и биле предмет на официјално испитување за најмалку од Apple proliferation mycoplasma со користење на соодветни индикатори или слични методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови од овие штетни организми, или — добиен директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и биле предмет, во последните шест целосени вегетациски циклус, најмалку еднаш на официјално испитување за, најмалку од Apple proliferation mycoplasma, со користење на соодветни индикатори или слични методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови од овој штетен организам, (бб) не биле забележани симптоми од Apple proliferation mycoplasma на растенијата на местото на производство или на осетливите растенија во неговата непосредна близина од започнувањето на последните три целосени вегетациски циклус.
16.	Растенија од следниве видови на <i>Prunus</i> L., наменети за садење, освен семе: — <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, — <i>Prunus armeniaca</i> L., — <i>Prunus blireiana</i> Andre, — <i>Prunus brigantina</i> Vill., — <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., — <i>Prunus cistena</i> Hansen, — <i>Prunus curdica</i> Fenzl и Fritsch., — <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L — <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.)C.K. Schneid, — <i>Prunus domestica</i> (Borkh.) Hegi.,ssp. <i>italica</i> — <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., — <i>Prunus holosericea</i> Batal., — <i>Prunus hortulana</i> Bailey, — <i>Prunus japonica</i> Thunb., — <i>Prunus mandshurica</i> Koehne,(Maxim.) — <i>Prunus maritima</i> Marsh., — <i>Prunus mume</i> Sieb. и Zucc.,	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (12), официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од Plum pox virus; или (б) (аа) растенијата, освен оние кои се одгледани од семе, биле: — или официјално сертифицивани по сертификациона шема која бара тие да се добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет на официјално испитување за најмалку од Plum pox virus со користење на соодветни индикатори или слични методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови од овие штетни организми, или — добиен директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил

	— <i>Prunus nigra</i> Ait., — <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, — <i>Prunus salicina</i> L., — <i>Prunus sibirica</i> L., — <i>Prunus simonii</i> Carr., — <i>Prunus spinosa</i> L., — <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., — <i>Prunus triloba</i> Lindl. и останати видови на <i>Prunus</i> L. подложни на Plum pox virus	предмет, во последните три целосени вегетациски циклус, најмалку еднаш на официјално испитување за најмалку од Plum pox virus, со користење на соодветни индикатори или слични методи и било утврдено дека се слободни, со овие тестови од овие штетни организми, (бб) не биле забележани симптоми од болеста од Plum pox virus на местото на производство или на осетливите растенија во неговата непосредна близина од започнувањето на последните три целосени вегетациски циклус. (вв) растенијата на местото на производство кои покажале симптоми на болеста предизвикани од други вируси или вирусоидни организми, биле одстранети.
17.	Растенија од <i>Vitis</i> L., освен плодови и семе	Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од Grapevine Flavescence dorée MLO и <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. на матичнаците растенија - родители на местото на производство од започнувањето на последните два вегетациски циклуси
18.1.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., наменети за садење	Официјална изјава дека: (а) одредбите на Заедницата за борба против <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival биле исполнети; и (б) или кртолите потекнуваат од област познато дека е слободна од <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. или дека одредбите на Заедницата за борба против <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann Kotthoff) Davis et al. биле исполнети; и (в) кртолите потекнуваат од поле познато дека е слободен од <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens; и (г) (аа) или, кртолите потекнуваат од области во кои <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith е познато дека не се појавува; или (бб) во областите каде е познато дека се појавува <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith кртолите кои потекнуваат на место на производство, познато дека е слободно од <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, или се смета за слободно, како последица

		на примена на соодветни мерки за ерадикација на <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith; и (д) или, кртоли потекнуваат од области каде се познати дека не се појавува <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (сите популации) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, или во области каде <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (сите популации) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen се познати дека се појавува: — или, кртолите потекнуваат од место на производство каде е познато дека е слободно од <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (сите популации) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen базирано на годишен мониторинг на посевите домакини со визуелна инспекција на растенијата домакини во соодветно време и визуелна инспекција – надворешна и со сечење на кртолите по бербата на компирот од местото на производство, или — од кртолите после бербата било по рандомизирачки пат земени примероци или прегледани за присуство на симптоми по соодветен метод за индуцирање на симптоми или се тестирани во лабораторија, како и визуелна инспекција надворешно и со сечење на кртолите во соодветно време и во времето на затварањето на пакувањата или контенерите пред да се пуштат во маркетинг согласно со одредбите на затворање во 66/403/ЕЕЦ Директивата на Советот од 14 јуни 1996 година за маркетинг на семенски компир (1) и не биле утврдени симптоми на <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (all populations) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
18.2.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., наменети за садење, освен кртолите на оние сорти официјално призната во една или повеќе Земји членки според Директивата на Советот 70/457/ЕЕС од 29 Септември 1970 година, од општиот каталог за сорти од земјоделски растителни видови	Без оглед на специјалните барањата кои се спроведуваат за кртолите наведени во Листа IV (A) (II) (18.1), официјална изјава дека кртолите: — припаѓаат на напредните селекции како ваквата изјава е нагласена на соодветен начин во документот пропратен на соодветните кртоли, — биле произведени внатре во Заедницата и — биле добиени директно од материјал кој бил одржуван во соодветни услови и бил предмет во рамките на Заедницата, со официјални карантински испитување во согласност со и било утврдено при овие испитувања, дека е слободен од штетните организми,

18.3.	Растенија од стolon - или кртоловидни видови од <i>Solanum L.</i>, или нивни хибриди, наменети за садење, освен оние кртоли од <i>Solanum tuberosum L.</i>, наведени во Листа IV (A) (II) (18.1) или (18.2) и други освен од култури одржувани како материјал за чување во ген банки или складирани генетски колекции	(а) Растенијата биле чувани во карантински услови и било утврдено дека се слободни од било какви штетни организми при карантинското испитување; (б) карантинските тестирања се однесуваат на делот (а) : (аа) под надзор од официјална организација за заштита на растенијата од засегнатата Земја Членка и извршено од страна на научно обучен персонал од таа организација или било кое друго официјално признаено тело; (бб) извршено од страна обезбедена со соодветни објекти доволни за задржување на штетните организми и одржување на материјалот вклучително и растенијата индикатори на таков начин на кој се елиминира секаков ризик од ширење на штетните организми; (вв) извршено врз секоја единица од материјалот: — со визуелно испитување во редовни интервали во текот на целокупниот период од најмалку еден вегетациски циклус, имајќи го во предвид видот на материјалот и фазата на развојот во текот на програмата за тестирање, за симптоми предизвикани од било кој штетени организми — со испитување, во согласност со утврдените методи кои треба да се достават до Комитетот посочени во Директивата 2000/29 ЕС; — во случај на сите материјали од компир најмалку за — Andean potato latent virus, — Arracacha virus B. oca strain, — Potato black ringspot virus, — Potato spindle tuber viroid, — Potato virus T, — Andean potato mottle virus, — common potato viruses A, M, S, V, X and Y (including Yo, Yn und Yc) и — Potato leaf roll virus, — <i>Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., — <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith; — во случаите за вистинско семе од компир најмалку за вирусите и виroidите наведени погоре; (гг) со соодветно испитување на било кој друг симптом утврден при визуелното испитување со цел на идентификување на штетните организми кои ги предизвикуваат ваквите симптоми;
-------	--	--

		(в) било кој материјал, каде не било утврдено дека е слободен, согласно испитувањата наведени во (б), од штетни организми наведени во (б), треба да бидат уништи или предмет на процедури со кои се елиминираат штетен организам (и); (г) секоја организацијата или истражувачко тело кои поседуваат ваков материјал ќе ја информираат Служба за заштита на растенијата на нивната Земја членка за соодветниот материјал.
18.4.	Растенија од столони - или кртоловидни видови од <i>Solanum</i> L., или нивни хибриди, наменети за садење, кои биле складирани во ген банки или складирани како генетските колекции	Секоја организацијата или истражувачко тело кои поседуваат ваков материјал ќе ја информираат сопствената Служба за заштита на растенијата на нивната Земја членка за соодветниот материјал.
18.5.	Кртоли од <i>Solanum tuberosum</i> L., освен оние наведени во Листа IV (A) (II) (18.1), (18.2), (18.3) или (18.4)	Треба да постои доказ од регистрационен број ставена на пакувањето, или во случај на неспакувани компири транспортирани на големо, на превозното средство со компири, дека компирите биле одгледани од страна на официјално регистриран производител, или дека потекнува од официјално регистриран колективен склад или дистрибутивен центар лоциран во областа на производството, покажувајќи дека кртолите се слободни од <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith и дека (а) одредбите на Заедницата за борба против <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival; и (б) каде соодветно, одредбите на Заедницата за борба против <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann и Kotthoff) Davis et. al се исполнети.
18.6.	Растенија од <i>Solanaceae</i> , наменети за садење, освен семе и други растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (18.4) или (18.5)	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (18.1), (18.2), (18.3), , официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области познато дека се слободни од Potato stolbur mycoplasm; или б) не биле забележани симптоми од Potato stolbur mycoplasm на растенијата на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус;
18.7.	Растенија од <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L., <i>Solanum melongena</i> L., наменети за садење, освен	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (18.6), официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области каде

	од семе	е познато дека се слободни од <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith; или б) не биле забележани симптоми од <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith на растенијата на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус;
19.	Растенија од <i>Humulus lupulus</i> L., наменети за садење, освен од семе	Официјална изјава дека не биле забележани симптоми од <i>Verticillium alboatrum</i> Reinke и Berthold или <i>Verticillium dahliae</i> Klebann на хмељот на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус ;
19.1.	Растенија од <i>Palmae</i> , наменети за садење имаат дијаметар во основата на стебло над 5 cm и припаѓаат на следниве видови <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	Официјална изјава дека растенијата: (а) биле одгледувани во текот на нивниот живот во област слободна од <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), Утврдена од националната организација за заштита на растенијата, во согласност со релевантните меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки; или (б) во текот на периодот од најмалку две години пред движењето, биле одгледувани на местото на производство: — е регистрирана и надгледувана од одговорниот официјален орган одговорен во Земјата-членка на потекло, и — каде растенија биле ставени на место со комплетна физичка заштита против внесувањето на <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) или со примена на соодветни превентивни мерки, и — каде , во текот на трите официјални инспекции годишно спроведени во соодветно време, не биле забележани знаци на <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)
20.	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul., <i>Dianthus</i> L., и <i>Pelargonium</i> L 'Herit, ex Ait., наменети за садење, освен семе	Официјална изјава дека: (а) не биле забележани никакви знаци на <i>Heliotis armigera</i> или <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) на местото на производство со започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус. или (б) растенијата имаат поминато соодветен третман за нивна заштита од наведените организми
21.1.	Растенија од <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul., наменети за садење, освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (I) (27.1) и (27.2), официјална изјава дека: (а) растенијата се не повеќе од трета

		генерација на резници добиени од материјал за кој било пронајдено дека е слободен од <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> за време на вирусолошки тестови, или се директно добиени од материјал кој на репрезентативен примерок барем за 10% каде било пронајдено дека е слободен од <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> во текот на официјалната инспекција извршена во времето на цветање (б) растенија или резници доаѓаат од простории: — кои биле официјално прегледани најмалку месечно, во текот на три месеци пред дистрибуцијата и било познато дека не биле забележани симптоми од <i>Puccinia horiana</i> Hennings во текот на овој период, како и во непосредна близина каде било познато дека не биле појавени симптоми на <i>Puccinia horiana</i> Hennings и во текот на три месеци пред извоз, или — пратките поминале низ соодветен третман против <i>Puccinia horiana</i> Hennings; (в) во случај на невкоренети резници, не биле забележани симптоми на <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock and Davis) v. Arx или на резниците или на растенијата од кои биле добиени резниците, или дека, во случај на вкоренети резници, не биле забележани симптоми на <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock and Davis) v. Arx или на резниците или на основата на коренот.
21.2.	Растенија од <i>Dianthus L.</i> , наменети за садење, освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (20), официјална изјава дека: — растенијата биле добиени директно од мајчините растенија, за кои било пронајдено дека се слободени од <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr и Burkholder и <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beuma со официјално одобрени тестови, спроведени најмалку еднаш во двете претходни години, — не биле забележани симптоми од наведените штетни организми на растенијата.
22.	Луковици од <i>Tulipa L.</i> и <i>Narcissus L.</i> , освен оние за кои ќе има доказ на нивното пакување, или со други средства, дека тие се наменети за продажба на крајни корисници кои не се вклучени во професионално производството на режано	Официјална изјава дека не се забележани никакви симптоми од <i>Dytlenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev на растенијата од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус,

	цвеќе	
23.	Растенија од тревни видови наменети за садење, освен: — луковици, — растенија од фамилијата <i>Gramineae</i>, — ризоми, — семе, — кртоли	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV, дел А, секција (II) (20), (21.1), (21.2), официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од област позната дека е слободна од <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), или (б) или не биле пронајдени знаци на <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) на местото на производство, на официјалните инспекции спроведени најмалку месечно во текот на три месеци пред бербата, или (в) непосредно пред извозот растенијата биле официјално прегледани и било пронајдено дека се слободни од <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) и биле предмет на соодветен третман против <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).
24.	Растенија со корења, засадени или наменети за садење, одгледани на отворено	Треба да постои доказ дека местото на производство е познато дека е слободно од <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann и Kotthoff) Davis at.al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens и <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
25.	Растенија од <i>Beta vulgaris</i> L., наменети за садење, освен семе	Официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области познато дека се слободни од Beet leaf curl virus и (б) Beet leaf curl virus не биле појавени симптоми во област на производството и не биле забележани симптоми од Beet leaf curl virus на местото на производство или во неговата непосредна близина од започнувањето на последниот целосен вегетациски циклус.
26.	Семе од <i>Helianthus annuus</i> L.,	Официјална изјава дека: (а) семето потекнува од области кои се познати дека се слободни од <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и de Toni; или (б) семе, освен семето кое било произведено од сорти отпорни на сите раси на <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и de Toni присутни во

		областа на производството, биле предмет на соодветен третман против <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и de Toni.
26.1.	Растенија од <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw, наменети за садење, освен семе	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV(а) (II) (18.6) и (23), официјална изјава дека: (а) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од Tomato leaf curl virus; или (б) не биле забележани симптоми од Tomato leaf curl virus на растението и (аа) растенијата потекнуваат од области познати дека се слободни од <i>Bemisia tabaci</i> Genn; или (бб) местото на производство било утврдено дека е слободно од <i>Bemisia tabaci</i> Genn на официјална инспекција спроведена најмалку еднаш месечно во текот на трите месеци пред извозот или (в) не биле забележани симптоми од Tomato yellow curl virus на местото на производство и на местото на производство кој бил предмет на соодветен третман и режимот на мониторинг за обезбедување дека е слободна од <i>Bemisia tabaci</i> Genn
27.	Семе од <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw	Официјална изјава дека семето е добиено преку соодветна метода за екстракција со киселина или сличен метод одобрен согласно процедурата, и (а) или семето да потекнува од области каде појавата на <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et. al или <i>Xantomonas campestris</i> pv <i>vesicatorica</i> (Doidge) Dye не е позната; или (б) не биле забележани симптоми од болести предизвикани од овие штетни организми на растенијата на местото на производство во текот на последниот целосен вегетациски циклус. или (в) семето било предмет на официјално испитување најмалку за овие штетни организми со користење на репрезентативна мостра и користејќи соодветни методи и е утврдено, со овие тестирања, дека се слободни од овие штетни организми.

28.1.	Семе од <i>Medicago sativa</i> L.	Официјална изјава дека: (а) не биле забележани симптоми од <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev на местото на производство од започнувањето на последниот целосен вегетативен циклус. и дека не бил откриен <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev со лабораториски испитувања на репрезентативната мостра; или (б) дека фумигацијата е извршена пред пуштање во продажба
28.2.	Семе од <i>Medicago sativa</i> L.	Без оглед на барањата кои се спроведуваат за растенијата наведени во Листа IV (A) (II) (28.1), официјална изјава дека: (а) семето потекнува од области познати дека се од слободни <i>Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus</i> Davis et al.; или (б) <i>Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus</i> Davis et al. не е познато дека се појавувала на фармата или во нејзина непосредна близина од започнувањето на последните 10 години; и — посевот припаѓа на сорта призната дека е високо отпорна на <i>Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus</i> Davis et al., или — сеуште го нема започнато својот четврти целосен вегетативен циклус од сеењето кога семето било ожнеано и дека немало повеќе од една следствена жетва на семе од посевот, или — содржината на инертна материја која била одредена согласно правилата кои се применуваат за сертификација на семе за трговија во Заедницата, не надминува 0,1 % од тежината; — не биле забележани симптоми од <i>Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus</i> Davis et al. на местото на производство, или на било кој посев од <i>Medicago sativa</i> L во непосредна близина. во текот на последниот целосен вегетативен циклус или, каде е потребно, последните два вегетативни циклуси; — посевот бил одгледуван на површина на која претходно немало посев од <i>Medicago sativa</i> L. во текот на последните три години пред сеењето
29.	Семе од <i>Phaseolus</i> L.	Официјална изјава дека: (а) семето потекнува од области познато дека е слободно од <i>Xanthomonas campestris</i>

		<i>pv. phaseoli</i> (Smith) Dye; или (б) репрезентативен примерок од семето било испитано и е пронајдено дека е слободно од <i>Xanthomonas campestris pv. Phaseoli</i> (Smith) Dye.
30.1.	Плодови од <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и нивни хибриди	На опаковката треба да стои соодветна ознака за потеклото.

ЛИСТА V

РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ КОИ МОРААТ ДА БИДАТ ПРЕДМЕТ НА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА АКО СЕ ДВИЖАТ ВНАТРЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИЛИ СЕ ВНЕСУВААТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Дел А

Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои потекнуваат од Република Македонија и кои мораат да бидат предмет на инспекција за здравје на растенијата на местото на производство ако се движат на нејзината територија

I. Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни организми од значење за целата територија на Република Македонија и кои мора да се придружени со пасош за растенија ако се движат на нејзината територија

1. Растенија и растителни производи

1.1. Растенија наменети за садење, освен семе од *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L., освен од *Prunus laurocerasus* L., и *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. и *Sorbus* L.

1.2. Растенија од *Beta vulgaris* L., и *Humulus lupulus* L., наменети за садење, освен семе.

1.3. Растенија од столон или кртоловидни видови на *Solanum* L., или нивни хибриди, наменети за садење.

1.4. Растенија од *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., и нивни хибриди и *Vitis* L., освен плодови и семе.

1.5. Без оглед на точката 1.6., растенија од *Citrus* L. и нивните хибриди, освен плодови и семе.

1.6. Плодови од *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., и нивните хибриди со листови и дршки.

1.7. Дрво со значење посочено во Директивата 2000/29 ЕС, каде:

(а) било добиено целосно или делумно од *Platanus* L., вклучувајќи дрво кое ја нема задржано својата природна округла форма;

и

(б) исполнува едно од следниве описи посочени во Анекс I, Дел II, од Регулацијата на Советот ЕЕС бр. 2658/87, за тарифите и статистичката номенклатура и за Заедничката Царинска Тарифа

CN код	Опис
4401 10 00	Дрво за огрев, трупци, деланки, гранки, снопчиња или слични форми
4401 22 00	Не - иглолисно дрво, во деланки или делчиња
ex 4401 30 90	Отпадок од дрво или остатоци (освен од пилевина), не наредени во трупци, брикети, пелети или слични форми
4403 10 00	Сирово дрво не оголено од кората, или беловината, или грубо квадратно, третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4403 99	Не-иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа, или други тропски дрва, даб (<i>Quercus spp.</i>) или бука (<i>Fagus spp.</i>)), сирово, без оглед дали е или не е оголено од кората или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4404 20 00	Не-иглолисни цепени бандери, столбови, стапови и колци од не-иглолисно дрво, зашилени но не пилени надолжно
ex 4407 99	Не-иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа или други тропски дрва, даб (<i>Quercus spp.</i>) или бука (<i>Fagus spp.</i>)), пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.

2. Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се произведени од производители чие производство и продажба е овластено за лица кои се професионално вклучени во производство на растенија, освен оние растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се подготвени и готови за продажба на крајниот потрошувач, и за кои од одговорните официјални тела е утврдено дека ова производство е јасно одвоено од производството на другите производи.

2.1 Растенија наменети за садење, освен семе од родот *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum spp.*, *Aster spp.*, *Brassica spp.*, *Castanea* Mill., *Cusumis spp.*, *Dendranthema* (DC) Des Moul., *Dianthus* L. и хибриди, *Exacum spp.*, *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., сите вариетети на хибриди од Нова Гвинеја од *Impatiens* L., *Lactuca spp.*, *Larix* Mill.,

Leucanthemum L., *Lupinus* L., *Pelargonium* Herit. ex Ait, *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr., *Verbena* L и други растенија од тревни видови, освен растенија од фамилијата *Gramineae*, наменети за садење, и освен луковици, ризоми, семе и кртоли.

2.2. Растенија од *Solanaceae*, освен оние наведени во точката 1.3 наменети за садење, освен семе.

2.3. Растенија од *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp., и *Strelitziaceae*, вкоренети или со прикачена или придружена подлога за одгледување.

2.3.1. Растенија од *Palmae*, наменети за садење, кои имаат дијаметар од над 5 cm на основата на стеблото и кои припаѓаат на следниве родови: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.

2.4. Семе и луковици од *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., и *Allium schoenoprasum* L. наменети за садење и растенија од *Allium porrum* L., наменети за садење.

— Семе од *Medicago sativa* L.,

— Семе од *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw. и *Phaseolus* L.

3. Луковици и ризоми наменети за садење, произведени од производители чие производство и продажба се овластени за лица професионално вклучени во производство на растенија, освен оние растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се подготвени и готови за продажба на крајниот потрошувач, и за кои од одговорните официјални тела, е утврдено дека ова производство е јасно одвоено од производството на другите производи на *Camassia* Lindl., *Cinodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston "Golden Yellow", *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne, минијатурни култивари и нивни хибриди од родот *Gladiolus* Tourn.ex.L., како што се *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. и *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Ismene* Herbert, *Muscari* Miller., *Narcissus* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Tigridia* Juss. и *Tulipa* L.

II. Растенија, растителни производи и друг објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни организми од важност за одредени заштитни зони, и кои мораат да бидат придружени со пасош за растенија кој е важечки за соодветната зона кога се внесуваат во или се движат низ таа зона.

Без оглед на растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети наведени во Дел I.

1. Растенија, растителни производи и други објекти и предмети.

1.1. Растенија од *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. и *Pseudotsuga* Carr.

1.2. Растенија наменети за садење, освен семе од *Populus* L. и *Beta vulgaris* L.

1.3. Растенија, освен плодови и семе од, *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. и *Vitis* L.

1.4. Жив полен за опрашување од *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. и *Sorbus* L.

1.5. Кртоли од *Solanum tuberosum* L., наменети за садење.

1.6. Растенија од *Beta vulgaris* L., наменети за индустриска преработка.

1.7. Почва од репка и нестерилизиран отпад од репка *Beta vulgaris* L.

1.8. Семе од *Beta vulgaris* L., *Dolichos* Jacq., *Gossypium* spp. и *Phaseolus vulgaris* L.

1.9. Плодови (чаури) од *Gossypium* spp. и непрочистен памук од семето, плодови од *Vitis* L.

1.10. Дрво со значење посочено во Директивата 2000/29 ЕС, каде:

(а) било добиено целосно или делумно од:

- иглолисни (Coniferales), со исклучок на дрво кое е без кора,
- Castanea Mill., со исклучок на дрво кое е без кора,

и

(б) исполнува еден од следните описи наведени во Анекс I, Дел II на регулативата (ЕЕС) бр.2658/87:

CN код	Опис
4401 10 00	Дрво за огрев, трупци, деланки, гранки, снопчиња или слични форми
4401 21 00	Иглолисно дрво, во деланки или делчиња
4401 22 00	Не - иглолисно дрво, во деланки или делчиња
ex 4401 30	Отпадок од дрво или остатоци (освен од пилевина), не наредени во трупци, брикети, пелети или слични форми
ex 4403 10 00	Сирово дрво не оголено од кората, беловината, или грубо квадратно, третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4403 20	Иглолисно сирово дрво не оголено од кората, или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4403 99	Не-иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа, или други тропски дрва, даб (<i>Quercus spp.</i>) или бука (<i>Fagus spp.</i>)), сирово, без оглед дали е или не е оголено од кората или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4404	Цепени бандери: столбови, стапови и колци од дрво, зашилени но не пилени надолжно
4406	Железнички или трамвајски прагови (пречки) од дрво
4407 10	Иглолисно дрво, пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.

ex 4407 99	Не-иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа или други тропски дрва, даб (<i>Quercus spp.</i>) или бука (<i>Fagus spp.</i>)), пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.
------------	---

1.11. Изолирана кора од *Castanea* Mill, и иглолисни видови (Coniferales).

2. Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се произведени од производители чие производство и продажба е овластено за лица кои се професионално вклучени во производство на растенија, освен оние растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се подготвени и готови за продажба на крајниот потрошувач, и за кои од одговорните официјални тела е утврдено дека ова производство е јасно одвоено од производството на другите производи.

2.1. Растенија од *Begonia* L., наменети за садење, освен луковици, семе, кртоли, и растенија од *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L. и *Hibiscus* L., наменети за садење, освен семе.

Дел Б

Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои не потекнуваат од Република Македонија и кои мораат да бидат предмет на инспекција за здравје на растенијата во земјата на потекло или земјата извозничка ако се внесуваат на територијата на Република Македонија

I. Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни организми од значење за целата територија на Република Македонија и кои мора да се придружени со фитосанитарен сертификат ако се внесуваат на територијата на Република Македонија

1. Растенија, наменети за садење, освен семе, но вклучувајќи семе од *Cruciferae*, *Gramineae*, *Trifolium* spp., со потекло од Аргентина, Австралија, Боливија, Чиле, Нов Зеланд и Уругвај, родот *Triticum*, *Secale* и *X Triticosecale* од Авганистан, Индија, Иран, Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Јужна Африка и од САД. *Capsicum* spp. *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp., *Zea mais* L., *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., *Allium schoenoprasum* L. и *Phaseolus* L.

2. Делови од растенија, освен плодови и семе од:

— *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC) Des. Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. и режано цвеќе од *Orchidaceae*,

— иглолисни видови (Coniferales),

— *Acer saccharum* Marsh., со потекло од САД и Канада,

— *Prunus* L., со потекло од не - европски земји

— Режано цвеќе од *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. и *Trachelium* L., со потекло од не – европски земји

— лиснат зеленчук *Apium graveolens* L. и *Ocimum* L.

3. Плодови од:

— *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., и нивни хибриди, *Momordica* L. и *Solanum melongena* L.

— *Annona* L., *Cydonia* Mill., *Diospyros* L., *Malus* Mill., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Prunus* L., *Psidium* L., *Pyrus* L., *Ribes* L. *Syzygium* Gaertn., и *Vaccinium* L., со потекло од не – европски земји.

4. Кртоли од *Solanum tuberosum* L.

5. Изолирана кора од:

— иглолисни видови (Coniferales), со потекло од не-европски земји.

— *Acer saccharum* Marsh., *Populus* L., и *Quercus* L. освен *Quercus suber* L.

— *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. и *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., со потекло од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, Република Кореа, Русија, Тајван и САД.

6. Дрво со значење посочено во Директивата 2000/29 ЕС, каде:

(а) било добиено целосно или делумно од еден ред, род или вид како што е опишано подолу, со исклучок на дрво во форма на материјал за пакување дефинирано во листа IV, Дел А, Секција I, Точка 2:

— *Quercus* L., вклучувајќи дрво кое не ја задржало својата природна округла форма, со потекло од САД, со исклучок на дрво кое го задоволува описот наведен во (б) од CN код 4416 00 00 и каде е документиран доказ дека дрвото било обработено или произведено со користење на топлотен третман преку постигнување на минимална температура од 176 °C за 20 минути.

— *Platanus*, вклучувајќи го дрвото кое не ја задржало својата природна округла форма, со потекло од САД или Ерменија.

— *Populus* L., вклучувајќи го дрвото кое не ја задржало својата природна округла форма со потекло од земјите од Американскиот континент,

— *Acer saccharum* Marsh., вклучувајќи го дрвото кое не ја задржало својата природна округла форма со потекло од САД и Канада,

— *Conifers* (Coniferales), вклучувајќи го дрвото кое не ја задржало својата природна округла форма со потекло од не – европски земји, Казакстан, Русија и Турција.

— *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. и *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., вклучувајќи го дрвото кое не ја задржало својата природна округла форма со потекло од Канада, Кина, Јапонија, Монголија, Република Кореа, Русија, Тајван и САД;

и

(б) исполнува еден од описите кои се наведени во Анекс I, Дел II на Регулацијата ЕЕС Бр. 2658/87:

CN код	Опис
4401 10 00	Дрво за огрев, трупци, деланки, гранки, снопчиња или слични форми
4401 21 00	Иглолисно дрво, во деланки или делчиња
4401 22 00	Не - иглолисно дрво, во деланки или делчиња

4401 30 10	Пилевина
ex 4401 30 90	Друг отпад од дрво или остатоци, не наредени во трупци, брикети, пелети или слични форми
4403 10 00	Сирово дрво не оголено од кората, или беловината, или грубо квадратно, третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
4403 20	Иглолисно сирово дрво не оголено од кората, или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
4403 91	Сирово дабово дрво (<i>Quercus</i> spp.), не оголено од кората, или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4403 99	Не-иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа, или други тропски дрва, даб (<i>Quercus</i> spp.) или бука (<i>Fagus</i> spp.)), сирово, без оглед дали е или не е оголено од кората или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4404	Цепени бандери: столбови, стапови и колци од дрво, зашилени но не пилени надолжно
4406	Железнички или трамвајски прагови (пречки) од дрво
4407 10	Иглолисно дрво, пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.
4407 91	Дабово дрво (<i>Quercus</i> spp.), пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.
ex 4407 93	Дрво од <i>Acer saccharum</i> Marsh, пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6

	mm.
4407 95	Дрво од јасен (<i>Fraxinus</i> spp.) пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.
ex 4407 99	Не-иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа или други тропски дрва, даб (<i>Quercus</i> spp.) или бука (<i>Fagus</i> spp.)), јавор (<i>Acer</i> spp.), цреша (<i>Prunus</i> spp.) или јасен (<i>Fraxinus</i> spp.)), пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.
4415	Пакувачки сандаци, кутии, гајби, котури и слични пакувања од дрво, котури за кабли, палети, сандучести бокс палети и други товарни плочи, рамки за палети од дрво,
4416 00 00	Мали буриња, буриња, бочви, кади, и други бочвени производи и дрвени делови од истите, вклучувајќи и бочвени палки
9406 00 20	Монтажни објекти од дрво.

7. (а) Почва и подлога за одгледување како таква, која во целост или делумно се состои од почва или цврсти органски супстанции како делови од растенија, хумус вклучувајќи тресет или кора, освен онаа која е целосно составена од тресет.

(б) Почва и подлога за одгледување, придружени или прикачени на растенијата, кои се состојат во целост или делумно од материјалот специфициран во (а) или кои делумно се состојат од било која цврста неорганска супстанца, наменета да ја одржува виталноста на растенијата со потекло од:

- Турција,
- Белорусија, Грузија, Молдавија, Русија, Украина,
- не – европски земји, освен Алжир, Египет, Израел, Либија, Мароко и Тунис

8. Зрна од родот *Triticum*, *Secale* и *X Triticosecale* со потекло од Авганистан, Индија, Иран, Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Јужна Африка и САД.

II. Растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни организми од важност за одредени заштитни зони, и кои мораат да бидат придружени со фитосанитарен сертификат кој е важечки за соодветната зона кога се внесуваат во или се движат низ таа зона.

Без оглед на растенијата, растителните производи и други објекти и предмети наведени во дел I.

1. Растенија од *Beta vulgaris* L., наменети за индустриска преработка.

2. Почва од репка и нестерилизиран отпад од репка (*Beta vulgaris* L.)

3. Жив полен за опрашување од *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. и *Sorbus* L.

4. Делови од растенија, освен плодови и семе од *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. и *Sorbus* L.

5. Семе од *Dolichos* Jacq., *Magnifera* spp., *Beta vulgaris* L. и *Phaseolus vulgaris* L.

6. Плодови (чаури) од *Gossypium* spp. и непрочистен памук од семе.

6а. Плодови од *Vitis* L.

7. Дрво со значење посочено во Директивата 2000/29 ЕС, каде:

(а) било добиено целосно или делумно од иглолисни видови (Coniferales), со исклучок на дрво кое е без кора со потекло од Европски трети земји, и *Castanea* Mill., со исклучок на дрво кое е без кора

и

(б) исполнува еден од следните описи кои се наведени во Анекс I, Дел II на Регулацивата ЕЕС Бр. 2658/87

CN код	Опис
4401 10 00	Дрво за огрев, трупци, деланки, гранки, снопчиња или слични форми
4401 21 00	Иглолисно дрво, во деланки или делчиња
4401 22 00	Не - иглолисно дрво, во деланки или делчиња
ex 4401 30	Отпадок од дрво или остатоци (освен од пилевина), не наредени во трупци, брикети, пелети или слични форми
ex 4403 10 00	Сирово дрво не оголено од кората, или беловината, или грубо квадратно, третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4403 20	Иглолисно сирово дрво не оголено од кората, или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4403 99	Не-иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа, или други тропски дрва, даб

	(<i>Quercus spp.</i>) или бука (<i>Fagus spp.</i>)), сирово, без оглед дали е или не е оголено од кората или беловината, или грубо квадратно, не третирано со боја, обојувачи, креозоте или други заштитни средства,
ex 4404	Цепени бандери: столбови, стапови и колци од дрво, зашилени но не пилени надолжно
4406	Железнички или трамвајски прагови (пречки) од дрво
4407 10	Иглолисно дрво, пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.
ex 4407 99	Не-иглолисно дрво (освен од тропско дрво специфицирано во белешка 1 на поднасловот од Поглавје 44 од Царинската Тарифа или други тропски дрва, даб (<i>Quercus spp.</i>) или бука (<i>Fagus spp.</i>)), пресечено или пилено надолжно, сецкано или лупено, без оглед дали е или не е мазнето, брусено или споено на краевите, со дебелина над 6 mm.
4415	Пакувачки сандаци, кутии, гајби, котури и слични пакувања од дрво, котури за кабли, палети, бокс палети и други товарни плочи, рамки за палети од дрво,
9406 00 20	Монтажни објекти од дрво.

8. Делови од растенија од *Eucalyptus l'Hérit.*

9. Изолирана кора од иглолисни видови (*Coniferales*), со потекло од европски трети земји.

Со донесување на овие листи престануваат да важат Листите на карантински и економски штетни растителни болести и штетници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/96) и Наредбата за забрана на увозот и транзитот на одделни видови растенија и за определување карантински надзор над одделни видови растенија што се увезуваат заради одгледување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/91).

Овие листи влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се објават во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-123/1
5 мај 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**1172.**

Врз основа на член 37 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09), Министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИМУНОПРОФИЛАКСА, ХЕМИОПРОФИЛАКСА, ЛИЦАТА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ОВИЕ МЕРКИ, НАЧИНОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник поблиску се пропишуваат условите, начинот на изведувањето, водењето на евиденцијата и документацијата како и лицата кои подлежат на имунопрофилактика и хемиопрофилактика.

За имунопрофилактика и хемиопрофилактика против одредени заразни болести се употребуваат имунобиолошки препарати (вакцини и специфични имуноглобулини) и лекови, кои имаат сертификат и за кои е издадена дозвола за пуштање во промет од страна на надлежната институција за контрола на лекови во Република Македонија и се според препораките на Светската Здравствена Организација.

Член 2

Имунизацијата може да биде активна и пасивна.

Активната имунизација се спроведува со вакцинација, односно ревакцинација.

За активна имунизација против одредени заразни болести се употребуваат вакцини произведени од мртви или живи, но доволно ослабени (атенуирани) причинители на заразни болести или нивни производи и вакцини добиени на база на генетска, рекомбинантна технологија.

За пасивна имунизација се употребуваат специфични имуноглобулини од хумано потекло.

Член 3

Вакцинацијата против една заразна болест се спроведува со давање на поединечна вакцина (моновалентна), а против повеќе заразни болести со давање на комбинирана вакцина (поливалентна), или истовремено давање на повеќе поединечни или комбинирани вакцини.

При истовременото давање на повеќе инјекциони вакцини, вакцините се даваат во различни екстремитети.

Ревакцинацијата против заразна болест се спроведува со давање на една доза (buster) од соодветната поединечна, односно комбинирана вакцина или нивно истовремено давање.

Член 4

Растојание помеѓу давање на две различни мртви или една мртва и една жива вакцина не се потребни, освен во случај при давање на вакцина против туберкулоза, кога растојанието за давање на било која друга жива или мртва вакцина не смее да биде пократко од 6 недели.

Растојанието помеѓу давање на различни живи вакцини, доколку не се даваат истовремено, мора да биде најмалку четири недели.

Растојанието помеѓу давање на две дози од иста вакцина не смеат да бидат пократки од препорачаните минимални интервали помеѓу дозите, регулирани со овој правилник и согласно препораката од производителот.

Растојание помеѓу давање на мртви вакцини и имуноглобулини не е потребно.

Растојание помеѓу давање на живи вакцини и имуноглобулини, потребно е во следните случаи:

1. Ако се дадени: трансфузија на крв, деривати на крв кои содржат антитела или имуноглобулини, во растојание пократко од 14 дена после давањето на жива вирусна вакцина, живата вакцина мора да се даде повторно во предвиденото растојание после имуноглобулинот, освен оралната полио вакцина која во тој случај не мора да се повтори;

2. Ако се дадени: трансфузија на крв, деривати на крвта кои содржат антитела или имуноглобулин, живата вакцина може да се даде најрано после три месеци, по совет на имунолог, освен орална полио вакцина која може да се даде во било кое растојание после давањето на наведените препарати.

Член 5

Активна имунизација против заразните болести се спроведува во текот на целата година.

Активната имунизација се спроведува се додека не се опфатат сите лица за кои е пропишана имунизација, освен лицата кај кои се утврдени трајни контраиндикации.

Ако во која и да е населба или во дел од населба бројот на имунизирани лица е под 95% опфат, согласно мислењето на Институтот за јавно здравје на Република Македонија и Државниот санитарен и здравствен инспекторат, имунизацијата се спроведува се додека не се достигне потребниот процент.

Пасивна имунизација се спроведува по индикација.

II. КОНТРАИНДИКАЦИИ

Член 6

Епидемија на заразна болест против која се спроведува имунизација не е контраиндикација за имунизација на лицата против таа болест.

Епидемија на една заразна болест може да биде привремена контраиндикација за спроведување на имунизација против други заразни болести (освен против: беснило, акутен вирусен хепатит Б и тетанус, кај експонирани и повредени лица) врз основа на мислењето на епидемиолошката служба на надлежниот Центар за јавно здравје односно неговата организациона единица за своето подрачје, Центарот за јавно здравје Скопје, за град Скопје и Институтот за јавно здравје за територијата на Република Македонија (во панатамошниот текст ЦЈЗ/ОЕ, ЦЈЗСкопје и ИЈЗ РМ).

Член 7

Имунизација против заразни болести не може да се спроведе кај лица кај кои постојат контраиндикации, сè додека тие постојат.

Контраиндикација за имунизација на поедини лица против заразни болести можат да бидат општи и посебни, а по траење – привремени или трајни.

Член 8

Општи контраиндикации за активна имунизација се:

1. Акутни заболувања
2. Фебрилни состојби

3. Анафилаксия на компоненти на вакцината
4. Тешки поствакцинални компликации на претходната доза на вакцина

Освен контраиндикациите од ставот 1. на оваа точка, контраиндикации за живи вирусни вакцини се и:

1. Состојби на намалена отпорност (имунодефициентна состојба заради: примарни имнодефициентни состојби, малигни заболувања, терапија со антиметаболици, поголеми дози кортикостероиди, алкилирачки соединенија или со радијација и други утврдени состојби на имуносупресија);

2. Бременост.

Контраиндикациите не се однесуваат на имунизација кај експонирани и повредени лица против беснило, акутен вирусен хепатит Б и тетанус, освен во случаите на анафилаксия на компоненти на вакцина против беснило, акутен вирусен хепатит Б и тетанус, кога може да се даде само специфичен имуноглобулин.

Посебни контраиндикации за активна имунизација наведени се со секоја имунизација посебно.

Член 9

Привремена контраиндикација за имунизација против одредена заразна болест утврдува доктор на медицина кој ја спроведува имунизацијата, односно под чиј надзор таа се спроведува, со преглед на лицата кои се имунизираат и со увид во здравствената документација на тие лица.

Постоење на привремена контраиндикација се впишува во здравствената документација (картонот за имунизација - личниот картон за извршена имунизација) и се одредува време и место за спроведување на одложената имунизација.

Член 10

Трајните контраиндикации за примена на одредена вакцина кај одредени лица ги одредува посебно тело - Стручен тим за утврдување на трајни контраиндикации и поствакцинални компликации, при ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје (во понатамошниот текст: стручен тим).

Стручниот тим од ставот 1 на овој член го назначува Министерот за здравство.

Стручниот тим ги одредува трајните контраиндикации за имунизација на одредени лица на територијата на целата држава.

За работата на Стручниот тим се води посебна евиденција и документација при ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести Скопје.

Стручниот тим го сочинуваат постојани членови:

1. Доктор на медицина, специјалист епидемиолог;
2. Доктор на медицина, специјалист педијатар.
3. Доктор на медицина, специјалист имунолог

Стручниот тим се состанува на барање на докторот кој спроведува имунизација и кој поднесува Барање за утврдување на трајни контраиндикации за спроведување на имунизација кај поедино лице, или на барање на епидемиолошка служба на ЦЈЗ/ОЕ односно ЦЈЗСкопје, по спроведено истражување околу пријавената поствакцинална компликација.

Барање од ставот 5 на овој член докторот го поднесува на Образец број 1, а надлежната епидемиолошка служба на Образец број 1А, кои се дадени во прилог на овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Докторот кој поднесува Барање за утврдување на трајна контраиндикација за имунизација со одредена вакцина за одредено лице, учествува во работата на Стручниот тим до утврдување на трајната контраиндикација.

На барање на постојаните членови на Стручниот тим, Министерот за здравство може да одреди и други, повремени членови од разни специјалности од медицината кои ќе учествуваат во работата на Стручниот тим.

Член 11

Стручниот тим утврдува трајна контраиндикација за имунизација со одредена вакцина и за тоа издава потврда.

Потврдата се издава ако се утврди постоење на трајна контраиндикација за имунизација против одредена болест со одредена вакцина, или ако се утврди тешка поствакцинална компликација на претходно дадената доза вакцина.

Потврда од ставот 1 на овој член се издава на Образец број 2 кој е даден во прилог на овој правилник и претставува негов составен дел.

Потврдата Стручниот тим ја доставува до епидемиолошката служба при надлежниот ЦЈЗ/ОЕ или ЦЈЗ Скопје, епидемиолошката служба при ЈЗУ РМ, како и на здравствената установа која ја спроведува имунизацијата и матичниот доктор на лицето кај кое е утврдена трајна контраиндикација за одредена вакцина.

Сите горенаведени здравствени установи водат евиденција за доставените потврди за трајна контраиндикација за одредена вакцина на територијата за која се основани.

Утврдената трајна контраиндикација се впишува во здравствената документација на пациентот (картонот за имунизација - личниот картон за извршени имунизации, здравствениот картон и здравствената легитимација / електронска здравствена карта).

III. ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 12

Имунизацијата против одредени заразни болести опфаќа:

1. Задолжителна активна имунизација на лица на одредена возраст;
2. Задолжителна имунизација на лица експонирани на одредени заразни болести по епидемиолошки индикации;
3. Активна имунизација на лица по клинички и епидемиолошки индикации;
4. Активна имунизација на патници во меѓународниот сообраќај.

1. Задолжителна континуирана активна имунизација на лица на одредена возраст

1.1. Активна имунизација против акутен вирусен хепатитис Б

Член 13

Вакцинацијата против акутниот вирусен хепатитис Б се спроведува со вакцина против хепатитис Б (во понатамошниот текст НВ вакцина), произведена со метод на генетски инжињеринг.

Со вакцинацијата се опфаќаат сите новороденчиња.

Член 14

Вакцинацијата на новороденчиња се спроведува со давање на три дози НВ вакцина.

Првата доза на вакцина, на децата кои се родени во родилиште се дава во родилиштето, во текот на првите 24 часа по раѓањето.

Првата доза на вакцина на деца кои не се родени во родилиште мора да се даде веднаш, во надлежната здравствена установа која спроведува вакцинација.

Втората доза на вакцина се дава на растојание кое не смее да биде пократко од еден месец по давање на првата доза.

Третата доза на вакцина се дава на растојание не пократко од шест месеци после давањето на првата доза на НВ вакцина, односно не пократко од два месеца после давањето на втората доза.

Вакцинација против акутниот вирусен хепатит Б по правило треба да се заврши до навршени 12 месеци живот, а најдоцна до 18 месеци од животот.

Член 15

Новороденчиња и доенчиња добиваат доза од 0,5 ml (педијатриска доза на НВ вакцина) интрамускулно, во предно-надворешниот дел на натколеницата.

Член 16

Децата кај кои не е отпочната вакцинацијата до 18 месеци од животот, се вакцинираат најдоцна до отпочнување на основното образование, со давање на три дози НВ вакцина од 0,5 ml (педијатриска доза) по шема 0, 1 и 6 месеци.

Децата кои не се потполно вакцинирани до 18 месеци од животот ги примаат дозите на вакцина кои им недостигаат, најдоцна до отпочнување на основното образование.

Вакцината се дава длабоко интрамускулно во делтоидниот мускул.

1.2. Активна имунизација против туберкулоза**Член 17**

Вакцинација против туберкулоза се спроведува со жива вакцина добиена од *Bacillus Calmette-Guerin* (во понатамошниот текст: BCG вакцина) кај деца во прва година од животот.

Член 18

Децата се вакцинираат со BCG вакцина при отпуштање од родилиште, а деца родени надвор од родилиште до навршени 2 месеци од живот.

Децата кои не можеле да бидат вакцинирани во родилиште, односно до навршени 2 месеци од животот, треба да се вакцинираат до навршени 12 месеци од животот.

Вакцинацијата кај деца до 12 месеци од животот се врши без претходно туберкулинско тестирање. Исклучок се оние деца кои живеат со познат извор на туберкуозна инфекција, кај кои се врши туберкулинско тестирање и се вакцинираат само негативните.

Децата родени од ХИВ позитивни мајки се вакцинираат после 3 месеци од раѓањето, само ако се ХИВ негативни.

Децата родени од мајки со бактериолошки потврдена активна форма на туберкулоза се вакцинираат после давање на хемиопрофилактика во траење од три месеци, само ако туберкулинскиот тест е негативен. Кај децата со туберкулин позитивен тест се продолжува со хемиопрофилактика до 6 месеци.

Деца родени во родилиште од мајки со негативна форма на туберкулоза (или вонбелодробна форма на туберкулоза) се вакцинираат при отпуштање од родилиште.

Доказ за успешна вакцинација е белег на местото на апликација на ваксината, поголем од 3 мм во пречник. Децата кои немаат белег или белегот е помал од 3 мм, треба повторно да се вакцинираат во седмиот месец, а најдоцна до навршување на 12 месеци од животот.

Член 19

На вакцинација против туберкулоза подлежат и здравствени работници и друг помошен персонал, кои се вработуваат во здравствени установи во кои се дијагностицираат и лекуваат болни од туберкулоза, ако туберкулинскиот тест им е негативен.

Член 20

Ревакцинација против туберкулоза се врши со давање на една доза BCG вакцина на седум годишна возраст, односно второ одделение од основното образование, по претходно тестирање со туберкулин.

На ревакцинација подлежат лицата со негативна туберкулинска реакција.

Децата кај кои туберкулинската реакција е поголема од 16 мм треба да се упатат за консултација во диспанзери за белодробни заболувања и туберкулоза или во Институт за белодробни заболувања и туберкулоза кај деца во Скопје.

Член 21

Ваксината BCG се дава во доза 0,05 ml за деца до 12 месеци од животот, а за деца постари од 12 месеци во доза од 0,1 ml интрадермално, во пределот на делтоидниот мускул на левото рамо.

Член 22

Туберкулинско тестирање се врши по методата Mantoux, со интрадермална апликација на 0,1 ml туберкулин ППД РТ 23, со 5 туберкулински единици. Се аплицира на границата помеѓу горната и средната третина на левата подлактица, на границата помеѓу дорзалната и воларната страна.

Резултатот од туберкулинското тестирање се чита после 72 часа.

Туберкулинската реакција се смета за негативна ако нема никаква реакција на местото на апликацијата или зоната на индурација е помала од 6 мм во пречник.

Туберкулинската реакција е позитивна ако пречникот на зоната на индурација е во границите од 6-15 мм.

Хиперреакција на туберкулин постои доколку зоната на индурација е поголема од 16 мм и поголема од 16 мм. во пречник.

Член 23

Освен општите контраиндикации од членот 8 на овој правилник за вакцинација против туберкулоза, посебни контраиндикации се: пореметувања на целуларниот имунитет поради ХИВ инфекција и други причини.

1.3. Активна имунизација против заболувања причинети од хемофилус инфлуенца тип „Б“.**Член 24**

Вакцинација против заболувања причинети од хемофилус инфлуенце тип „Б“ се спроведуваат со давање на којугирана вакцина против заболувања причинети од хемофилус инфлуенце тип „Б“ (во понатамошниот текст: Hib вакцина).

Вакцинацијата со Hib вакцина се спроведува кај деца со навршени 60 дена од животот (навршени 2 месеци) до навршени 6 месеци од животот, со давање на три дози Hib вакцина на растојание од 1 до 3 месеци.

Доколку вакцинацијата со Hib вакцина не започнала до навршени 6 месеци од животот, се спроведува со давање на две дози вакцина на растојание кое не смее да биде пократко од еден месец.

Доколку вакцинацијата со Hib вакцина не започнала до навршени 12 месеци од животот, се спроведува со давање на една доза до навршени 24 месеци од животот.

Ревакцинација се врши со давање на една доза Hib вакцина на возраст од 18 месеци, но не подоцна од навршени 24 месеци на детето, а за вакцинираните по навршени 12 месеци не се дава ревакцинација.

Hib вакцината се дава интрамускулно, во предно-надворешниот дел на натколеницата, а кај поголеми деца може и во делтоидниот мускул.

1.4. Активна имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица

Член 25

Вакцинација против дифтерија, тетанус и голема кашлица започнува кога детето ќе наврши 60 дена од животот (навршени два месеци) и по правило треба да се заврши до навршување на 6 месеци од животот на детето, а најдоцна до навршени 12 месеци од животот.

Ако од било кои причини вакцинацијата од ставот 1. на овој член не се спроведе во предвидениот рок, или не се спроведе потполно, детето ќе се вакцинира во периодот и после навршени 12 месеци од животот, а најдоцна до навршени 5 години од животот.

Член 26

Потполна вакцинација се спроведува со давање на три дози комбинирана вакцина против дифтерија, тетанус и голема кашлица (во понатамошниот текст: DTP вакцина) на растојание од 1 до 3 месеци.

Член 27

По исклучок, лицата кои не го примиле пропишаниот број дози ги примаат дозите кои им недостасуваат, без оглед на растојанието меѓу нив.

Растојанието помеѓу две дози DTP вакцина не смее да биде пократко од 1 месец.

Член 28

Покрај општите контраиндикации од членот 8. на овој правилник – посебни контраиндикации за вакцинација против голема кашлица со примена на DTP вакцина се еволутивни невролошки заболувања (неконтролирана епилепсија, инфантилни спазми, прогресивна енцефалопатија).

Член 29

Детето од навршени 2 месеци од животот до навршени 5 години, кај кое ќе се утврди постоење на контраиндикација за примена на DTaP вакцина заради тешка поствакцинална компликација на претходната доза DTaP вакцина (целуларна вакцина), ќе се вакцинира со DT вакцина или комбинирана вакцина против дифтерија, тетанус со ацелуларна пертусис компонента (во понатамошниот текст: DTaP вакцина) на начин кој ќе го утврди стручниот тим од членот 10 на овој правилник.

Детето од навршени 2 месеца до навршени 5 години од животот кај кое ќе се утврди постоење на трајна контраиндикација за примена на DTP вакцина (целуларна или ацелуларна) поради посебна контраиндикација за вакцинација против голема кашлица, ќе се вакцинира со комбинирана вакцина против дифтерија и тетанус (во понатамошниот текст DT вакцина), на начин како со DTP вакцина.

Член 30

Вакцинацијата против дифтерија, тетанус и пертусис се спроведува и кај деца од навршени 5 до навршени 14 години живот, ако дотогаш не се вакцинирани против овие заболувања или ако нема докази дека се вакцинирани, со давање на три дози комбинирана вакцина и тоа: прва доза на вакцината (DT, DTaP или dT) се дава веднаш, втората доза се дава на растојание не пократко од 1 месец од претходно дадената прва доза, а третата доза на растојание не подолго од 6 месеци од првата дадена доза.

Непотполно вакцинирани лица кои претходно примиле само една доза вакцина, ги примаат дозите кои недостигаат, до вкупно три дози и тоа: втората доза веднаш: третата доза на растојание не пократко од еден месец од втората доза.

Непотполно вакцинирани лица кои во минатото примиле две дози вакцина веднаш ја примаат третата доза која им недостасува.

Член 31

Вакцинација против тетанус се спроведува и кај лица постари од 14 години од животот ако дотогаш не биле вакцинирани против ова заболување или ако нема докази за вакцинирање, со давање на три дози вакцина против тетанус – тетанусен токсоид (во понатамошниот текст: TT вакцина), и тоа: првата доза се дава веднаш, втората доза на растојание не пократко од еден месец после првата доза, а третата доза на растојание не подолго од 6 месеци од приемот на првата доза вакцина.

Вакцинација против тетанус се спроведува и кај лица постари од 14 години живот ако се непотполно вакцинирани, а примиле една или две дози вакцина, со давање на дозите кои недостасуваат, до вкупно три дози.

Член 32

Ревакцинацијата против дифтерија, тетанус и голема кашлица се спроведува една година после потполната вакцинација.

Првата ревакцинација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се спроведува со давање на една доза DTP вакцина кога ќе помине една година од потполната вакцинација.

Втора ревакцинација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се спроведува со давање на DTP вакцина на 4 годишна возраст, а најдоцна до навршени 5 години од животот.

Трета ревакцинација против дифтерија и тетанус се спроведува со давање на една доза DT вакцина на 7 годишна возраст, односно во второ одделение од основното образование.

Четврта ревакцинација против дифтерија и тетанус се спроведува со давање на една доза dT (вакцина за возрасни), во завршното одделение на основното училиште, односно до навршени 14 години живот на детето.

Петта ревакцинација против тетанус се спроведува со давање на една доза TT или dT вакцина на 18 годишна возраст, односно во завршната година на средното образование.

Вакцините DTP, DT, dT, TT се даваат во доза од 0,5 ml интрамускулно во делтоидниот мускул.

1.5. Активна имунизација против детска парализа

Член 33

Вакцинација против детска парализа се спроведува веднаш откако детето ќе наврши 60 дена од животот (навршени 2 месеци) до навршени 14 години живот.

По исклучок, на вакцинација против детска парализа подлежат и децата веднаш по раѓањето (нулта доза на вакцина), ако за тоа постојат епидемиолошки индикации.

Член 34

Вакцинација против детска парализа се спроведува со жива тритипна орална полио вакцина (во понатамошниот текст: OPV) и / или мртва тритипна инактивирана полио вакцина (во понатамошниот текст: IPV).

Вакцинацијата започнува кога детето ќе наврши 60 дена од животот и се спроведува со давање на три дози вакцина на растојание од 1 до 3 месеци и по правило треба да заврши до 6 месеци од животот, а најдоцна до навршени 12 месеци од животот.

Вакцинацијата со OPV се спроведува со давање на три дози на растојанија кои не треба да бидат пократки од 6 недели, освен во случај на утврдена епидемиолошка индикација кога може да се даде на растојание од 1 месец.

Доколку до навршените 12 месеци од животот вакцинацијата на детето не започнала со примена на прва доза OPV, вакцинацијата против детската парализа се спроведува со давање на прва доза IPV, а продолжува после еден месец со три дози OPV во препорачаните растојанија.

Во случаи на имунодефициенција и трајна контраиндикација за OPV вакцина, вакцинација против детска парализа се спроведува со IPV, со апликација на три дози, на растојание кое не може да биде пократко од 4 недели.

Член 35

Ревакцинацијата се спроведува со давање на една доза OPV или IPV, освен во случаите на имунодефициенција кога се дава една доза IPV.

Првата ревакцинација против детската парализа се спроведува кај деца по една година од завршувањето на потполна вакцинација.

Втората ревакцинација против детска парализа се спроведува на 7 годишна возраст, односно во второ одделение од основното образование.

Третата ревакцинација против детска парализа се спроведува во завршното одделение на основното училиште, најдоцна до 14 годишна возраст.

OPV се дава со капнување на две капки вакцина во уста, а IPV се дава интрамускулно во доза од 0,5 ml, во делтоидниот мускул.

1.6. Активна имунизација против мали сипаници, заушки и црвенка – рубеола

Член 36

Вакцинацијата против мали сипаници, заушки и црвенка – рубеола се спроведува кај деца од навршени 12 месеци до навршени 14 години од животот, со давање на една доза комбинирана жива вакцина против мали сипаници, заушки и црвенка – рубеола (во понатамошниот текст: MRP вакцина).

MRP вакцина се аплицира кога детето ќе наврши 12 месеци од животот, а треба да се спроведе најдоцна до навршени 15 месеци од животот.

Член 37

Ако според проценката на епидемиолошката служба постојат епидемиолошки индикации, имунизација против мали сипаници е задолжителна и за децата од шест до 12 месеци од животот, но тие повторно мораат да се вакцинираат од 15 до 24 месеци од животот.

На имунизација против мали сипаници подлежат и децата од навршени 15 месеци до 14 години од животот кои се имунизирани против мали сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации (заболување на имунизирани, епидемија на мали сипаници кај децата од таа возраст) што ги утврдил надлежниот орган во државата и ако од претходната имунизација против мали сипаници изминало повеќе од една година.

Член 38

Ревакцинацијата против мали сипаници, заушки и црвенка – рубеола се спроведува при започнување на основното образование, со давање на една доза MRP вакцина.

Ако од било кои причини ревакцинацијата не се спроведе во предвидениот рок од ставот 1 на овој член, детето ќе се ревакцинира до навршени 14 години живот.

Ако од било кои причини детето не е вакцинирано согласно календарот, ќе се вакцинира и ревакцинира со MRP вакцина на растојание од најмалку 30 дена меѓу двете дози, најдоцна до 14 годишна возраст.

Втора ревакцинација против рубеола – црвенка се врши само кај женски деца во завршното одделение на основното училиште, а најдоцна на 14-годишна возраст, со една доза моновалентна вакцина против рубеола (R).

Вакцината се дава длабоко субкутано, или интрамускулно во доза од 0,5 ml во делтоидниот мускул.

1.7. Активна имунизација против хуман папилома вирус - ХПВ

Член 39

Вакцинацијата против инфекции предизвикани со хуман папилома вирус (ХПВ) се спроведува со давање на рекомбинантна ХПВ вакцина на женски деца на 12 - годишна возраст, односно на сите девојчиња во шестото одделение од основното образование.

Вакцинацијата се спроведува со давање на три дози на вакцина во период од 6 месеци, при што втората доза се дава на растојание од 2 месеци по првата доза, а третата доза на растојание од 4 месеци по втората доза, односно 6 месеци после првата доза.

Ако од било кои причини девојчето не е вакцинирано согласно календарот, ќе се вакцинира со ХПВ вакцина најдоцна до 14 годишна возраст.

Вакцината се дава интрамускулно, со инјектирање на 0,5 ml вакцина во регијата на надлактицата.

Член 40

Покрај општите контраиндикации од овој правилник кои важат за останатите вакцини, посебно внимание при ХПВ вакцинацијата треба да се обрне на појавата на алергиските реакции. Вакцината не треба да се дава на лица кои се алергични на било која од состој-

ките на вакцината, на лица кои имале сериозна алергиска реакција на претходна доза на ХПВ вакцина, како и на женски лица кои во моментот се бремени или планираат бременост (не се препорачува давање на вакцината во тек на бременост).

2. Задолжителна имунизација на експонирани лица на одредени заразни болести - по епидемиолошки индикации

2.1. Активна и пасивна имунизација против акутен вирусен хепатитис Б

Член 41

Активната имунизација против вирусен хепатитис Б се спроведува кај сите невакцинирани и непотполно вакцинирани лица вработени во здравствените установи, вклучувајќи ги и учениците и студентите во здравствено образовните струки (медицина, стоматологија, фармација) кои доаѓаат во непосреден контакт со инфективен материјал (крв или серум).

Покрај лицата од став 1 од оваа точка, вакцинација против вирусен хепатитис Б се спроведува и кај:

1. хемофиличари;
2. болни на хемодијализа;
3. полови партнери на HBsAg позитивни лица;
4. штитеници на установи за социјална заштита;
5. лица кои инјектираат дроги;
6. инсулин зависни болни од шеќерна болест;
7. болни од хроничен хепатит Ц;
8. лица со HIV/SIDA;
9. лица со регистрирани сексуално преносливи инфекции (СПИ) и нивни партнери;
10. лица кои имале инцидент со инфективен материјал (крв или серум).

Лица кои се HBsAg и анти HBsAg негативни, а живеат во близок контакт со носители на HBsAg исто така треба да се вакцинираат со HB вакцина, при што приоритет имаат нивните полови партнери.

Член 42

За вакцинација на деца помлади од 10 години се дава педијатриска доза вакцина (0,5 ml), а за вакцинација на лица постари од 10 години се дава доза за возрасни (1 ml) HB вакцина добиена со генетски инженеринг.

За вакцинација на пациенти на дијализа се дава двојна доза за определена возраст.

Член 43

Вакцинација против акутен вирусен хепатитис Б се спроведува со интрамускулно давање на три дози на HB вакцина по шема 0, 1 и 6 месеци.

Вакцинација на лица кои имале инцидент со инфективен материјал и вакцинација на новородени од HBsAg позитивни мајки се спроведува со давање на четири дози по шема: 0, 1, 2 и 12 месеци. Првата доза на вакцина се дава веднаш по утврдената индикација, а најдоцна 12 часа од моментот на инцидентот, односно раѓањето.

Вакцинација на пациенти пред стапување на дијализа се врши по шема 0, 1, 2 и 6 месеци.

Невакцинираните и непотполно вакцинираните лица кои имале инцидент со инфективен материјал (крв или серум) и новородени деца на HBsAg позитивни мајки, подлежат и на пасивна имунизација, односно задолжително се заштитуваат и со интрамускулно давање на хепатитис Б имуноглобулин (во понатамошниот

текст: HBIG) во количина која ја препорачува производителот, веднаш по инцидентот, односно по раѓањето, а најдоцна 12 часа од моментот на инцидентот, односно на раѓањето.

По исклучок, ако хепатитис Б имуноглобулинот кај новородени деца од HBsAg позитивни мајки не е даден во првите 12 часа, може да се даде најдоцна до 7 дена од раѓањето.

HBIG се дава истовремено со првата доза вакцина, на спротивниот екстремитет.

Член 44

Ревакцинација се спроведува кај случаи на имунодефициенција и кај болните на дијализа, со една доза на HB вакцина, 5 години после потполната вакцинација.

2.2. Активна и пасивна имунизација против беснило

Член 45

Активната имунизација против беснило се спроведува со давање на современи инактивирани вакцини против беснило за хумана употреба, произведени на култура на клетки и препорачани од СЗО, со потенцијал од најмалку 2,5 I.E. по поединечна доза.

Пасивната имунизација против беснило се спроведува истовремено, со примена на хуман антирабичен имуноглобулин.

Член 46

Предекспозициона вакцинација против беснило се спроведува кај лица кои непосредно, професионално се изложени на инфекција со вирусот на беснило и тоа: лабораториски работници кои се изложени на вирусот на беснило, ветеринари, ветеринарни техничари, ветеринарни хигиеничари, зоохигиеничари, ловочувари, шумари и препаратори на животни, крзнари (лица кои обработуваат крзно од мрши на животни и го подготвуваат за понатамошна употреба) и лица кои професионално доаѓаат во контакт со лилјаци.

Предекспозициона вакцинација против беснило се спроведува со давање на три поединечни дози на вакцина против беснило во пределот на делтоидниот мускул, наизменично на спротивната рака, по шема 0, 7 и 21 ден.

Член 47

Постекспозициона задолжителна имунизација против беснило се спроведува кај:

1. Лице кое го каснало или на друг начин повредило бесно или на беснило сомнително диво или домашно животно;
2. Лице кое го каснало куче или мачка на непознат сопственик, што не можат да се подложат на десетодневен ветеринарен надзор;
3. Лице кое го каснало куче или мачка, што во рок од десет дена од денот на повредата на лицето ќе покажат знаци на беснило, ќе пловисаат, ќе бидат убиени или ќе заскитаат, а беснилото на животното не може да се исклучи со лабораториски преглед;
4. Лице кое можело да се зарази со вирусот на беснило преку слузница или оштетување на кожата.

Член 48

Постекспозициона имунизација против беснило се спроведува веднаш после утврдувањето на индикациите, со давање на 5 поединечни дози на вакцина против

беснило во делтоидниот мускул, а кај малите деца во предно-надворешниот дел на натколеницата, интрамускулно, наизменично на спротивниот екстремитет, по шема 0, 3, 7, 14 и 28 дена.

Истовремено со давањето на прва доза на вакцина против беснило, во сите случаи, се дава еднократно и хуман антирабичен имуноглобулин (во натамошниот текст: HRIG) во дози од 20 I.E. на килограм телесна тежина.

HRIG се инфилтрира во самата рана и околу раната, а остатокот од потребната количина се дава интрамускулно во глутеалната регија.

HRIG се аплицира во сите случаи, без разлика на времето поминато од експозицијата на вирусот на беснило.

Потребната количина на HRIG не смее да се надмине.

Во колку постекспозиционата имунизација е започната со давање само на вакцина, додатното давање на HRIG може да се примени најдоцна до осмиот ден од започнатата вакцинација.

Лицата кои се комплетно вакцинирани против беснило со примена на современи вакцини против беснило од култура на клетки, согласно препораките на СЗО, после утврдената индикација од членот 47 од овој правилник, се вакцинираат со давање на две поединечни дози на вакцина против беснило во делтоидниот мускул, по шема 0 и 3 дена, без давање на HRIG.

Кај лицата кои се некомплетно вакцинирани или кај кои не постои документација за вакцинација или кај кои постои докажана имуносупресија, после повторно утврдената индикација од членот 47 од овој правилник се спроведува комплетна активна и пасивна имунизација согласно со овој член.

Истовремено со имунизацијата против беснило се врши имунизација против тетанус, во согласност со овој правилник.

2.3. Активна и пасивна имунизација против тетанус кај повредени лица

Член 49

Имунопрофилактика против тетанус кај повредени лица се спроведува со вакцинирање со адсорбирана ТТ (тетанус токсид) вакцина (или dT вакцина) и хуман антитетанус имуноглобулин (HTIG) на следниот начин:

1. Лицата кои се потполно вакцинирани и ревакцинирани против тетанус за својата возраст, а од последната доза до повредата не поминале 5 години, не добиваат никаква вакцина, ниту HTIG.

2. Лицата кои се потполно вакцинирани и ревакцинирани против тетанус за својата возраст, а од последната доза до повредата поминале над 5 години, а помалку од 10 години, добиваат само една доза ТТ (или dT) вакцина, веднаш после повредата, а не добиваат HTIG.

3. Лицата кои се потполно вакцинирани и ревакцинирани против тетанус за својата возраст, а од последната доза до повредата поминале повеќе од 10 години примаат ТТ (или dT) вакцина и 250 I.E. HTIG.

4. Лицата кои примиле помалку од три дози ТТ (или dT) вакцина продолжуваат со вакцинација до комплетирање на базичното вакцинирање (растојанието меѓу дозите да не е помало од еден ниту поголемо од 3 месеци) и примаат 250 I.E. HTIG.

5. Невакцинирани лица, лица за коишто не е познат вакциналниот статус или немаат во себе документација која би ја покажале на увид при повредата, отпочнуваат со вакцинација со ТТ (или dT) вакцина до комплетно вакцинирање со три дози по шема: прва доза ТТ (или dT) вакцина веднаш, втора доза на растојание не помало од еден месец ниту подолго од 3 месеци, трета доза 6 месеци после втората доза, а ревакцинацијата се врши со давање на една доза, една година после давањето на третата доза. Овие лица добиваат и HTIG со првата доза на вакцина, веднаш по настанување на повредата.

Вакцината ТТ (или dT) и HTIG се даваат истовремено, интрамускулно во спротивниот екстремитет.

2.4. Активна имунизација против црвен тифус

Член 50

На задолжителна вакцинација против црвен тифус по епидемиолошки индикации подлежат:

1. лица вработени на чистење на канализација и септички јами и на отстранување на смет и други отпадни материјали од населени места,

2. лица кои живеат во заедничко домаќинство со бацилоносител на црвен тифус,

3. лица вработени на ексхумација на тела на умрени лица.

На предлог на епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ/ОЕ за своите територии, ЦЈЗС за својата територија и ИЈЗ за територијата на Република Македонија, на задолжителна вакцинација против црвен тифус по епидемиолошки индикации покрај лицата од став 1 на овој член подлежат и други целни групи, согласно Одлуката на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.

Вакцинацијата се спроведува со давање на една доза вакцина според препораките на производителот.

Ревакцинација на лицата кои подлежат на задолжителна вакцинација против црвен тифус се спроведува со давање на една доза вакцина, после три години од вакцинацијата и се повторува на секои три години, се додека трае индикацијата.

3. Активна имунизација по клинички и епидемиолошки индикации

3.1. Активна имунизација против грип

Член 51

Вакцинација против грип се спроведува со мртва инактивирана вакцина против грип, произведена од цели вируси или SPLIT вакцина која содржи делови од вирусот одговорни за имунитетот.

Според клинички индикации, вакцинацијата се спроведува кај лица постари од 6 месеци кои имаат хронични пореметувања на белите дробови и кардиоваскуларниот систем, метаболни пореметувања (вклучувајќи ја и шеќерната болест), бубрежна дисфункција, хемоглобинопатија, имуносупресија и друго.

Според епидемиолошки индикации вакцинација се спроведува кај:

1. Лица сместени во геронтолошки центри и кај лицата вработени во геронтолошките центри;

2. Млади и стари лица сместени во установи за социјална заштита и кај лицата вработени во тие установи;

3. Лицата вработени во здравствени установи кои даваат здравствени услуги и спроведуваат здравствена дејност, а особено во одделенијата со зголемен ризик, стационари за хронично заболени лица и друго;

4. Лица вработени во јавни служби кои се посебно експонирани на инфекција;

5. Лица постари од 65 години живот.

Член 52

Деца кои прв пат се вакцинираат добиваат две дози вакцина на растојание од 30 дена, а наредните години само по една доза вакцина согласно упатството на производителот.

Вакцината се дава интрамускулно или длабоко субкутано во делтоидната регија, согласно упатството на производителот.

3.2. Активна имунизација против заболувања предизвикани со *hemofilus influenza* тип „В“

Член 53

Вакцинација против заболувања предизвикани со *hemofilus influenza* тип „В“ се спроведува со Hib вакцина, според клиничките индикации, кај деца постари од 2 години без оглед на претходниот вакцинален статус, и во случаите на :

1. Трансплантација на органи и ткива;
2. Спленектомија и српеста анемија;
3. Хемиотерапија и терапија со зрачење кај малигни тумори;
4. Симптоматски и асимптоматски HIV инфекции;
5. Кај други клинички утврдени состојби на имунодефициенција.

Вакцинацијата се спроведува со една доза на вакцина:

1. Во периодот од 14 или повеќе денови пред планираната трансплантација, елективна спленектомија, терапија со зрачење или хемотерапија кај малигни тумори;

2. Кај асимптоматска HIV инфекција.

Вакцинацијата се спроведува со две дози вакцина на растојание не пократко од еден месец во следните случаи:

1. После извршена трансплантација на органите и ткивата во тек на имunosupресивната терапија, а според советот на имунологот;
2. Кога слезината не е во функција или 14 и повеќе денови после извршената спленектомија;
3. Српеста анемија;
4. Во тек на хемиотерапија или терапија со зрачење кај малигните тумори;
5. Симптоматска HIV инфекција;
6. Кај други клинички утврдени имунодефициенции.

Индикациите за спроведување на овој вид вакцинација ја поставува доктор специјалист клиничар.

3.3. Активна имунизација против заболувања предизвикани со *Streptococcus pneumoniae* (пнеумоккок)

Член 54

Вакцинацијата против заболувања предизвикани со *Streptococcus pneumoniae* (пнеумоккок) се врши со коњугирана или полисахаридна вакцина во зависност од

возраста, според клиничките индикации, односно кај лица кои се со зголемен ризик од инвазивно пнеумокочно заболување, и тоа:

1. анатомска или функционална аспленија;
2. српеста анемија;
3. хронично кардиоваскуларно и белодробно заболување;
4. шеќерна болест;
5. хронично заболување на црниот дроб;
6. хронично заболување на бубрезите;
7. нефротски синдром;
8. алкохолизам;
9. симптоматска и асимптоматска HIV инфекција;
10. трансплантација на органи и ткива;
11. малигно заболување;
12. лица со ликворна фистула;
13. лица со клиничка историја на потврдена или суспектна пневмококна пневмонија;
14. лица кои примаат имunosupресивна терапија вклучувајќи системски кортикостероиди;
15. лица постари од 65 години кои се сместени во колективни установи.

Вакцинацијата со коњугирана пневмококна вакцина се спроведува кај деца под две годишна возраст.

Кај деца постари од 2 години и кај возрасни се употребува полисахаридна вакцина.

Член 55

Ревакцинацијата се спроведува со давање на една доза вакцина 5 години после вакцинацијата.

Член 56

Овие вакцини се даваат интрамускулно или субкутано во дози од 0,5 ml во делтоидната регија согласно упатството на производителот.

3.4. Активна имунизација против менингококен менингит

Член 57

Вакцинација против менингококен менингит по клинички индикации се спроведува со полисахаридна вакцина, кај деца постари од 2 години и кај возрасни.

За заштита на лица со висок ризик од појава на ова заболување, се користи коњугирана менингококна вакцина, но само кај лица постари од 11 години.

Индикациите за спроведување на вакцинација од став 1 и став 2 на овој член ги поставува доктор специјалист клиничар.

Вакцинација со коњугирана вакцина против менингококен менингит се спроведува и по епидемиолошки индикации.

Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство ја поставува индикацијата за спроведување на целна вакцинација, како и целните групи кои ќе подлежат на вакцинација против менингококен менингит по епидемиолошки индикации, на предлог на епидемиолошката служба на надлежниот ЦЗ/ОЕ за своето подрачје, ЦЗ Скопје за град Скопје и ИЈЗ РМ за територијата на Република Македонија.

Член 58

Клинички индикации за примена на вакцината против менингококен менингит се:

1. анатомска и функционална аспленија (спленектомија, српеста анемија);
2. имунодефициенција на комплемент (C5 – C9)

Член 59

Вакцинацијата со полисахаридна вакцина против менингококен менингит се спроведува со давање на една доза, веднаш по утврдувањето на индикацијата.

Вакцинацијата со коњугирана вакцина против менингококен менингит се спроведува со давање на една доза, веднаш по утврдувањето на индикацијата.

Лицата кои се професионално експонирани на причинители на менингококен менингит или со својата работа можат да го пренесат причинителот на други лица, се вакцинираат со една доза четиривалентна полисахаридна вакцина.

Ревакцинацијата се спроведува со давање на полисахаридна вакцина на растојание од 5 години после извршената вакцинација, во случај ако индикациите и понаму постојат.

Ревакцинацијата со полисахаридна вакцина може да се спроведе и доколку лицето е претходно вакцинирано со коњугирана вакцина.

Вакцината против менингококниот менингит се дава субкутано во доза од 0,5 ml во делтоидната регија.

3.5. Активна имунизација против голема кашлица

Член 60

Вакцинацијата на децата од 2 месеци до 5 години живот, со ацелуларна вакцина против голема кашлица (DTaP) се спроведува врз основа на клинички индикации.

Клинички индикации за давање на DTaP вакцина се:

1. Температура (ректална) 40°C и поголема од 40°C, во рок од 48 часа од претходната доза на DTwP вакцина, а која неможе да се доведе во врска со друга можна причина;
2. Упорно и континуирано плачење кое трае 3 и повеќе часа, а се јавува во рок од 48 часа од претходната доза на примена DTwP вакцина;
3. Колапс или слична состојба на шок (хипотонички – хипосензитивни епизоди), во рок од 48 часа од претходно примена доза на DTwP вакцина;
4. Конвулзии, било да се фебрилни или афебрилни кои се јавуваат до 3 дена од претходно примена доза DTwP вакцина.

Клиничките индикации за давање на DTaP вакцина од став 2 од овој член ги утврдува Стручен тим од членот 10 од овој правилник, после разгледувањето на пријавата за поствакцинална компликација на претходно дадена DTwP вакцина.

Вакцината DTaP се аплицира на начин кој е предвиден со упатството на производителот.

Вакцината DTaP е контраиндицирана кај еволутивни невролошки заболувања (неконтролирана епилепсија, инфантилни спазми, прогресивна енцефалопатија), како и за DTwP вакцина, се додека невролошкиот статус не се разјасни или стабилизира, за што одлучува Стручниот тим од членот 10 од овој правилник.

3.6. Имунизација против други заразни болести

Член 61

Имунизација против други заразни болести и возрасни групи кои не се наведени во Членовите 12 – 60 од овој Правилник се спроведува согласно членот 1, став 2 од овој правилник и препораките на СЗО, врз основа на одлука на Министерот за здравство и годишната Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија.

4. Активна имунизација на патници во меѓународен сообраќај

Член 62

Патниците во меѓународниот сообраќај подлежат на активна имунизација ако патуваат во ризични и ендемични зони или во земји кои бараат вакцинација против одредена заразна болест, и по епидемиолошки индикации, согласно меѓународниот здравствен правилник.

Имунизацијата се спроведува против следните болести:

1. Жолта треска;
2. Менингококен менингит;
3. Цревен тифус;
4. Колера;
5. Дифтерија;
6. Други заразни болести (акутен вирусен хепатит Б, беснило, тетанус, морбили и друго).

Вакцинација против жолта треска се спроведува со давање на една доза вакцина, најдоцна 10 дена пред патување во ендемското подрачје.

Повторна вакцинација против жолта треска се врши со давање на една доза вакцина после 10 години.

Вакцинација против менингококен менингитис се врши за патници кои патуваат во подрачје каде се регистрира епидемија или повремена појава на заболување како и во земји кои бараат вакцинација против менингококен менингитис, најдоцна 10 дена пред патување во ендемското подрачје.

Се аплицира соодветен број на дози, во зависност од видот на вакцината која ги содржи соевите, кои на тие територии предизвикуваат заболување.

Вакцинација против колера се спроведува со орална вакцина против колера. Се дава во две дози на растојание од една недела, а се очекува заштитата да се манифестира една недела после втората доза.

Поради ниската ефикасност и краткото време на заштита, користење на парентерална вакцина против колера не се препорачува.

Повторна вакцинација против колера се врши со давање на една доза вакцина после 10 години.

Вакцинацијата против останатите наведени заразни заболувања од став 2 на овој член се спроведува согласно препораките на производителот на вакцината.

IV. ХЕМИОПРОФИЛАКСА НА ОДРЕДЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

1. Хемиопрофилактика против туберкулоза

Член 63

Одлуката за хемиопрофилактика против туберкулоза се донесува после направена консултација со лекар пнеумофтизиолог, интернист пулмолог и педијатар. Хемиопрофилактиката против туберкулоза се спроведува:

1. Кај деца кои се во близок контакт со заболени од директно микроскопски потврдена туберкулоза, позитивна туберкулоза или тешки форми на белодробна туберкулоза;

2. Кај HIV позитивни лица и други состојби на имуносупресија.

Хемиопрофилактиката се спроведува со соодветни дози на лекови и времетраење согласно меѓународни препораки.

2. Хемиопрофилактика против маларија

Член 64

Хемиопрофилактиката против маларија се спроведува кај лица пред одењето, за време на целиот период на престој и по враќањето од земја, односно подрачје каде постои ендемија на маларија.

Во согласност со препораките на СЗО, епидемиолошката служба на ИЈЗ РМ благовремено им доставува на епидемиолошките служби на ЦЈЗ/ОЕ препораки за изборот на видот и дозирањето на лековите за хемиопрофилактика против маларија.

3. Хемиопрофилактика против менингококен менингит

Член 65

Хемиопрофилактика против менингококен менингит се спроведува кај целни групи по епидемиолошки индикации. Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство ја поставува индикацијата како и целните групи кои ќе подлежат на хемиопрофилактика против менингококен менингит по епидемиолошки индикации, на предлог на епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ/ОЕ за своето подрачје, ЦЈЗ Скопје за град Скопје и ИЈЗ РМ за територијата на Република Македонија.

Хемиопрофилактиката се спроведува со орална апликација на рифампицин во соодветни дози за возраста, во траење од два дена.

Хемиопрофилактиката кај возрасни може да се спроведува и со ципрофлоксацин, орално, во единечна доза.

Цефтриаксонот се дава интравенски, во единечна доза која е соодветна на возраста.

4. Хемиопрофилактика против скарлатина

Член 66

Хемиопрофилактика против скарлатина е задолжителна:

1. кај деца во семејства, во кои некој член од семејството има анамнеза на ревматска треска, а кои живеат во лоши социјални услови;

2. при појава на скарлатина или стрептококен тонзилит во колективи, по претходна консултација и препорака на епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ/ОЕ за своето подрачје и ЦЈЗ Скопје, за град Скопје.

Хемиопрофилактиката се спроведува со давање на пеницилински препарат во времетраење од 10 дена, а кај лица преосетливи на пеницилин се дава еритромицин.

5. Хемиопрофилактика против други заразни заболувања

Член 67

Хемиопрофилактика против другите заразни заболувања се спроведува по епидемиолошки индикации, кај лица изложени на тие заразни заболувања, а врз основ

на препораките на епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ/ОЕ за своето подрачје, ЦЈЗ Скопје за град Скопје и ИЈЗ РМ, за територијата на Република Македонија.

V. ИМУНИЗАЦИЈА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО ПОСЕБНИ УСЛОВИ И ПРИ ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ

Член 68

Министерот за здравство може да одреди имунопрофилактика и хемиопрофилактика на населението и за други заразни болести на предлог на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, во случај на вонредни состојби, како што се природни и други несреќи, изложеност или сомнение на изложеност на заразни болести, тероризам со биолошки агенси и друго.

За имунопрофилактика и хемиопрофилактика во случаи наведени во претходниот став на овој член се применуваат само средства кои ги задоволуваат условите утврдени со прописите за производство и промет на лекови и имунобиолошки препарати, кои се одобрени за употреба согласно со прописите за пуштање на лекови во промет во Република Македонија и одговараат на барањата на Светската Здравствена Организација.

VI. ПРИЈАВА НА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА

Член 69

Поствакцинална компликација е состојба која го надминува степенот на нормална поствакцинална реакција после имунизација, а која може да се поврзе со апликација на одреден имунобиолошки препарат.

Докторот кој ќе утврди постоење на поствакцинална компликација, секој поединечен случај веднаш го пријавува (по телефон, факс, електронска пошта) до епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ/ОЕ, односно ЦЈЗ Скопје за подрачјето на град Скопје и истовремено доставува пријава на Образец број 3 даден во прилог на овој правилник и претставува негов составен дел.

Здравствената установа, во која е вработен докторот кој утврдил постоење на поствакцинална компликација, доставува пријава и до Националниот центар за фармаковигиланца при Институтот за претклиничка и клиничка фармакологија при Медицинскиот факултет од Скопје и до Бирото за лекови.

ЦЈЗ/ОЕ за своето подрачје, односно ЦЈЗ Скопје за подрачјето на град Скопје, копија од пријавата на образецот од ставот 2 на овој член, доставува до епидемиолошката служба на ИЈЗРМ.

Епидемиолошката служба на ЦЈЗ/ОЕ, односно ЦЈЗ Скопје на своето подрачје ги истражуваат пријавените поствакцинални компликации или сомнение на поствакцинална компликација, доколку припаѓа на некоја од следните категории:

1. Апсцес на место на апликација (инјекција);
2. Лимфаденитис после давање BCG вакцина;
3. Случај на смрт, за која постои сомнение или здравствениот работник смета дека е настаната во врска со имунизација;
4. Пореметување на здравствената состојба, за која постои сомнение или здравствениот работник смета дека е настаната во врска со имунизација;

5. По здравје опасна или неочекувана поствакцинална компликација, која од страна на здравствениот работник се смета дека е настаната во врска со имунизација.

Сите поствакцинални компликации од ставот 5 на овој член мора да се проверат веднаш, а најдоцна 48 часа по пријавата.

Документацијата за спроведено епидемиолошко истражување на поствакцинална компликација, надлежната епидемиолошка служба на ЦЈЗ/ОЕ за своето подрачје односно ЦЈЗСкопје за подрачјето на град Скопје, ја доставува до епидемиолошка служба на ИЈЗРМ и до Стручниот тим од член 10 на овој правилник.

Стручниот тим донесува заклучок за утврдена тешка поствакцинална компликација после имунизација на поедини лица со примена на одредена вакцина (во понатамошниот текст: заклучок) на Образец бр. 4, даден во прилог на овој правилник и претставува негов составен дел.

Заклучокот на Стручниот тим се доставува до надлежниот доктор по медицина кој ја пријавил поствакциналната компликација после имунизација, до надлежниот ЦЈЗ/ОЕ, односно ЦЈЗ Скопје, ИЈЗРМ, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Министерството за здравство.

Стручниот тим изготвува извештај за спроведено истражување на случај на поствакцинална компликација на вакцина односно имунобиолошки препарат на Образец број 5, даден во прилог на овој правилник и претставува негов составен дел. Овој извештај стручниот тим го доставува до Бирото за лекови при Министерството за здравство, до Националниот центар за фармаковигиланца при Институтот за претклиничка и клиничка фармакологија при Медицинскиот факултет од Скопје и до ИЈЗРМ.

VII. УСЛОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИМУНИЗАЦИЈА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 70

Имунизацијата и хемиопрофилактиката против заразни болести ја организираат и спроведуваат овластени здравствени установи и здравствени работници според утврден план за имунизација и според стручно-методолошко упатство, во согласност со закон.

Службите за превентивна здравствена заштита при јавните здравствени установи спроведуваат имунизација на деца на предучилишна и училишна возраст, согласно годишната Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија.

Имунизацијата против туберкулоза и давање на првата доза на вакцина против акутен вирусен хепатитис Б, на новороденчиња родени во родилиште, како и кај новороденчиња на HBsAg позитивни мајки и давање HBIG, го спроведуваат овластени родилишта.

Имунизацијата против туберкулоза и давање на првата доза на вакцина против хепатитис Б на новороденчиња родени надвор од родилиште го спроведуваат службите за превентивна здравствена заштита при јавните здравствени установи.

Имунопрофилактика против тетанус кај повредени лица се врши на одделенијата за инфективни болести или во итната медицинска помош на територија каде што нема одделенија за инфективни болести.

ЦЈЗ/ОЕ и ЦЈЗСкопје спроведуваат имунизација по епидемиолошки индикации и даваат хемиопрофилактични средства согласно годишната Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија.

Вакцинација по клинички индикации на препорака од клинички лекар ја врши надлежен ЦЈЗ/ОЕ, како и овластена Клиника.

Вакцинација, хемиопрофилактика и советување за патниците во меѓународниот сообраќај спроведуваат ЦЈЗ/ОЕ, односно ЦЈЗ Скопје, согласно Меѓународниот здравствен правилник за што издаваат и соодветен документ (меѓународно вакцинално уверение).

Антирабична заштита се спроведува на инфективните одделенија во болниците и на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје.

Член 71

Здравствените установи кои вршат имунизација и хемиопрофилактика против определени заразни заболувања од член 70 мора да располагаат со простор и опрема кои ги задоволуваат пропишаните санитарно-технички и други услови предвидени со овој правилник, како и со други прописи.

Вакцините и другите имунобиолошки препарати се чуваат во соодветни разладни уреди, кои се обезбедени со мерни индикатори на температура и поврзани на агрегат.

Вакцините и другите имунобиолошки препарати мораат да се транспортираат и чуваат до нивна употреба под услови што ги утврдил производителот, придружувајќи се до принципите на „студен синџир“.

Производителите и дистрибутерите на вакцини се должни по испораката и при транспорт на вакцините да обезбедат мониторинг индикатори за следење на температурата од производителот до корисникот.

Член 72

За имунизација со вакцини кои се даваат парентерално, се употребуваат автодеструктивни шприцеви или шприцеви и игли за еднократна употреба.

Член 73

Приборот кој е употребен во текот на имунизацијата (шприцеви, игли, вата), празни шишенца од имунобиолошкиот препарат, како и шишенца на имунобиолошкиот материјал кои не се комплетно искористени, но кои не се повеќе за употреба од било која причина, треба да се собираат во наменски контејнери, во согласност со прописите за управување со медицински отпад.

Член 74

Во тек на спроведување на имунизација со вакцини и имунобиолошки препарати кои се даваат парентерално мора да биде обезбедена антишок терапија (ампули адреналин, кортизонски препарат со брзо дејство и антихистамински препарат).

Член 75

По исклучок, при активно откривање на невакцинирани или некомплетно вакцинирани, вакцинацијата може да се врши и на терен, надвор од здравствените установи, со запазување на принципите на "студен синџир" за транспорт и чување на вакцините и соодветна диспозиција на медицински отпад, како и обезбедена антишок терапија (ампули адреналин, кортизонски препарат со брзо дејство и антихистамински препарат).

VIII. ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНАТА ИМУНИЗАЦИЈА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА

Член 76

Здравствените установи од член 70 став 1 на овој правилник изготвуваат годишни планови за спроведување на задолжителна имунизација за следната година, кои ги содржат бројот на лицата што подлежат на имунизација, по возраст и потребните количини на вакцини и имунобиолошки препарати, кои ги доставуваат до Министерство за здравство до 15 декември од тековната година.

Врз основа на збиен план, Министерството за здравство врши централизирано снабдување со сите вакцини кои се во согласност со Календарот за задолжителна и континуирана имунизација.

Вакцините и имунобиолошките препарати по епидемиолошки или клинички индикации ги обезбедува надлежната здравствена установа.

Член 77

За спроведување на имунизацијата и контрола на истата согласно овој правилник, задолжително е водење на соодветна евиденција и документација.

Секоја здравствена установа и здравствен работник кои организираат и спроведуваат задолжителна имунизација против заразни болести мора да имаат картотека за сите деца од својата територија.

Здравствената установа води: Картотечен регистар - азбучник за имунизација против заразни болести (Образец број 7, книга азбучник со повез и тврда црвена корица, со вкупно 200 страни, со димензии 50 см. должина и 36 см. широчина), Картон за имунизација - Личен картон за имунизација (Образец број 6 отпечатен на тврда хартија) дадени во прилог на овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Здравствената установа, до секој 5-ти во месецот, од територијалната матична служба и другите надлежни служби, прибира список на родените, умрените, доселените и отселените деца на територијата што ја опфаќа здравствената установа, за претходниот месец, со следните податоци: име, родител/старател и презиме, ден месец и година на раѓање, место на раѓање, место и адреса на постојано живеење, односно датум на смрт и матичен број.

Личните податоци се добиваат од МВР на писмено барање од јавната здравствена установа.

Списоците на децата подредени по месеци се чуваат како составен дел на картотеката и Картотечен регистар - азбучник за имунизација против заразни болести.

Картонот за имунизација - Личниот картон за извршена имунизација се води во два примерока од кој едниот се чува во картотеката, а другиот се дава на родителот кој понатаму го има и носи со себе, за да има увид за секој определен датум на кој ќе биде поканет да го донесе детето на вакцинација.

Во Картонот за имунизација - Личниот картон за извршена имунизација и во Здравствената легитимација на лицето, по давање на секоја доза вакцина, треба да се евидентира: видот на дадената вакцина (официјална кратенка), датумот на давање, начинот на давање (апликација), екстремитетот во кој е дадена, серијата на вакцината и нејзиниот производителот.

Здравствената установа, односно превентивната служба која спроведува вакцинација само на деца на претшколска возраст, картоните за имунизација на сите деца од своето подрачје, пред започнување на основното образование, ги доставува до единицата која врши вакцинација на децата на школска возраст, на соодветното подрачје.

Член 78

Здравствената установа до 10 - ти во месецот ги распределува децата од заедничкиот список во посебни списоци според местото на живеење на децата и ги доставува до надлежните служби кои вршат вакцинација на деца од претшколска возраст.

Службите за вакцинација добиените податоци од списоците ги подредуваат, во сопствен список по месеци за своето подрачје sukcesивно ги нумерираат така да секое дете добие свој реден број кој претставува број на Картон за имунизација - Личниот картон за извршена имунизација како и број на индивидуален здравствен картон на детето, кој се внесува и во Картотечниот регистар - азбучник за имунизација против заразни болести.

Нумерирањето на новородените секоја година почнува од месец јануари од реден број 1 и завршува заклучно со месец декември.

За секое дете се пополнува Картон за имунизација - Личен картон за извршена имунизација, а истите податоци се внесуваат и во Картотечниот регистар - азбучник за имунизација против заразни болести.

Во Картонот за имунизација - Личниот картон за извршена имунизација, со молив, веднаш се прави индивидуален план за вакцинација - од раѓањето, па се до возраста до која детето подлежи на имунизација против заразните заболувања, согласно правилникот и годишната Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија.

Во Картотечниот регистар - азбучник за имунизација против заразни болести се запишуваат децата по азбучен ред на името, и тој ги содржи следните податоци: дата на раѓање, име на родител (старател), адреса на постојано живеење, редниот број на картонот за имунизација како и сите податоци за извршените имунизации воведени во Картонот за имунизација.

Член 79

Лекарот што извршил имунопрофилактика и хемио-профилактика должен е за тоа да води евиденција и издава потврда за вакциналниот статус на барање на родителот.

Здравствените установи кои вршат имунизација по епидемиолошки и клинички индикации и незадолжителна имунизација, водат евиденција за извршената вакцинација во здравствената легитимација и амбулантен дневник.

Член 80

Обработените извештаи за спроведена имунизација, здравствените установи кои спроведуваат имунизација ги доставуваат до епидемиолошките служби на надлежните ЦЈЗ/ОЕ и ЦЈЗСкопје квартално, до 15 ден од следното тромесечје, а тие ги доставуваат збирните извештаи за спроведена имунизација до ИЈЗРМ до крајот на првиот месец од следното тромесечје.

За извршената имунизација против туберкулоза, овие извештаи се доставуваат и до Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје.

Здравствени установи кои спроведуваат имунизација изготвуваат годишен извештај за спроведена имунизација на своето подрачје и го доставуваат до ЦЈЗ/ОЕ и ЦЈЗСкопје до 15 јануари во тековната, за претходната година.

ЦЈЗ/ОЕ и ЦЈЗСкопје, збирните годишни извештаи за спроведена имунизација ги доставуваат до ИЈЗРМ, а за извршената имунизација против туберкулоза и до Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза до 01 февруари во тековната, за претходната година.

ИЈЗРМ ги доставува збирните тромесечни извештаи во вториот месец од следното тромесечје, како и годишниот извештај за спроведената задолжителна имунизација со сите вакцини до Министерство за здравство на Република Македонија, Фондот за здравствено осигурување, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, како и до други органи и организации, до 01 март во тековната, за претходната година.

Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза доставува годишен извештај за спроведената имунизација против туберкулоза за територијата на Република Македонија до Министерство за здравство и ИЈЗРМ, до 01 март во тековната, за претходната година.

Член 81

Овластени здравствени установи – родилишта, при отпуштање од родилиште, за секое дете изготвуваат медицинска документација која ги содржи следните податоци: име и презиме на родителите, место и адреса на живеалиштето на родителите (старатели) и датум на извршена вакцинација на новороденчето против туберкулоза, како и датум на давање на прва доза вакцина против хепатит Б, а кај новороденчиња на HBsAg позитивни мајки и датум на давање на HBIG.

Член 82

Надлежната здравствена установа која спроведува имунизација, должна е податоците од медицинската документација од родилиштето веднаш да ги внесе во Картонот за имунизација - Личен картон за извршена имунизација, како и во здравствената легитимација.

Член 83

Покрај наведената документација и евиденција во член 78 и член 79 од овој правилник, секоја здравствена установа и сите здравствени работници кои организираат и спроведуваат имунизација и хемиопрофилактика против заразни болести, мора да ја водат и следната документација:

- Дневна евиденција за користени вакцини и други имунобиолошки средства, која се води на Образец број 8;

- Дневна евиденција за вакцинирани деца на претшколска возраст - на Образец број 9, и

- Дневна евиденција за вакцинирани деца на школска возраст и возрасни - на Образец број 10;

- Дневник за имунизација на Образец број 11, како и Образец 11 А (за имунизација против туберкулоза);

- Извештај (тримесечен, шестмесечен, годишен) за вакцинирани и ревакцинирани лица - на Образец број 12, кој содржи: опфат на лица со задолжителна имунизација по вид на вакцина (Табела 1), вакцинирани и ревакцинирани лица по возраст и вид на вакцина – за град и село (Табела 2 и 3), и

- Извештај за вакцинирани и ревакцинирани лица против туберкулоза на образец број 12 А, кои се дадени во прилог на овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 84

Вакциналниот статус задолжително се проверува:

1. При секоја посета на матичен доктор;
2. При запишување во сите видови предучилишни установи;
3. При запишување во сите видови училишта од основно училиште до високообразовни установи;
4. При стапување во армија;
5. При прием во работен однос;
6. Во тек на повреда во смисол на член 41- 49 од овој правилник;
7. Во тек на прием на деца и младинци на болничко лекување;
8. На барање на надлежната здравствена установа и во други случаи;
9. При серолошки истражувања во популацијата.

Проверка на вакциналниот статус се врши врз основ на споредување на приложената документација за сите претходни имунизации, врз основ на Картон за имунизација - Личен картон за извршена имунизација и согласно Календарот за задолжителна имунизација на лица на одредена возраст.

Врз основа на утврдената состојба за вакциналниот статус, се спроведува имунизација или повторна имунизација, во согласност со одредбите од овој правилник.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 85

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да се применува Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопрофилактика и хемиопрофилактика против заразни болести и за лицата кои подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ број 68/1991).

Член 86

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16-537/3
6 мај 2010 година
Скопје

Министер,
д-р Бүјар Османи, с.р.

Образец бр. 1*

БАРАЊЕ

Здравствена установа (ЗУ)

Организациона единица

ДО СТРУЧЕН ТИМ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ И ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА ПОСЛЕ ИМУНИЗАЦИЈА СО ОДРЕДЕНА ВАКЦИНА ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИМУНИЗАЦИЈАТА СО ВАКЦИНАТА:

БР.

1) ПОДАТОЦИ ЗА ПАЦИЕНТОТ:

(презиме)

(име на родител - старател)

(име)

(датум на раѓање)

(Единствен матичен број)

пол (заокружи)

(улица и број)

(место)

(општина)

Картон за имунизација бр.

Здравствен картон бр.

Здравствена легитимација бр.

2) ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО:

Доктор:

(Презиме и име на докторот кој ја спроведува имунизацијата)

(Контакт телефон)

(e-mail)

(здравствена установа во која е вработен)

(вакцинален пункт)

(адреса на здравствената установа)

(телефон-факс)

3) ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА БАРАЊЕТО:

Причината за поднесување на барањето е утврдена на ден: во часот

Барањето се поднесува поради следната причина:

НАПОМЕНА за утврдените дијагностички наоди:

Во:

Заведено под број:

Датум на поднесување на барањето

МП

Потпис и факсимил на докторот

* Пополнува доктор кој бара утврдување на трајни контраиндикација

Образец бр. 1А*

БАРАЊЕ

ЈЗУ Центар за јавно здравје
Организациона единицаДО СТРУЧЕН ТИМ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ И ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА
ПОСЛЕ ИМУНИЗАЦИЈА СО ОДРЕДЕНА ВАКЦИНА ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИМУНИЗАЦИЈАТА СО ВАКЦИНАТА:

БР.

1) ПОДАТОЦИ ЗА ПАЦИЕНТОТ:

(презиме)	(име на родител - старател)	(име)
(датум на раѓање)	(Единствен матичен број)	пол (заокружи)
(улица и број)	(место)	(општина)

Картон за имунизација бр.

Здравствен картон бр.

Здравствена легитимација бр.

2) ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО:Епидемиолошка
служба на ЦЈЗ /ОЕ

(e-mail)

(адреса на здравствената установа / место)

(телефон-факс)

3) ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА БАРАЊЕТО:

- Пријава на поствакционална компликација број: датум
која ја поднел доктор:
- Причина за поднесеното барање (кога НЕ е поднесена ПРИЈАВА)

 утврдена на ден
- Поствакционална компликација (односно сомневање
на поствакционална компликација) е од следнава категорија:
- Проверката на поствакционална компликација е извршена на датум:
- Документацијата за спроведеното истражување на поствакционална компликација е следната:

Во: Заведено под број:

Датум на поднесување на барањето

МП

Потпис и факсимил на докторот

Образец бр. 2

Страна 1

Штембил и архивски број

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

ПОТВРДА

За утврдување на трајни контраиндикации за
имунизација со одредена вакцина

БРОЈ

/ 20

(МЕСТО)

(ДАТУМ)

Постапувајќи по барањето, број:

, од

кое го поднел докторот:

(презиме и име на докторот кој ја спровел имунизацијата)

, вработен во

(здравствена установа)

(вакцинален пункт)

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНА КОНТРАИНДИКАЦИЈА ЗА ИМУНИЗАЦИЈА СО ВАКЦИНА

КАЈ СЛЕДНИОТ ПАЦИЕНТ

(име на вакцината)

(презиме)

(име на родител-старател)

(име)

(датум на раѓање)

(Единствен матичен број)

М

Ж

пол (заокружи)

(улица и број)

(место)

(општина)

Картон за имунизација бр.

Здравствен картон бр.

Здравствена легитимација бр.

При што се наведени следниве причини и е приложена следната документација

Образец бр. 2

Страна 2

Стручниот тим за утврдување на трајни контраиндикации
и поствакцинална компликација после имунизација со одредена вакцина
за територијата на Република Македонија при
ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

ја издава следната

ПОТВРДА☐

1. За постоење

☐

2. За непостоење

трајна контраиндикација за имунизација кај пациентот / лицето

(презиме)	(име на родител - старател)	(име)
(датум на раѓање)	(единствен матичен број)	пол (заокружи)
		☐ М ☐ Ж

СО ВАКЦИНАТА

Стручниот тим го дава следното образложение за постоење, односно непостоење на трајна
контраиндикација за имунизација

СТРУЧЕН ТИМ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ
И ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА ПОСЛЕ ИМУНИЗАЦИЈА СО
ОДРЕДЕНА ВАКЦИНА ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПОСТОЈАНИ ЧЛЕНОВИ

1. Епидемиолог координатор на имунизација

(презиме и име: потпис и факсимил)

2. Педијатар / Имунолог

(презиме и име: потпис и факсимил)

3. Лекар кој го поднел барањето

(презиме и име: потпис и факсимил)

ПОВИКАНИ ЧЛЕНОВИ

(презиме и име: потпис и факсимил)

(презиме и име: потпис и факсимил)

(презиме и име: потпис и факсимил)

МП

Образец бр. 3 *

ПРИЈАВА ЗА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ИМУНИЗАЦИЈА

БР.

Подносител на пријава:

Здравствена установа на која и се доставува пријавата:

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ДОКТОР e-mail: ТЕЛЕФОН ФАКС ДАТУМ ПОТПИС 	 ЕПИДЕМИОЛОШКА СЛУЖБА АДРЕСА ТЕЛЕФОН/ФАКС
---	---

I. ПОДАТОЦИ ЗА ПАЦИЕНТОТ ЗА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА

1. Име и презиме	2. Датум на раѓање	3. Телесна маса во килограми	4. Пол	5. Време кога се појавиле реакциите	6-11. Исход на поствакцинална компликација
	Ден Месец Година		☐ М ☐ Ж	Час Ден Месец Година	☐ Несакаи реакции во тек ☐ Оздрување без последици ☐ Оздрав. со последица ☐ Животна загроеност ☐ Смрт ☐ Непознат
12. ОПИС НА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА					
13. АМБУЛАНТСКИ ТРЕТМАН ☐ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈА ☐					

II. ПОДАТОЦИ ЗА СУСПЕКТИОТ ИМУНОБИОЛОШКИ ПРЕПАРАТ

14. ИМУНОБИОЛОШКИ ПРЕПАРАТ ЗА КОЈ СЕ СОМНЕВА ДЕКА ЈА ПРЕДИЗВИКАЛ ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА	
ДАТУМ НА АПЛИКАЦИЈА НА ИМУНОБИОЛОШКИ ПРЕПАРАТ 	
15. ДОЗА ПО РЕД:	16. НАЧИН НА ПРИМЕНА НА ИМУНОЛОШКИОТ ПРЕПАРАТ:

III. ПОДАТОЦИ ЗА ИСТОВРЕМЕНИО КОРИСТЕНИ ЛЕКОВИ

17. ИСТОВРЕМЕНО КОРИСТЕНИ ЛЕКОВИ, ИНДИКАЦИИ, РЕЖИМ НА ДОЗИРАЊЕ И ДАТУМ НА ПРИМЕНА
18. ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ СОСТОЈБИ

ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ

19 а. НАЗИВ И АДРЕСА НА ПРОЗВОДИТЕЛОТ НА ИМУНОБИОЛОШКИОТ ПРЕПАРАТ, НОСИТЕЛОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ИМУНОБИОЛОШКИОТ ПРЕПАРАТ:	19 б. БРОЈ НА СЕРИЈА И ЛОТ НА ИМУНОБИОЛОШКИОТ ПРЕПАРАТ:	(КАЈ КЛИНИЧКИ СТУДИИ ДА СЕ НАВЕДЕ БРОЈ НА ПРОТОКОЛ БРОЈ НА ОДОБРУВАЊЕ И ИМЕ:)
19 в. ДАТУМ НА ИСПРАЌАЊЕ ДО ЦЕНТАРОТ ЗА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА ПРИ ИНСТИТУТОТ ЗА КЛИНИЧКА И ПРЕДКЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ И БИРОТО ЗА ЛЕКОВИ**	20. ИЗВОР НА ПОДАТОЦИ	
	21. ВИД НА ПРИЈАВА	
	☐ КЛИНИЧКА СТУДИЈА ☐ ЛИТЕРАТУРА ☐ ЗДРАВСТВЕН ЕКСПЕРТ ☐ ОСТАНАТО ☐ ПРВА ☐ СЛЕДНА	

* Образецот го пополнува докторот кој утврдил постоење на поствакцинална компликација

** Истовремено се доставува до Центарот за фармаковигиланца при Институт за клиничка и предклиничка фармакологија при Медицински факултет и Бирото за лекови

Образец бр. 4

Страна 1

Штембил и архивски број

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

ЗАКЛУЧОК

За утврдување на тешка поствакцинална компликација после имунизација

БРОЈ

/ 20

(МЕСТО)

(ДАТУМ)

Постапувајќи по барањето, број: ,

од ЈЗУ ЦЈЗ - Организациона единица

кое го поднел докторот:

(презиме и име на докторот кој ја спровел имунизацијата)

, вработен во

(здравствена установа)

(вакцинален пункт)

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТЕШКА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА ПОСЛЕ ИМУНИЗАЦИЈА

СО ВАКЦИНА КАЈ СЛЕДНИОТ ПАЦИЕНТ

(име на вакцината)

(презиме)	(име на родител - старател)	(име)
(датум на раѓање)	(Единствен матичен број)	М Ж пол (заокружи)
(улица и број)	(место)	(општина)
Картон за имунизација бр.		
Здравствен картон бр. Здравствена легитимација бр.		

При што се наведени следниве причини и е приложена следната документација

Образец бр. 4

Страна 2

Стручниот тим за утврдување на трајни контраиндикации
и поствакцинална компликација после имунизација со одредена вакцина
за територијата на Република Македонија при
ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

го донесува следниот

ЗАКЛУЧОК☐

1. за утврдена

☐

2. за неутврдена

тешка поствакцинална компликација кај пациентот

(презиме)	(име на родител - старател)	(име)
(датум на раѓање)	(единствен матичен број)	пол (заокружи)
		☐ М ☐ Ж

после имунизација СО ВАКЦИНАТА

Стручниот тим го дава следното образложение за утврдена, односно неутврдена тешка
поствакцинална компликација

**СТРУЧЕН ТИМ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ
И ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА ПОСЛЕ ИМУНИЗАЦИЈА СО
ОДРЕДЕНА ВАКЦИНА ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

ПОСТОЈАНИ ЧЛЕНОВИ

1. Епидемиолог координатор на имунизација

(презиме и име: потпис и факсимил)

2. Педијатар - Имунолог

(презиме и име: потпис и факсимил)

3. Лекар кој го поднел барањето

(презиме и име: потпис и факсимил)

ПОВИКАНИ ЧЛЕНОВИ

(презиме и име: потпис и факсимил)

(презиме и име: потпис и факсимил)

(презиме и име: потпис и факсимил)

МП

* Образецот се доставува до докторот кој ја пријавил поствакцинална компликација од ЈЗУ Центар за јавно здравје - Организациона единица
ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ, ДСЗИ и до Министерството за здравство

Штембил и архивски број

Образец бр. 5

Страна 1

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА СЛУЧАЈ НА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА НА ВАКЦИНА, ОДНОСНО ИМУНОБИОЛОШКИ ПРЕПАРАТ

Известувач		Биро за лекови при Министерство за здравство - Скопје Национален центарот за фармаковигиланца при Институт за клиничка и предклиничка фармакологија на Медицински факултет - Скопје ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ - Скопје
Контакт телефон		
e-mail		
Специјалност		
Потпис		
Датум		

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПАЦИЕНТОТ И ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА

(Идентитетот на пациентот се држи во тајност)

1. Име и презиме	2. Датум на раѓање			3. Телесна маса во килограми	4. Пол	5. Време кога се појавиле реакциите				6-11. Исход на поствакционална компликација
	Ден	Месец	Година		☐ М ☐ Ж	Час	Ден	Месец	Година	
12-15. ОПИС НА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА (вклучувајќи ги и лабораториските анализи)										
а) Да се опишат знаците и симптомите кои се појавиле после вакцинацијата и терапијата										
б) Време кога е извршена вакцинацијата (што е можно по прецизно)										
Час Ден Месец Година										
в) После колку време од вакцинацијата се појавиле првите симптоми (што е можно по прецизно)										
Час Ден Месец Година										
☐ Несакаи реакции во тек ☐ Оздравување без последици ☐ Оздрав, со последица ☐ Животна загрозеност ☐ Смрт ☐ Непознат										

2. ПОДАТОЦИ ЗА СОМНИТЕЛНА ВАКЦИНА ОДНОСНО ИМУНОБИОЛОШКИОТ ПРЕПАРАТ

16. Сомнителна вакцина (заштитено име)		17. Производител		18. Број на серија, лот рок на употреба	
19. Датум на давање на вакцината		20. Количина на дадена вакцина		21. Начин на давање	
				IM SC ID Орал Друго _____	
22. Број на претходни дози од истата вакцина и датум кога се дадени (ако се дадени)				23. Дали кај пациентот имало појава на некои симптоми на болеста после примена на претходните дози	
24. Дали има слична поствакционална компликација кај други лица кои примиле од истата вакцина					

Образец бр. 5

Страна 2

3. ПОДАТОЦИ ЗА ИСТОВРЕМЕНО КОРИСТЕНИ ДРУГИ ВАКЦИНИ, ИМУНОБИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ ИЛИ ЛЕКОВИ

22. Истовремено користени вакцини, имунобиолошки препарати и лекови (вклучувајќи ги и оние кои се користени за третман на поствакцинална компликација)					
Заштитено име	Производител	Број на серија	Дози	Начин на давање	Датум на давање /период
1.					
2.					
3.					

4. ЗНАЧАЈНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОЈАВА НА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА

23 . Фамилијарна анамнеза, алергија, бременост со датум на последна менструација итн.

5. ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ

24а. Име и адреса на производителот на сомнителната вакцина, имунобиолошкиот препарат		(Кај клинички студии да се наведе број на протокол и број на одобрение)
24в. Датум на доставување до производителот на Пријавата на поствакцинална компликација, Бирото за лекови при МЗ и Центар за фармаковигиланца при Институт за фармакологија на Мед.факултет., ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ	24б. Број и серија на вакцината, препаратот	
	Извор на податокот: ☐ Клиничка студија ☐ Здравствен експерт ☐ Останато _____	
25. Вид на пријава ☐ ПРВА ☐ СЛЕДНА		

ЧЛЕНОВИ НА СТРУЧЕН ТИМ:

МЕСТО И ДАТУМ

MP

Страна 2

Место ЕМБГ

Здравствена легитимација бр. _____ Родител/старател _____ Адреса _____

[illegible]

КАРТОТЕЧЕН РЕГИСТАР – АЗБУЧНИК ЗА ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

(како наслов на книгата за водење на евиденција за извршена имунизација)

Образец бр. 7

Дел 1

РЕДЕН БРОЈ	БРОЈ НА КАРТОН ЗА ИМУНИЗАЦИЈА	БРОЈ НА ЗАПРАВСТВЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЕМБГ	ИМЕ НА РОДИТЕЛ / СТАРАТЕЛ	ДЕН МЕСЕЦ И ГОДИНА НА РАГАНЕ	Општина, место на живеење Адреса	Промена на адреса на живеење	HB *	BCG	HiB *	DTP * (w) (a)	**
								Дата I Доза Серифа на вакцина	Дата I Доза Серифа на вакцина	Дата I Доза Серифа на вакцина	Дата I Доза Серифа на вакцина	
								Дата II Доза Серифа на вакцина	Дата II Доза Серифа на вакцина	Дата II Доза Серифа на вакцина	Дата II Доза Серифа на вакцина	
								Дата III Доза Серифа на вакцина	Дата III Доза Серифа на вакцина	Дата III Доза Серифа на вакцина	Дата III Доза Серифа на вакцина	
								Дата вакцинација до два месеци	Дата вакцинација до два месеци	Дата вакцинација до два месеци	Дата вакцинација до два месеци	
								Дата вакцинација (без белет)	Дата вакцинација (без белет)	Дата вакцинација (без белет)	Дата вакцинација (без белет)	
								Дата на тестирање	Дата на тестирање	Дата на тестирање	Дата на тестирање	
								Дата ревакцинација	Дата ревакцинација	Дата ревакцинација	Дата ревакцинација	
								Дата на препаратот	Дата на препаратот	Дата на препаратот	Дата на препаратот	
								Дата I Доза Серифа на вакцина	Дата I Доза Серифа на вакцина	Дата I Доза Серифа на вакцина	Дата I Доза Серифа на вакцина	
								Дата II Доза Серифа на вакцина	Дата II Доза Серифа на вакцина	Дата II Доза Серифа на вакцина	Дата II Доза Серифа на вакцина	
								Дата III Доза Серифа на вакцина	Дата III Доза Серифа на вакцина	Дата III Доза Серифа на вакцина	Дата III Доза Серифа на вакцина	
								Дата HBIG Серифа	Дата HBIG Серифа	Дата HBIG Серифа	Дата HBIG Серифа	

* Во склоп на други комбинации на вакцини да се означат сите компоненти

** Други вакцини , имунобиолошки препарати, хемолпрофилакса

Образец бр. 9

ДНЕВНА / НЕДЕЛНА / МЕСЕЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ВАКЦИНИРАНИ ДЕЦА НА ПРЕТШКОЛСКА ВОЗРАСТ

ОПШТИНА _____		МЕСТО _____		ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА _____		ВАКЦИНАЛЕН ПУНКТ _____										
Вакцина против	Hepatitis B (HB)			Haemophilus influenzae type B (HIB)			Diphtheria, Tetanus, Pertussis (DTaP)			Polio (OPV ; IPV)			Measles, Mumps, Rubella (MMR)			
Вакцина	I доза	II доза	III доза	I доза	II доза	III доза	I доза	II доза	III доза	I доза	II доза	III доза	I доза	II доза	III доза	
Возраст мес / год																
0 мес.																
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
2 год.																
3																
4																
5																
6																
Вкупно																

Датум / Период _____ Одговорно лице – Доктор: _____

Образец бр. 10

ДНЕВНА / НЕДЕЛНА / МЕСЕЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ВАКЦИНИРАНИ ДЕЦА НА ШКОЛСКА ВОЗРАСТ И ВОЗРАСНИ ЛИЦА *

[illegible]

* Образецот се употребува и за евиденција на вакцинација против други заболувања со други вакцини, на соодветна возраст

Датум / Период _____

Одговорно лице – Доктор: _____

Образец бр. 11

ДНЕВНИК ЗА ИМУНИЗАЦИЈА

Општина _____

Здравствена установа _____

Место _____

Вакцинален пункт _____

Период													
Населба		Град					Село						
Вид на вакцина *		Ден во неделата / недела во месецот					Ден во неделата / недела во месецот						Град + Село
						Вкупно						Вкупно	
НВ	I Доза												
	II Доза												
	III Доза												
HiB	I Доза												
	II Доза												
	III Доза												
	I Рев.												
DTP (w) (a)	I Доза												
	II Доза												
	III Доза												
	I Рев.												
	II Рев.												
DT	III Рев.												
dT	III Рев.												
dT	IV Рев.												
TT	V Рев.												
OPV ; IPV	I Доза												
	II Доза												
	III Доза												
	I Рев.												
	II Рев.												
	III Рев.												
MMR	Вакц.												
	I Рев.												
R	II Рев.												
HPV	I Доза												
	II Доза												
	III Доза												
**	Доза												
	Доза												
	Доза												
	Доза												
	Доза												
	Доза												
	Доза												
	Рев.												
	Рев.												
	Рев.												
	Рев.												

* во склоп на други комбинации на вакцини, да се означат сите компоненти

** вакцинација и ревакцинација со други комбинации, по дози на вакцини

Одговорно лице – Доктор: _____

Образец бр. 11 А

ДНЕВНА / НЕДЕЛНА / МЕСЕЧНА ЕВИДЕНЦИЈА - ДНЕВНИК ЗА ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗА

Општина _____ Здравствена установа _____

Место _____ Вакцинален пункт _____

Период	Град				Село			
	Дено во неделата / недела во месецот				Дено во неделата / недела во месецот			
Населба								
BCG Вакцинација								
при раѓање								
до 60 дена од раѓање								
до 12 месеци од раѓање								
од 7 до 12 месеци *								
BCG Ревакцинација								
Тестирање								
Број на тестирани								
Број на позитивни								
Број на негативни								
Ревакцинирани								
Нечитани								

* деца без белег кои повторно се вакцинираат - без тестирање

Датум / Период _____

Одговорно лице – Доктор: _____

Забелешка:

Образец бр. 12

Општина _____ Здравствена установа _____

Место _____ J3Y ЦЗУ / ОЕ _____

ИЗВЕШТАЈ

3 A

БАКЦИНИРАНИ И РЕВАКЦИНИРАНИ ЛИЦА

Период од ____ / ____ / ____ до ____ / ____ / ____

Образец бр. 12

Општина _____ Здравствена установа _____

Место _____ ЈЗУ ЦЈЗ / ОЕ _____

Табела 1

ОПФАТ НА ЛИЦА СО ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА ПО ВИД НА ВАКЦИНА*

Вид на вакцина *		Град			Село			Вкупно		
		Подлежат	Вакцинирани	%	Подлежат	Вакцинирани	%	Подлежат	Вакцинирани	%
НВ	I Доза									
	II Доза									
	III Доза									
НiВ	I Доза									
	II Доза									
	III Доза									
	I Рев.									
DTP(w)(a)	I Доза									
	II Доза									
	III Доза									
	I Рев.									
	II Рев.									
DT	III Рев.									
dT	III Рев.									
dT	IV Рев.									
TT	V Рев.									
OPV ; IPV	I Доза									
	II Доза									
	III Доза									
	I Рев.									
	II Рев.									
	III Рев.									
MMR	Вакц.									
	I Рев.									
R	II Рев.									
HPV	I Доза									
	II Доза									
	III Доза									
**	Доза									
	Доза									
	Доза									
	Доза									
	Доза									
	Доза									
	Рев.									
	Рев.									
	Рев.									
	Рев.									

* во склоп на други комбинации на вакцини, да се означат сите компоненти

** вакцинација и ревакцинација со други комбинации, по дози на вакцини

Образец бр. 12

Табела 2

ВАКЦИНИРАНИ И РЕВАКЦИНИРАНИ ЛИЦА ПО ВОЗРАСТ И ВИД НА ВАКЦИНА*- ГРАД[illegible]

* во склоп на други комбинации на вакцини, да се означат сите компоненти

Образец бр. 12

Табела 3

ВАКЦИНИРАНИ И РЕВАКЦИНИРАНИ ЛИЦА ПО ВОЗРАСТ И ВИД НА ВАКЦИНА* - СЕЛО[illegible]

* во склоп на други комбинации на вакцини, да се означат сите компоненти

Образец бр. 12

ЗАБЕЛЕШКА :

Одговорно лице

Здравствена установа

М. П.

Одговорно лице

ЈЗУ ЦЗУ / ОЕ

М. П.

Образец бр. 12 А

**ИЗВЕШТАЈ
ЗА
ВАКЦИНИРАНИ И РЕВАКЦИНИРАНИ ЛИЦА
ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗА**

Општина _____ Здравствена установа _____

Место _____ ЈЗУ ЦЈЗ / ОЕ _____

Период од ____ / ____ / ____ до ____ / ____ / ____
дд / мм / гggг дд / мм / гggг

BCG Вакцинација	Град		Село		Вкупно	
	Подлежат	Вакцинирани	%	Подлежат	Вакцинирани	%
Новородени (вкупно)						
до 60 дена						
до 12 месеци						
Вакцинирани без белег*			%			%
Тестирање			%			%
За тестирање						
Бр. + Бр. -						
BCG Ревакцинација						
За ревакцинација			%			%
Нечитани						

*претходно вакцинирани без белег, кои повторно се вакцинираат од 7 до 12 месеци, не се прикажуваат во бројот на вакцинирани

Одговорно лице

Здравствена установа

М. П.

Одговорно лице

ЈЗУ ЦЈЗ / ОЕ

М. П.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1173.

И С П Р А В К А

Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност транзит на електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија ВИВИД ПАУЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, број 07-835/1 од 5.05.2010 година, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 64 од 10 мај 2010 година, направена е техничка грешка во делот ЛИЦЕНЦА, во точка 3 и точка 5.

Во точката 3, стои: „Датум на издавање на лиценцата: xx.xx.2010 година“, а треба да стои:

„Датум на издавање на лиценцата: 05.05.2010 година“.

Во точката 5, стои: „Датум до кога важи лиценцата: xx.xx.2020 година“, а треба да стои:

„Датум до кога важи лиценцата: 05.05.2020 година“.

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА**

1174.

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 21.04.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2000, 52/2000, 17/2005, 47/2005, 86/2007, 151/2007, 9/2009 и 22/2009).

Член 2

Во членот 2 став 2 точка 3 „Превоз со санитарско возило според медицинска индикација, освен за итна медицинска помош“, алинејата 4 се менува и гласи:

„ - надвор од Република Македонија - 20% од утврдената референтна цена“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-5386/5
21 април 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

1175.

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 21.04.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ДЕТЕ ВО СТРАНСТВО ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за превоз на дете во странство во болничката здравствена заштита бр. 02-16834/5 од 19 август 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 131/2009).

Член 2

Во насловот на одлуката и во целиот текст на одлуката зборот „дете“ се заменува со зборовите: „осигурено лице“.

Член 3

Се овластува Централната служба на Фондот за здравствено осигурување да изготви пречистен текст на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-5386/7
21 април 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

1176.

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 05.05.2010 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Член 1

Во Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2010 и 44/2010), по членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи:

„Член 10-а

Износот на средства кои се неискористени од претходниот квартал од одредени здравствени установи-аптеки, Фондот може да ги прераспределува на здравствени установи-аптеки по работни единици.

Средствата од став 1 на овој член по утврдената методологија во овој правилник, се прераспределуваат по подрачните служби каде има значителна разлика меѓу распределените и реализираните средства од претходниот квартал, а за користење во тековниот квартал.

Висината на средствата кои се прераспределуваат се определува во зависност од вкупно неискористените средства од претходниот квартал и последните податоци со кои располага Фондот за остварената реализација на здравствените установи-аптеки.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-6300/13
5 мај 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО

1177.

Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 став 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/ 2007), директорот на Управата за ветеринарство донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА РЕЗИДУИ НА ФАРМАКОЛОШКИ АКТИВНИ СУПСТАНЦИ ВО ПРОИЗВОДИ ОД ФАРМСКИ ОДГЛЕДАНА РИБА СО ПОТЕКЛО ОД ИНДОНЕЗИЈА КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со ова решение се наредува задолжително лабораториско испитување на резидуи на фармаколошки активни супстанции во производи од фармски одгледана риба со потекло од Индонезија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија.

Член 2

Лабораториско испитување на резидуи на фармаколошки активни супстанции се врши на сите фармаколошки активни супстанции, изразени во mg/kg или µg/kg на база на свежа тежина, без разлика дали се активни супстанции, ехципиенти или деградациони продукти и нивни метаболити кои ќе останат во храната добиена од животни.

Член 3

(1) Официјалниот ветеринар на ветеринарно инспекциско место на граничен премин на влез во Република Македонија, задолжително зема примероци од најмалку 20% од пратките од член 1 на ова решение.

(2) Примероците од став (1) на овој член подлежат на лабораториски испитувања со цел откривање на резидуи на фармаколошки активни супстанции, а посебно хлорамфеникол, метаболити на нитрофурани и тетрациклини (најмалку тетрациклин, окситетрациклин и хлортетрациклин).

(3) Пратките од член 1 на ова решение од кои се земени примероци во согласност со став (1) од овој член се чуваат под официјален надзор на надлежниот орган, се до добивање на наодите од лабораториските испитувања.

(4) Пратките од член 1 на ова решение може да се пуштат во промет само доколку наодите од лабораториските испитувања потврдат отсуство на резидуи на фармаколошки активни супстанции или доколку присуството на резидуи на фармаколошки активни супстанции не е повисоко од максимално дозволените граници на резидуи од фармаколошки активни супстанции во намирници од животинско потекло согласно прописите од областа на ветеринарното здравство.

(5) Трошоците за лабораториските испитувања со цел откривање на резидуи на фармаколошки активни супстанции се на сметка на испраќачот, примачот или нивен претставник согласно член 99 став 1 алинеја 3 од Законот за ветеринарно здравство.

Член 4

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-1138/3
4 мај 2010 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

